



# СЛУЖБИ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски, македонски, словенечки и на македонски јазик. — Глагол според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за кредитната, посебни издавања и огласи 908-3-191-1

Сабота, 30 декември 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 2,70 (270) дин. — Претплата за 1967 година изнесува 80 (800) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. Фах 226. — Телефон: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-734, Продавна служба 51-671

677.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година, донесе

### РЕЗОЛУЦИЈА

#### ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ЗА 1968 ГОДИНА

I

Врз основа на разгледувањето на економската ситуација и стопанскиот движења во 1967 година соборите на Сојузната скупштина во своите заклучоци констатираа дека се остваруваат основните цели на реформата. Со отстранувањето на најразвитите инфлациони жаришта се постигна значаен степен на стабилизација. Воспоставени се поусогласени односи на глобалната понуда и побарувачка, што влијаеше врз подобрата снабденост на стопанството, постабилното движење на цените и побавниот растеж на животните трошоци. Во така создадени услови се спроведе позначајна либерализација на цените.

Со мерките на реформата продолжен е процесот на прераспределбата на националниот доход во корист на работните организации, а во рамките на извршената прераспределба уделот на личните доходи и на личната потрошувачка добива поадекватно место. Со тоа се создадоа услови непосредните производители во поголема мера да станат носители на одлуките за побитните прашања на стопанисувањето, што ги зајакна нивните самоуправни права и одговорност.

Измените на односите во цените, што се спроведени во текот на реформата и кои овозможуваат значително стеснување обемот на субвенциите, создадоа во самата примарна распределба економски пообјективни критериуми за порационално стопанисување во низа дејности.

Во 1967 година дојде до натамошен пораст на извозот, а посебно на земјоделските производи, и до пораст на нестоковниот девизен прилив, особено од сообраќајот и туризмот, што овозможи поголема урамнотеженост на платниот биланс и влијаеше позитивно врз зацврстувањето стабилноста на девизниот курс. Остварен е напредок во либерализацијата на девизниот и надворешнотрговскиот режим, како и на кредитните односи со странство.

Условите создадени со реформата влијаеја врз тоа што повеќе да се пројавува диференција на продуктивни и помалу продуктивни работни организации. Сè повеќе јакне интересот на работните организации порационално и поефикасно да стопанисуваат, подоследно да ги применуваат економските критериуми во производствената ориентација и да се приспособуваат кон потребите на домашниот и странскиот пазар.

Сите овие промени условија поздравито влијание на економските мотивации врз одлуките на самоуправниот органи во работењето на работните организации. На тој начин се остваруваат основните услови за подобрување функционирањето на цело-

купниот општествен и економски систем, во кој се тргнува од непосредниот производител како носител на економскиот и општествениот прогрес. Со тоа наедно се создаде основа врз која треба во наредниот период да се врши натамошно усовршување на стопанскиот систем и така да се поттикнуваат добри резултати на стопанисувањето и да се отвораат нови можности за развој на самоуправањето. Општествените и материјалните процеси на реформата дејствуваа и врз оспособувањето и ангажирањето на работниот човек тој, низ системот на самоуправањето, низ претставничките тела на општествено-политичките заедници и низ општествено-политичките организации, поактивно да влијае врз одвивањето на позитивните процеси во поглед на понатамошната консолидација на стопанската активност, развојот на самоуправниот односи и распределбата според резултатите на трудот.

Оценувајќи ги текуштите стопански движења во целост, се констатира дека постојат и определени проблеми и тешкотии, кои неповолно влијаат врз подоследното и полно остварување целите на реформата и развојот на стопанството. Заострувањето условите за стопанисување под дејството на мерките од реформата исфрли на површина и многу слабости што со години се кумулираа во стопанството и кои се однесуваат на технологијата, продуктивноста, економичноста, рентабилноста и примената на организацијата на трудот заснована врз научна основа. Во таквите услови еден од битните проблеми и фактори на натамошниот развој претставува и надминувањето на постојните структурни неусогласености. Во одделни дејности, групации, па дури и во ист вид производство, структурата, асортиманот и цените на производството уште не се приспособени кон побарувачката. Покрај другото, тоа доведе до пораст на залихите и тешкотии во пласманот на некои сектори, што влијаеше и врз забавувањето динамиката на производството. На ваквите движења им погодуваше и недограденоста на стопанскиот систем и недостаточната синхронизираност во донесувањето на мерките на економската политика.

Со мерките на реформата и со Среднорочниот план се утврдија односите во глобалната распределба на општествениот производ, како и динамиката на распределбата до 1970 година. Меѓутоа, во втората половина на 1966 година и во 1967 година дојде до прераспределба на штета на акумулативната способност на стопанството. Врз таква прераспределба во 1967 година влијаеше бавниот растеж на стопанската активност и опаѓањето на индустриското производство во некои гранки и групации и побрзиот пораст на вкупните лични доходи во однос на движењето на производството и продуктивноста, што предизвика зголемување на одливот на средствата од стопанството преку придонесите за буџетите и другите видови општа потрошувачка. Покрај тоа, дојде до пораст и на другите обврски и трошоци на работните организации.

Намалувањето на акумулацијата и измената на нејзината структура во корист на порастот на залихите ја намали инвестиционата потрошувачка, пред сè на секторот на модернизацијата и реконструкцијата на стопанството. Тоа директно се одрази врз обемот и структурата на побарувачката на производителите

на определени гранки на стопанството и врз динамиката на нивното производство.

Рестриktivната кредитна политика значајно придонесе кон постигнатите резултати на стабилизацијата. Меѓутоа, изостана поактивното користење на некои инструменти на стопанскиот систем, пред сè од областа на политиката на распределбата и личните доходи, на буџетската политика и користењето на законски и други мерки за урамнотежување финансирањето на социјалното осигурување и други видови потрошувачка, како и на даночната политика. Претежното користење на кредитно-монетарната политика, како инструмент за стабилизацијата, при изостанување на поадекватно користење на постојните и ненавременото донесување нови мерки се одрази, покрај другото, и врз забавувањето на растежот на производството.

Проблемите на стопанскиот развој, посебно опфаќањето на стопата на растежот на индустриското производство и нејзиното непосредно влијание врз продуктивноста, рентабилноста и економичноста, како и проблемите на запосленоста се јавуваат во многу поостра форма на недоволно развиените подрачја.

Позитивните процеси за приспособување кон условите на реформата, кои се веќе карактеристични за многу работни организации, уште не се проширија доволно на целото стопанство. Поради тоа уште има тенденцији на конзервирање на постојната состојба, на натамошен автархичен развој, недоволен развој на интеграционите процеси, барања за разни олеснувања, недоволна грижа за примена на посовремени технички и технолошки دستигања и за подобрување квалификационата структура на запослените.

Целите на реформата побавно се остваруваат во нестопанските дејности. Тоа е одраз, пред сè, на нерешавање или бавно решавање на прашањата од областа на системот на доход во овие дејности како и одраз на бавното регулирање на некои прашања кои се однесуваат на системот и материјалната основа на развојот на овие дејности. Изостана, пред сè, донесувањето на такви системски решенија и воспоставувањето на такви економски односи со кои би било овозможено поголемо влијание на работните луѓе во одлучувањето за височината и употребата на средствата што се издвојуваат за работата на овие дејности.

Претставничките, извршните и управните органи, како и самоуправните организации не реагираа секогаш навремено и ефикасно и не преземаа секогаш потребни мерки за надминување на пројавените тешкотии.

## II

Тргувајќи од усвоените оценки и ставови, Сојузната скупштина го утврдува како основна задача на економската политика и на стопанскиот развој во 1968 година забрзувањето на растежот на стопанството во условите за натамошни промени на неговата структура и ефикасност, како и за зацврстување на економската стабилност.

Во 1968 година е можно да се оствари реален пораст на општествениот производ, како и на индустриското производство, од 3—4%, засновувајќи го тој растеж особено врз натамошното зголемување на извозот, побрзото усогласување на производството со промените на побарувачката на домашниот пазар и зголемената инвестициона активност.

За да се реализира таков растеж, потребно е извозот на стоки и услуги да се зголемува приближно двојно побрзо од порастот на производството и да се остварат вложувањата во основните средства со нешто побрза динамика од зголемувањето на општествениот производ. При тоа треба да се постигне подобрување на структурата на вложувањата во корист на основните средства, како и поголемо учество на вложувањата на работните организации во вкупните инвестиции.

Зголемувањето на животниот стандард треба да се одвива во согласност со така постигнатите резултати на растежот и развојот на стопанството.

Во 1968 година потребно е да се обезбеди натамошно намалување дефицитот на платниот биланс и зголемување на девизните резерви. Тоа е условено и со тоа што зголемувањето на увозот да биде побавно од растежот на извозот. Притоа треба да се обезбеди и поурамнотежена размена по одделни валутарни подрачја, на повисоко ниво на вкупната размена.

Суштествен составен дел од политиката на забрзување растежот на стопанството е осигурувањето на услови и остварувањето на побрз развој на стопанството на недоволно развиените републики и краишта, во согласност со политиката утврдена со Среднорочниот план.

Важна цел на економската политика во наредната година е создавање услови за постепено, економски оправдано зголемување на запосленоста, посебно на поголемиот дел од сега неактивираниот и новиот прилив на млад квалификуван кадар, со забрзување развојот на стопанството, со побрзо развивање на терцијарните дејности, а и на дејностите засновани врз работата со индивидуалните средства за производство во приватна сопственост.

Предуслов за остварување на основните цели на економската политика е забрзувањето процесот на модернизацијата на стопанството, пред сè со примена на научната организација на трудот, на современата техника и технологија, со развивање интеграција, со поширока примена на резултатите на научноистражувачката работа во земјата и со користење странски искуства, при постојано засилување и усовршување на научноистражувачката работа во работните организации, со подобрување структурата на запослените, со политиката за образование на кадри и — врз тие основи — побрзо зголемување продуктивноста на трудот. Ваквите процеси треба да се стимулираат и со кредитната политика на деловните банки со политиката за програмирање работата на научноистражувачките институти.

Со оглед дека станбената изградба е значаен фактор во зголемувањето на инвестиционата активност, а со тоа и на динамизирањето на стопанските движења во гранките што се сврзани за оваа област, зголемувањето на обемот на станбената изградба во 1968 година станува еден од предусловите за остварување побрз растеж, особено во некои индустриски гранки.

Покрај натамошното унапредување на самоуправните односи суштествен услов за реализација на целите на економската политика е и натамошната доградба на стопанскиот систем како фактор за мобилизацијата на сите фактори на стопанскиот развој. Во таа смисла потребно е да се забрза работата на натамошната изградба на системот на општественото планирање, проширената репродукција и на донесувањето на прописи за утврдување и распределба на вкупниот приход и доход на работните организации.

За да се создадат што подобри услови за побрз и поекономичен растеж на производството и услугите, потребно е да се постигне забрзување на циркулацијата на општествените средства, намалување обемот на меѓусебните долгови и побарувања, постепена нормализација и подобрување структурата на залихите и отстранување на основните жаришта на неликвидноста во стопанството.

## III

Мерките на економската политика во 1968 година треба да бидат координирани и насочени кон остварувањето на напред наведените цели.

Основите на кредитно-монетарната политика имаат за цел да го поддржуваат растежот на стопанството во стабилни услови, со тоа што паричната маса да се зголемува нешто побрзо од порастот на општествениот производ. Притоа основните селективни мерки на кредитната политика треба да се

насочат кон засилено кредитирање на извозот и подготовките за извоз, како и кон поцелосно користење штедните влогови за давање потрошувачки кредити. Кредитната политика во наредната година треба да обезбеди проширување на кредитирањето извозот на опрема и продажбата на опрема во земјата, за која цел со посебни прописи се утврдени депозити што ќе се користат за овие цели. Исто така се укинува задолжителното насочување на дел од инвестиционите средства кон вложувања во трајни обртни средства.

Во реализацијата на мерките на кредитната политика треба да се забрза ослободувањето на постојните средства на банките од нерационалните пласмани со вложување истите во порентабилни работи.

Со натамошното унапредување на платниот промет, а особено со воведувањето на поширок круг инструменти за плаќање и со користењето на клирингот, во рамките на постојниот кредитен волумен, треба да се овозможи побрза циркулација на средствата.

Со остварување поголемо влијание на стопанството врз деловната политика на банките и нивната интеграција, потребно е да се направи поефикасен банкарскиот механизам во разрешувањето на актуелните проблеми на стопанството. Поактивно треба да се користи системот на договарање меѓу деловните банки и Народната банка и меѓу самите деловни банки како инструмент на кредитното регулирање и за извршување на мерките на економската политика, со обврска за извршување на тие договори.

Во областа на размената со странство, условите на меѓународниот пазар се под влијание на забележани тенденции на оживување на производството во некои земји, кои се значајни партнери на Југославија во меѓународната размена, но истовремено и под дејство на сè поостри рестриktivни мерки што го отежнуваат пласманот на нашите производи. Во врска со тоа, Сојузната скупштина заклучува дека во преговорите со земјите партнери во стоковната размена, како и со соодветните економски групации, треба да се настојува да се отстранат пречките за нашиот извоз и на тој начин да се овозможи натамошно развивање на стоковната размена, која е од заеднички интерес.

Со цел да се забрза и зголеми извозот и со тоа да се влијае врз зголемувањето на стопанската активност преземени се соодветни мерки во механизмот на регулирањето на надворешнотрговската размена како и мерки за доградба на девизниот и надворешнотрговскиот режим и унапредување размената со земјите во развој. И натаму треба да се поддржуваат позитивните настојувања на работните организации за зголемување нестоковните приходи од сообраќајот, туризмот и изведувачка работи во странство.

Што се однесува до мерките што треба да дејствуваат врз натамошното проширување на размената со странство утврден е обемот и начинот на прибавувањето на девизните средства во 1968 година за регулираниот дел од увозот со цел да се овозможи поцелосно билансирање на размената; извршени се измени во стоковниот режим со кои се зацврстува достигнатиот степен на либерализација на надворешната трговија и се отстрануваат оние недостатоци поради кои доаѓаше до одвишен увоз во текот на изминатата година; усвоени се мерки што треба да придонесат кон поадекватното регулирање на размената со земјите со кои размената се врши врз основа на билатерални договори. Со цел да се урамнотежи размената и да се заштити домашното производство врз принципите утврдени со реформата ќе бидат усвоени и измени и дополненија на Законот за Царинската тарифа и прописите за употреба на ретенционата квота.

За да се реализира политиката на извозот и увозот потребно е, покрај другото, да се обезбеди и поорганизирано настапување на нашите претпријатија на странските пазари.

Започнатите процеси на либерализација на цените на стоки и услуги и маржите треба да се продолжат во согласност со материјалните можности што се создаваат во производството и на пазарот, како и во размената со странство, опфаќајќи при тоа покомплексни групации производи. Натамошната либерализација на цените треба да биде усогласена со политиката на увозот, со движењето на залихите и со мерките на подрачјето на царинската, даночната и парично-кредитната политика. Во спроведувањето политиката на цените во 1968 година, работните организации непосредно и преку стопанските комори и други свои здруженија, треба да станат поактивен фактор на грижата за стабилизација на пазарот и цените и носители на соодветни акции, како во поглед на натамошната либерализација така и во спогодувањето во областа на цените.

Пред сè со активноста на самите работни организации, а и со измените на соодветните прописи, потребно е да се поттикнува подобрувањето на структурата на запосленоста како и побрзото запослување на помлади школувани кадри (со воведување приправнички стаж и со обврзување работните организации да запослуваат приправници, со ослободување личните примања на приправниците од плаќање соодветни придонеси, со отстранување пречките за пооперативно разместување на кадрите во работните организации, со регулирање квалификационо образовните карактеристики на одделни работни места во самоуправниите акти на работните организации и сл.).

Со натамошни мерки треба да се изедначат условите во поглед на општественото оданочување помеѓу разни форми дополнителна работа (работа на пензионери, работа по основ на договорен однос) и работа во редовно работно време.

Со економски и други мерки (со кредитната и даночната политика заснована врз подолг рок, со ангажирање индивидуални средства, деловен простор и сл.) треба да се создаваат услови за побрз развој на стопанисувањето врз база на личен труд и за поголемо ангажирање на населението на овој сектор, со оневозможување појави на неоправдано користење на резултатите од туѓ труд и со поизедначени услови за стопанисување со општествениот сектор, да се организира активноста и на пошироко поврзување на работата во индивидуалните домаќинства со производството во соодветните работни организации.

Потребно е да се воведат обврска за држење ученици во стопанството кај индивидуалните занаетчи и во определени работни организации и да се забрза работата на регулирање прашањето на учениците во стопанството од страна на социјалистичките републики.

Соодветните органи се должни да приготват во првото полугодие од 1968 година поцелосни оценки за проблемите на запослувањето и во рамките на долгорочен концепт, усогласен со целите на реформата, да предложат натамошни мерки за кои ќе расправа Сојузната скупштина.

Со цел за натамошно усовршување системот на доходот и на личните приходи, работните организации во распределбата на доходот треба да го поврзуваат остварувањето на начелото на распределбата според резултатите на трудот со политиката на односот помеѓу акумулацијата и личната потрошувачка која им одговара на потребите на развојот. За таа цел работните организации, во рамките на одделни дејности, гранки и групации, врз основа на самоуправни договори ќе ги разработат критериумите и општествените мерила кои на самоуправниите органи во работните заедници ќе им служат како потпорка за нивните одлуки во поглед распределбата на доходот на лични приходи и акумулација, тргнувајќи од долгорочната концепција на развојот.

Работните организации на општествените служби треба во рамките на своите асоцијации и самоуправни тела да се договараат за критериумите и мерилата за формирање лични приходи врз принципот на распределбата според резултатите на трудот.

Со оглед на тоа дека во некои стопански и не-стопански дејности во кои доходот не е под влијание на условите на пазарот, се јавуваат неоправдани движења во нивото на личните доходи, потребно е со системски мерки поефикасно да се влијае врз формирањето на доходот и непосредно да се утврдуваат општествените мерила за формирање на доходите во овие дејности врз принципот на распределбата според резултатите на трудот. Поради тоа е потребно да се анализираат условите и мерилата за стекнување доход во овие дејности и да се предложат мерки со кои условите на работењето и финансирањето на овие дејности ќе се доведат во согласност со општите услови за стопанисување и, по потреба, да се предложат соодветни мерки за регулирање на личните доходи во овие дејности.

Изградувањето на критериуми и донесувањето на мерки во областа на политиката на доходот и личните доходи треба да се изврши во првото тримесечје на 1968 година.

Основната ориентација во политиката на буџетската и другите видови општа потрошувачка во 1968 година треба да биде насочена кон тоа да се постигне такво нејзино движење кое ќе биде во согласност со порастот на доходот и не може да претставува натамошно оптоварување на стопанството.

Притоа, ќе се делимитира стопата на придонесите од личните доходи за буџетите на општествено-политичките заедници и на социјалното осигурување. Со цел да се растовари стопанството стопата на придонесот од личните доходи за сојузниот буџет треба да се намали на 4,7%, а стопата на придонесите на републиките и општините за буџет и социјално осигурување да не премине 26% вкупно. Покрај тоа, за да се постигне нивото на буџетските приходи што го обезбедуваат инструментите од 1967 година треба да се овозможи користење на форми приходи што социјалистичките републики самостојно би ги воведувале и би ја утврдиле нивната височина. Сојузниот извршен совет ќе го извести до 15 март 1968 година Сојузниот и Стопанскиот собор на Сојузната скупштина за примената на овој став од Резолуцијата.

Со воведување објективни мерила во распределбата на доходот на стопанските организации ќе се создадат и постабилни основи за формирање средства за општа потрошувачка. Стабилното финансирање на општата потрошувачка врз база на сопствени приходи бара во оваа фаза да се формираат резерви во засилен степен.

Потребно е да се испита множноста за изградба на механизам што непосредно би ги конституирал обврските на граѓаните спрема носителите на општата потрошувачка.

Во политиката на распределбата на средствата за општа потрошувачка треба да дојде до израз поголема ориентација кон оние области што се од посебно значење за стопанството и општествениот развој (образование, научноистражувачка работа и слично).

Почетните искуства во примената на новиот систем на финансирање на образованието во сите републики, како и искуствата од дејностите на заедниците на образованието, веќе укажуваат на позитивните движења во правец на воспоставување нови општествено-економски и самоуправни односи. Притоа треба да се постигне средствата да се трошат порационално и поефикасно, како и да се преземаат мерки за побрзо средување на мрежата и структурата на образовните установи, што ќе влијае и врз подигањето квалитетот на образованието.

Неопходно е натаму да се усовршува организацијата на здравствената служба заради нејзиното функционално поврзување за да се постигне поефикасна и порационална здравствена заштита на населението.

Со цел за стабилизација на потрошувачката и нормалното работење на фондовите за социјално осигурување, потребно е да се воспостават и јакнат резервите на фондовите и да се преземат мерки со кои би се спречило дефицитарното финансирање на

фондовите и би се урамнотежиле приходите и расходите.

Со цел за натамошна изградба и усогласување системот на здравственото и инвалидско-пензиското осигурување со општествено-економскиот систем, потребно е во првата половина на 1968 година да се предложат нови системски решенија кои би се применувале во 1969 година.

Со прописите и мерките во републиките и општините треба да се утврдат условите за постабилно финансирање на културните дејности.

Од соодветните средства на федерацијата, во 1968 година ќе се подмират обврските спрема странските долгови, обврските спрема Фондот на федерацијата за кредитирање развојот на стопански недоволно развиените краишта, предвидените средства за кредитирање извозот на опрема, а во рамките на други средства ќе ѝ се даде, во можна мера, приоритет на изградбата на електроенергетски објекти.

Заради создавање услови за реализација на политиката на побрз развој на економски недоволно развиените републики и краишта, утврдено е дека во 1968 година и другите години на Среднорочниот план федерацијата треба да му насочува на Фондот средства во пропорцијата што е предвидена со Законот за постојаните средства на Фондот. Во првата половина на 1968 година потребно е да се разгледаат проблемите на развојот на недоволно развиените подрачја, вклучувајќи ги и ефектите на досегашните мерки за стимулирање на преливањето на средствата како и условите и можностите за интензивирање процесот на деловното и финансиското поврзување на стопанските организации на развиените и недоволно развиените подрачја. Во рамките на постојниот девизен режим треба да се постигне и овозможи поактивна улога на Фондот во поглед на ангажирање странски средства за нивниот забрзан развој.

Сојузната скупштина укажува на одговорност и обврските на работните организации, нивните здруженија и сите општествено-политички заедници да преземаат поефикасни мерки за остварување целите на развојот во 1968 година.

Посебно во овој поглед е потребно во рамките на асоцијациите на производителите и на коморите да се осигури договарање на стопанството со цел за развивање интеграција, специјализација на производството, кооперација, производствено-техничка соработка и заедничко вложување, како и договарање за организирано настапување во надворешнотрговската размена. Со прописи треба да се предвиди и овластување на општествено-политичките заедници и нивните органи во определени случаи да можат да бараат договорно усогласување политиката на работните организации што се однесува до поделбата на работата, развојната политика, настапувањето на странскиот пазар и друго. Процесот на интеграцијата треба да се поттикнува и со соодветни мерки на економската политика.

Надлежните органи на федерацијата во соработка со асоцијациите на производителите треба да ги завршат во 1968 година проектите на долгорочниот развој на определените области и гранки на стопанството што се утврдени со Среднорочниот план и да пристапат кон изработка на други потребни програми, како и основи за целосна концепција на долгорочниот стопански развој на Југославија.

Во првата половина на 1968 година Сојузниот завод за стопанско планирање ќе изработи анализа за извршувањето на Среднорочниот план. За таа цел, покрај другото, ќе се приготви анализа за формирањето, распоредот и користењето на сите средства на федерацијата. Исто така е потребно да се анализираат обемот, формите и структурата на средствата за општа потрошувачка со цел таа да се усогласува со можностите на стопанството.

Во спроведувањето на утврдените мерки сите органи треба поефикасно да дејствуваат и донесуваат решенија и ставови за предлози на работните и други организации за унапредување на системот и за отстранување на тешкотииите во развојот на стопанството.

Заради побрзо и поефикасно надминување на тешкотиите што се јавуваат во сегашната фаза на спроведувањето на реформата, неопходно е соодветните органи навремено да реагираат на тенденциите и појавите што можат да ја отежнат реализацијата на основните цели на општествениот план. Од тоа произлегува дека мерките на економската политика и прописите за усовршување и доградба на системот треба да се предлагаат и донесуваат континуирано, т. е. зависно од забележувањето на негативните тенденции и укажаните потреби.

Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, овластени за донесување поблиски прописи за спроведување на законите донесени заради спроведување на мерките на економската политика, ќе пристапат навремено кон донесување на тие прописи.

#### IV

Сојузниот извршен совет ќе презема соодветни мерки во рамките на своите надлежности и редовно ќе ја информира Сојузната скупштина за движењата на стопанството во текот на годината и ќе предлага потребни мерки. Сојузната скупштина во текот на годината ќе ги земе во разгледување и ќе преземе мерки ако движењата би индицирале позначајно отстапување од предвидената политика и основните пропорции, особено во однос на:

- остварувањето на предвидената динамика на развојот на стопанството, посебно на порастот на индустриското производство;
- стабилноста на пазарот и цените;
- остварувањето на предвидените движења во развојот на економските односи со странство, зголемувањето на девизните резерви и ликвидноста во меѓународните плаќања;
- остварувањето на предвидените односи во распределбата, односно ако општата и личната потрошувачка не би се движела во согласност со динамиката на предвидената активност и ако учеството на работните организации во распределбата на општествениот производ не би се остварило во согласност со интенциите на реформата и планот;
- остварувањето на предвидениот пораст на запосленоста на млади квалификувани кадри;
- остварувањето на предвиденото зголемување на инвестициите во основни средства и во станбена изградба.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 935  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,  
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,  
Видоје Смилевски, с. р.

678.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

Се прогласува Законот за сојузниот буџет за 1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967

година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 627  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

#### I. Општ дел

##### Член 1

Сојузниот буџет за 1968 година содржи:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| приходи од — — — — динари        | 10.283.820.000 |
| распоредени приходи од — — — — „ | 10.123.820.000 |
| резервен фонд од — — — — „       | 160.000.000    |

##### Член 2

Средствата на Сојузниот буџет за 1968 година, распоредени на органите на Федерацијата за посебни намени определени во членот 41 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, ако со посебен закон не е определено поинаку, се користат:

1) врз основа на посебна претсметка што ја донесува старешината на органот, ако задачите за кои се одобрени средствата ги извршува непосредно органот;

2) врз основа на програма за користење на тие средства што ја утврдува старешината на органот, ако органот не ги извршува непосредно задачите за кои се средствата одобрени.

Средствата распоредени со програмата се користат врз основа на писмен договор што го склучува старешината на органот — носител на средствата со непосредниот корисник на средствата.

##### Член 3

Органите на федерацијата кои со рационално користење на средствата од членот 2 на овој закон, а кои тие ги користат за извршување на задачите врзани за нивната дејност, ќе остварат заштеди, можат дел од тие заштеди да користат за потребите на својата дејност или заедничка потрошувачка, ако тоа биде одобрено со завршната сметка на сојузниот буџет.

##### Член 4

Средствата распоредени за геолошко-рударски истражувачки работи, за унапредување на земјоделството и шумарството и за унапредување на водостопанството, се користат врз основа на програмите што, по предлог од носителите на средствата, ги донесува Сојузниот извршен совет.

Се овластуваат носителите на средствата за извршување на програмите од ставот 1 на овој член да ги утврдуваат, во согласба со сојузниот секретар за финансии, поблиските услови и начинот на користењето на тие средства.

##### Член 5

Ако во текот на извршувањето на буџетот се утврди дека средствата распоредени за посебни намени нема да бидат во целост или делумно потрошени, Сојузниот извршен совет може средствата кои нема да бидат потрошени да ги пренесе во буџетската резерва.

##### Член 6

Ако приходите што ги остваруваат органите на федерацијата и вонредните приходи што му припаѓаат на сојузниот буџет бидат погрешно наплатени или наплатени во износ поголем од пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот износ ќе се врати првенствено на товар на тие приходи.

Решение за враќање на приходите од ставот 1 на овој член донесува Сојузниот извршен совет.

#### Член 7

Средствата предвидени во буџетот како помош од општествената заедница за извршување определени задачи на општествено-политичките организации и здруженија, Сојузниот извршен совет ги распоредува на одделни организации, и тоа:

- 1) на општествено-политичките организации — за покривање делот на трошоците за редовна дејност и за посебни намени;
- 2) на масовните општествени организации — за учество во трошоците на одделни активности и акции што се од интерес за федерацијата;
- 3) на стручно-професионалните организации — за учество најмногу до 50% од износот на трошоците за меѓународни акции што се од интерес за федерацијата.

#### Член 8

Приходите што органите на федерацијата ги остваруваат со вршење технички, сметководствени, административни и слични услуги на органите и на други организации, ќе се користат во 1968 година како средства за вршење редовна дејност или како средствата со посебна намена, под условите и на начинот што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

Приходите што со својата дејност ги остварува Дирекцијата на Југословенската слободна зона во Солун ќе ги користи таа Дирекција како средства за вршење редовна дејност.

Сојузниот извршен совет може во 1968 година на органите на федерацијата да им одобри користење на средствата што тие ќе ги остварат со вршење и на други услуги и може да им ги определи условите и начинот на користење на тие средства.

Приходите со кои органите на федерацијата врз основа на посебни прописи располагаат преку посебни сметки, ќе се користат и натаму преку посебните сметки за целите и на начинот што се утврдени со тие прописи, а според претсметката и завршната сметка за користење на тие средства што ги одобрува Сојузниот извршен совет.

#### Член 9

Носителите на средствата распоредени во буџетот за интервенции во стопанството, за научноистражувачки дејности и за унапредување на стопанските области ќе им поднесуваат на Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен совет полугодишни извештаи за потрошокот на средствата и за постигнатите резултати.

#### Член 10

Средствата предвидени за интервенции во стопанството ќе се користат на начинот определен со закон. За регреси за вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството, за премии за млеко и за суров памук и за надоместоци за повластиците во патничкиот сообраќај, овие средства ќе се користат на начинот и под условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

#### Член 11

Обврските настанати во 1967 година според прописите за регресите и премиите, а неподмирени до крајот на 1967 година, можат да се исплатуваат на товар на средствата на Сојузниот буџет за 1968 година распоредени за исти намени.

#### Член 12

Додека со закон не се уреди прашањето за амортизација на предметите за опрема на органите на федерацијата, Сојузниот завод за статистика ќе врши во 1968 година амортизација на предметите за опрема што ги користи за машинска и електронска обработка на податоци, во износот и на начинот што ќе го пропише Сојузниот извршен совет.

#### Член 13

Средствата обезбедени во сојузниот буџет за 1968 година за покривање на обврските на федерацијата според членот 116 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување ќе се пресметуваат на начинот утврден со Спогодбата за начинот на пресметувањето на височината на средствата со кои федерацијата учествува во покривањето на обврските на фондските за инвалидско и пензиско осигурување склучена помеѓу Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет и Сојузниот завод за социјално осигурување.

#### Член 14

Средствата распоредени во сојузниот буџет за 1966 и 1967 година за инвестиции, што не се потрошени до крајот на 1967 година, ќе се користат за истите намени и во 1968 година до конечното извршување на програмата.

Средствата што со сојузниот буџет биле распоредени за инвестиции заклучно со 1965 година, а не се потрошени до крајот на 1967 година, како и средствата што Југословенската инвестициона банка ги враќа врз основа на Законот за употреба на издвоените средства на инвеститорите во 1964 и 1965 година, ќе се пренесат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство. Тие средства ќе се користат за инвестиции што ќе ги определи Сојузната скупштина по предлогот од Сојузниот извршен совет.

Средствата распоредени во сојузниот буџет за 1968 година за инвестиции, ќе се користат за истите цели и по 31 декември 1968 година, ако не бидат потрошени до тој рок.

#### Член 15

Сојузниот извршен совет може да определи за финансирање на инвестициите во областа на станбената изградба за потребите на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи да се користат средствата што се добиваат со продажба на станбени, управни и други згради и објекти на кои федерацијата има право за користење и може да го определи начинот за употреба на тие средства.

#### Член 16

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1967 година — за научноистражувачки дејности во областа на нуклеарната енергија (позиција 187), за геолошко-рударски истражувачки работи (позиција 203), за унапредување на водостопанството (позиција 222) и за унапредување на земјоделството и шумарството (позиција 223), а кои не се потрошени до крајот на 1967 година, се пренесуваат во 1968 година, и можат да се користат за намените предвидени со програмата донесена врз основа на членот 16 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1967 година.

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1968 година за намените од ставот 1 на овој член, а кои не ќе бидат потрошени до крајот на 1968 година, се пренесуваат во 1969 година и можат да се користат за намените предвидени со програмите донесени врз основа на членот 4 став 1 од овој закон.

Потрошокот на средствата од ставот 1 односно ставот 2 на овој член посебно ќе се искажува во завршната сметка на сојузниот буџет за годината во која се пренесени.

#### Член 17

Од средствата распоредени со сојузниот буџет за 1968 година на Сојузниот фонд за финансирање научни дејности, ќе се финансираат задачите на Фондот во областа на научноистражувачката дејност, научноистражувачката дејност во областа на нуклеарната енергија, геомагнетските истражувања, како и научните истражувања за потребите на органите на федерацијата.

#### Член 18

Средствата предвидени со сојузниот буџет за 1967 година — за надоместок на Железничкото тран-

спортно претпријатие Скопје (позиција 224), за надоместок на Железничкото транспортно претпријатие Титоград (позиција 225) и за покривање на обврските за повластено возење (позиција 226), а што не се потрошени до крајот на 1967 година, се пренесуваат во 1968 година и можат да се користат за подмирување на обврските од тие намени настанати во 1967 година.

По исклучок, обврските настанати во 1967 година на име надоместок на Железничкото транспортно претпријатие Скопје и на Железничкото транспортно претпријатие Титоград, а неподмирени до крајот на 1967 година, можат да се исплатуваат и на товар на средствата од сојузниот буџет за 1968 година распоредени за истите намени, ако тие обврски не можат да се подмират од средствата според ставот 1 на овој член.

## Член 19

Во резервниот фонд (обртни средства) на федерацијата се распоредуваат 3% од вкупните приходи на сојузниот буџет што ќе се остварат во 1968 година.

Обврската за издвојување во резервниот фонд на федерацијата според ставот 1 на овој член ќе се намали за износот на вишокот на приходите кој во смисла на членот 3 од Законот за измени на Законот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67) ќе се пренесе во резервниот фонд на федерацијата.

## Член 20

Приходите од сојузниот буџет за 1968 година и нивниот распоред по основните намени се утврдуваат во Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 1968 година, во следните износи:

## Б И Л А Н С

## НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

| Класификационен број  |                          | П р и х о д и   | И з н о с                |                              |
|---|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| на формата на приходи   | на потформата на приходи |   | на потформата на приходи | Вкупно на формата на приходи |
| 1   | 2                        | 3   | 4                        | 5                            |
| <b>Вид 1. Придонеси</b>   |                          |   |                          |                              |
| 11  |                          | Придонес од личниот доход од работен однос:                       |                          |                              |
|   | 111                      | — придонес од личниот доход од работен однос                      |                          | 2.199,420.000                |
| 12  |                          | Придонес од личниот доход од земјоделска дејност:                 |                          |                              |
|   | 121                      | — придонес од личниот доход од земјоделска дејност                |                          | 320,000.000                  |
|   |                          | Вкупно видот 1. Придонеси   |                          | 2.519,420.000                |
| <b>Вид 2. Даноци</b>  |                          |   |                          |                              |
| 21  |                          | Данок на промет:  |                          |                              |
|   | 211                      | — данок на промет на стоки на мало                                | 4.400,000.000            |                              |
|   | 212                      | — данок на надоместоци за услуги                                  | 790,000.000              | 5.190,000.000                |
|   |                          | Вкупно видот 2. Даноци  |                          | 5.190,000.000                |
| <b>Вид 3. Такси</b>   |                          |   |                          |                              |
| 34  |                          | Конзуларни такси  |                          | 21,000.000                   |
| 35  |                          | Царински такси  |                          | 19,000.000                   |
|   |                          | Вкупно видот 3. Такси   |                          | 40,000.000                   |
| <b>Вид 4. Царини</b>  |                          |   |                          |                              |
| 41  |                          | Царини  |                          | 2.456,100.000                |
|   |                          | Вкупно видот 4. Царини  |                          | 2.456,100.000                |
| <b>Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи</b> |                          |   |                          |                              |
| 61  |                          | Приходи на сојузните органи                                       |                          | 1,000.000                    |
| 62  |                          | Други разни приходи   |                          | 77,300.000                   |
|   |                          | Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи |                          | 78,300.000                   |
|   |                          | Вкупно приходи на сојузниот буџет за распоред (Видови 1 до 6)     |                          | 10.283,820.000               |



| Класификационен број  |                          | Општ распоред на приходите   | Износ                    |                       |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| на распоредната група | на распоредната подгрупа |  | на распоредната подгрупа | на распоредната група |
| 1                     | 2                        | 3  | 4                        | 5                     |
|                       |                          | <b>Основна намена 02. Научна дејност</b>   |                          |                       |
| 02-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          |                       |
|                       | 02-2-2                   | — за посебни намени (освен за инвестиции)  | 187,139.000              | 187,139.000           |
|                       |                          | Вкупно основната намена 02.  |                          | 187,139.000           |
|                       |                          | <b>Основна намена 03. Културно-просветна дејност</b>   |                          |                       |
| 03-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          |                       |
|                       | 03-2-2                   | — за посебни намени (освен за инвестиции)  | 15,689.000               | 15,689.000            |
|                       |                          | Вкупно основната намена 03.  |                          | 15,689.000            |
|                       |                          | <b>Основна намена 04. Социјални грижи</b>  |                          |                       |
| 04-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          |                       |
|                       | 04-2-2                   | — за посебни намени (освен за инвестиции)  | 365,580.000              | 365,580.000           |
|                       |                          | Вкупно основната намена 04.  |                          | 365,580.000           |
|                       |                          | <b>Основна намена 05. Здравствена заштита</b>  |                          |                       |
| 05-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          |                       |
|                       | 05-2-2                   | — за посебни намени (освен за инвестиции)  | 100.000                  | 100.000               |
|                       |                          | Вкупно основната намена 05.  |                          | 100.000               |
|                       |                          | <b>Основна намена 07. Работи на државните органи</b>   |                          |                       |
| 07-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          |                       |
|                       | 07-2-1                   | — за редовна дејност   | 359,753.940              |                       |
|                       | 07-2-2                   | — за посебни намени (освен за инвестиции)  | 116,440.840              |                       |
|                       | 07-2-3                   | — за намени што не можат да се распоредат по другите основни намени  | 131,375.220              | 607,570.000           |
|                       |                          | Вкупно основната намена 07.  |                          | 607,570.000           |
|                       |                          | <b>Основна намена 08. Народна одбрана</b>  |                          |                       |
| 08-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          | 6.006,000.000         |
|                       |                          | Вкупно основната намена 08.  |                          | 6.006,000.000         |
|                       |                          | <b>Основна намена 09. Општи дополнителни средства на други општествено-политички заедници</b>                          |                          |                       |
| 09-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          | 994,590.000           |
|                       |                          | Вкупно основната намена 09.  |                          | 994,590.000           |
|                       |                          | <b>Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на други општествено-политички заедници, органи и организации</b> |                          |                       |
| 10-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          | 884,670.000           |
|                       |                          | Вкупно основната намена 10.  |                          | 884,670.000           |
|                       |                          | <b>Основна намена 13. Дејност на општествено-политичките организации и здруженија на граѓани</b>                       |                          |                       |
| 13-2                  |                          | Средства распоредени во определен износ:   |                          | 26,390.000            |
|                       |                          | Вкупно основната намена 13.  |                          | 26,390.000            |



| 1    | 2       | 3  | 4 | 5              |
|------|---------|--|---|----------------|
|      |         | <b>Основна намена 14. Нестопански инвестиции</b>                           |   |                |
| 14-2 |         | Средства распоредени во определен износ:                                   |   |                |
|      | 14-2-21 | — за текушти вложувања   |   | 37,680.000     |
|      |         | Вкупно основната намена 14.  |   | 37,680.000     |
|      |         | <b>Основна намена 16. Интервенции во стопанството</b>                      |   |                |
| 16-2 |         | Средства распоредени во определен износ:                                   |   |                |
|      | 16-2-21 | — за текушти вложувања   |   | 691,060.000    |
|      |         | Вкупно основната намена 16.  |   | 691,060.000    |
|      |         | <b>Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешните години</b>           |   |                |
| 17-2 |         | Средства распоредени во определен износ:                                   |   | 280.673.000    |
|      |         | Вкупно основната намена 17.  |   | 280.673.000    |
|      |         | <b>Основна намена 18. Издвојувања во резервниот фонд</b>                   |   |                |
| 18-2 |         | Средства распоредени во определен износ:                                   |   | 160.000.000    |
|      |         | Вкупно основната намена 18.  |   | 160.000.000    |
|      |         | <b>Основна намена 19. Нераспоредени приходи (текушта буџетска резерва)</b> |   |                |
| 19-2 |         | Средства распоредени во определен износ:                                   |   | 26,679.000     |
|      |         | Вкупно основната намена 19.  |   | 26,679.000     |
|      |         | Вкупно распоредени и нераспоредени приходи (основни намени 02 до 19)       |   | 10.283.820.000 |

## II. Посебен дел

### Член 21

Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 1968 година во износ од 10.283,820.000 динари по носители, корисници и поблиски намени, во рамките на општиот распоред на приходите од членот 20 на овој закон, извршен е во посебниот дел на сојузниот буџет за 1968 година, кој е отпечатен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и е негов составен дел.

### Член 22

Средствата што органите на федерацијата ќе ги распоредат во своите фондови врз основа на за-

вршната сметка за 1967 година, не можат да се користат ако во рок од два месеца од денот на доставувањето на завршната сметка до Сојузниот извршен совет добијат забелешки на својата завршна сметка.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на средствата распоредени за станбена изградба.

## III. Завршна одредба

### Член 23

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

## 679.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за сојузниот буџет за 1967 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 година.

П. Р. бр. 628

28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА

#### Член 1

Во Законот за сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66) членот 1 се менува и гласи:

„Сојузниот буџет за 1967 година содржи:  
приходи од Дин. 9.960,000.000.—  
распоредени приходи од Дин. 9.858,440.000.—  
нераспоредени приходи  
(буџетска резерва) од Дин. 101,560.000.—

#### Член 2

Во членот 23 во Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 1967 година, се вршат следните измени:

1) во ставката Вид 1. Придонеси, во формага приходи 11 — Придонес од личниот доход од работен однос, износот: „2.494,000.000“ се заменува со износот: „2.550,000.000“;

2) во ставката Вид 2. Даноци, во формата приходи 21, потформата приходи 211 — Данок на промет на стоки на мало, износот: „4.083.000.000“ се заменува со износот: „4.090.000.000“;

3) во ставката Вид 4. Царини, во формата приходи 41 — Царини, износот: „2.130.000.000“ се заменува со износот: „2.230.000.000“;

4) во ставката Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи, во формата приходи 61 — Приходи на сојузните органи, износот: „1.000.000“ се заменува со износот: „1.500.000“, а во формата приходи 63 — Други приходи, износот: „30.000.000“ се заменува со износот: „29.500.000“;

5) по ставката Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи, се додава нов текст, кој гласи:

„Пренесени средства од стопанските резерви на федерацијата врз основа на одлука на Сојузната скупштина 12.000.000“;

6) во ставката Основна намена 14 — Интервенции во стопанството, во распоредната група 14-2 — Средства распоредени во определен износ, износот: „858.410.000“ се заменува со износот: „870.410.000“;

7) во ставката Основна намена 15 — Издвојувања во резервниот фонд и за посебната буџетска резерва, во распоредната група 15-2 — Средства распоредени во определен износ, износот: „128.000.000“ се заменува со износот: „219.000.000“.

#### Член 3

Во посебниот дел на сојузниот буџет за 1967 година се вршат следните измени:

1) во разделот 17 — Сојузен секретаријат за обраќај и врски, во позицијата 105 (14 — 2) — За покрите на обврските за повластено возење, износот: „21.560.000“ се заменува со износот: „33.560.000“;

2) во разделот 19 — Секретаријат за сојузен буџет и општи работи, во позицијата 129 (15 — 2) — За резервниот фонд на федерацијата, износот: „128.000.000“, се заменува со износот: „291.000.000“.

#### Член 4

За износите со кои во членот 2 на овој закон се зголемуваат формите приходи и основните намени во општиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 1967 година, се зголемуваат вкупните износи на формите приходи, вкупните приходи на сојузниот буџет за распоред и вкупно распоредените приходи.

За износите со кои во членот 3 на овој закон се зголемуваат износите на односните позиции, се зголемуваат вкупните износи на соодветните раздели.

#### Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 680.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

Се прогласува Законот за пренесување средства од стопанските резерви во сојузниот буџет, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седни-

цата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 616

28 декември 1967 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

##### Член 1

Приходите на стопанските резерви на федерацијата од отплатата на кредитите доделени од овие средства ќе се внесуваат во сојузниот буџет во годината во која втасува нивната отплата.

Покрај отплатите од ставот 1 на овој член, во сојузниот буџет за 1968 година ќе се внесе и салдото на средствата на стопанските резерви на федерацијата со состојба на 31 декември 1967 година.

##### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 681.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените судови, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 632

28 декември 1967 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ СУДОВИ

##### Член 1

Во Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65) во членот 12 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во определени работи од надлежноста на воениот суд од прв степен суди судија поединец на тој суд.“

##### Член 2

Во членот 16 точката 2 се менува и гласи:  
„2) спроведуваат истрага;“

## Член 3

Во членот 17 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За кривични дела за кои според членот 8 од Законикот за кривичната постапка е стварно надлежен судија на општински суд како поединец судија на воен суд од прв степен како поединец.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

## Член 4

Во членот 18 точката 6 се менува и гласи:

„6) во спорови за надоместок на штета еден судија-поротник мора да биде активно воено лице од соодветната служба.“

## Член 5

Во членот 21 точка 4 зборот: „поединечни“ се бришат.

## Член 6

Во членот 30 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и кои стекнале потребно искуство за вршење на функцијата судија на Врховниот воен суд“.

## Член 7

Во членот 34 зборовите: „нигу во истражен затвор“ се бришат.

## Член 8

Во членот 39 ставот 1 се менува и гласи:

„Судија ќе биде отстранет од должноста ако против него подигнатиот обвинителен акт добил правна сила или додека се наоѓа во притвор поради извршување на кривично дело.“

## Член 9

Во членот 41 став 3 зборот: „именуван“ се заменува со зборот: „назначен“.

## Член 10

Членот 46 се менува и гласи:

„Во воени судови од прв степен поминуваат приправнички стаж воени лица дипломирани правници заради стекнување на потребната практика. За време на приправничкиот стаж тие лица се распоредуваат на сите работи во судот за да стекнат практика во сите области на судската работа.“

Поблиски прописи за приправничкиот стаж донесува државниот секретар за народна одбрана.“

## Член 11

Во членот 47 зборовите: „и судиските приправници во воените судови“ се бришат.

## Член 12

Во членот 55 став 2 точката 3 се брише.

Досегашната точка 4, која станува точка 3, се менува и гласи:

„3) работите и овластувањата на органите на внатрешните работи — органите на воената безбедност во рамките на пропишаниот им делокруг на работа и органите на воената полиција;“.

Досегашната точка 5 станува точка 4.

## Член 13

Во членот 56 ст. 2 и 3 се бришат.

Досегашниот став 4 станува став 2.

## Член 14

Во членот 59 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Вон од случаите на задолжителна одбрана од членот 69 на Законикот за кривичната постапка, на обвинетиот војник мора да му се обезбеди бранител

на претресот пред воен суд од прв степен и кога обвинетиот тоа го бара.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „или друг офицер на Југословенската народна армија“ се заменуваат со зборовите: „или друго активно воено лице кое е дипломиран правник и е способно на обвинетиот да му даде помош во одбраната“.

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и гласи:

„Ако во текот на постапката би можело да дојде до откривање на воена тајна што може да има тешки последици за безбедноста на земјата, обвинетиот може да избира бранител само помеѓу воените бранители или други активни воени лица од ставот 3 на овој член. Одлука за тоа донесува во истрагата воениот истражен судија, во подготвувањето на главниот претрес — претседателот на советот, а на главниот претрес советот.“

Досегашниот став 4 се брише.

Во ставот 5 бројот: „3“ се заменува со бројот „4“.

## Член 15

По членот 59 се додава нов член 59а, кој гласи:

„Воените бранители ги назначува и ги разрешува од должноста Врховниот командант на оружените сили.“

## Член 16

Во членот 60 став 2 зборовите: „членот 59 став 3“ се заменуваат со зборовите: „членот 59 став 4“, а зборовите: „членот 59 став 2“ — со зборовите: „членот 59 став 3“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Судот може да определи воен бранител да го брани обвинетиот кој во случај на задолжителна одбрана не си земе бранител, како и да го брани обвинетиот војник, кој вон од случаите на задолжителна одбрана, бара бранител во смисла на членот 59 став 2 од овој закон.“

Ставот 4 се брише.

## Член 17

Во одделот пред членот 64 зборот: „извид“ се брише.

Членот 64 се менува и гласи:

„Истрага спроведува воениот истражен судија.“

## Член 18

Чл. 66 и 67 се бришат.

## Член 19

Во членот 68 ставот 1 се менува и гласи:

„Наредбата да се доведе присилно обвинетиот ја издава воениот суд односно воениот истражен судија.“

## Член 20

Членот 69 се брише.

## Член 21

Во одделот пред членот 70 зборовите: „и истражен затвор“ се бришат.

Во членот 70 став 1 зборовите: „и истражен затвор“ се бришат, а зборовите: „да нареди“ се заменуваат со зборовите: „да определи“.

Во ставот 2 зборовите: „да нареди“ се заменуваат со зборовите: „да определи“, а зборовите: „судијата на општинскиот суд или истражниот судија, а истражен затвор истражниот судија“, се заменуваат со зборовите: „истражниот судија на окружниот или општинскиот суд“.

Ст. 3 и 4 се бришат.

**Член 22**

Членот 71 се менува и гласи:

„Притвор против невоени лица за кривични дела од надлежноста на воените судови може да определи воениот истражен судија.“

**Член 23**

Во членот 72 ставот 2 се менува и гласи:

„Воениот старешина и овластеното службено лице од ставот 1 на овој член, должни се военото лице што го лишиле од слобода веднаш, со извештај за извршувањето на кривичното дело и за причините поради кои го лишиле од слобода, да го предадат на воениот истражен судија или на најблиската воена единица односно установа, која веднаш ќе го спроведе до надлежниот воен истражен судија. Ако воениот старешина или овластеното службено лице тоа не може да го стори, мора веднаш да го извести воениот истражен судија или најблиската воена единица или установа која лицето лишено од слобода веднаш ќе го преземе и без одлагање ќе го спроведе до надлежниот воен истражен судија.“

**Член 24**

Членот 73 се менува и гласи:

„Решение за продолжување на притворот над три месеци донесува советот на Врховниот воен суд.“

**Член 25**

Во членот 75 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако во текот на истрагата треба како сведок да се сослуша невоено лице, сослушувањето може да се изврши преку истражниот судија на окружен или општински суд на чие подрачје се наоѓа сведокот“

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот суд или истражниот судија“ се заменуваат со зборовите: „истражниот судија на окружниот или општинскиот суд“.

**Член 26**

Во членот 77 став 3 зборовите: „за судијата поединец“ се бришат.

**Член 27**

По членот 77 се додава нов член 77а, кој гласи:

„Судијата поединец на воен суд од прв степен ги суди споровите за имотноравните барања за кои според членот 27 од Законот за процесната постапка е определена стварна надлежност на судијата поединец на општински суд.“

**Член 28**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за воените судови.

**Член 29**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

682.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

Се прогласува Законот за дополние на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, што го усвои Сојузната скуп-

штина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 година.

П. Р. бр. 630

28 декември 1967 година  
БелградПретседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милектије Поповиќ, с. р.**ЗАКОН**

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

**Член 1**

Во Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66 и 1/67) по членот 164а се додава нов член 164б, кој гласи:

„Приходите на сојузниот буџет за 1967 и 1968 година се сметаат остварени со денот на наплата од обврзниците на придонесите, даноците, таксите и другите приходи на федерацијата, а кај данокот на промет — со денот на наплата од купувачите на производот на кој се плаќа данокот.“

Приходите на сојузниот буџет остварени во смисла на ставот 1 на овој член до 31 декември, а уплатени во буџетот до 31 јануари наредната година, му припаѓаат на буџетот за календарската година во која се остварени. Тие приходи можат да им се распоредуваат на носителите и корисниците на средствата на сојузниот буџет за извршување обврските на буџетот создадени до 31 декември текушната година, а најмногу до износите што им се утврдени во посебниот дел на сојузниот буџет за односната година до 31 јануари наредната година.

Другите општествено-политички заедници можат да одлучат приходите на својот буџет за 1967 и 1968 година да ги користат на начинот предвиден во ст. 1 и 2 на овој член.“

**Член 2**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

683.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ВО 1968 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за насочување користењето на определени средства во 1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П. Р. бр. 618

28 декември 1967 година  
БелградПретседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милектије Поповиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА НАСОЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ВО 1968 ГОДИНА****Член 1**

За да се спроведе економската политика во 1968 година, а во согласност со целиите на Општествениот план на развојот на Југославија од 1966 до 1970 година, определени средства на корисниците на општествени средства можат да се користат во 1968 година согласно со одредбите на овој закон.

**Член 2**

Средствата што се пресметуваат и уплатуваат од износот на исплатите од средствата од коишто се врши финансирање на изградбата на административни и управни згради според одредбите од Законот за употреба на средствата наменети за изградба на административни и управни згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 52/66), давателите на кредити и инвеститорите се должни да ги депонираат на сметката на федерацијата за инвестиции во стопанството.

На средствата депонирани според ставот 1 на овој член ќе се плаќа камата по стопа од 4% годишно, сметајќи од денот на депонирањето.

Средствата депонирани според ставот 1 на овој член ќе им се стават на располагање на депонентите во еднакви годишни износи по рок од 10 години, почнувајќи од 1 јануари 1969 година.

**Член 3**

Средствата од фондовите за научна работа, средствата од фондовите на заедниците на образованието и средствата наменети, врз основа на сојузните прописи, за обнова и изградба на Скопје, пренесени од поранешните години како и остварените во 1968 година, можат во 1968 година да се употребуваат во полн износ за намените предвидени со прописите за тие фондови односно средства.

Одредбата на ставот 1 од овој член ќе се применува и на средствата од Фондот на федерацијата за кредитирање стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта.

**Член 4**

Ако средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството за 1968 година не се остварат во предвидените износи Сојузниот извршен совет сразмерно ќе им ги намали износите за 1968 година на сите глобални носители на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството освен износите за отплати на странски долгови, износот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта за 1968 година и износот за Фондот за кредитирање и осигурување определени извозни работи во 1968 година. Неподмирените обврски од 1968 година ќе се подмират од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1969 и 1970 година, согласно со Општествениот план на развојот на Југославија од 1966 до 1970 година.

Во случај да се намалат износите за 1968 година во смисла на ставот 1 од овој член, глобалните носители на средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството должни се да им дадат првенство на вложувањата на изградба на енергетски објекти.

**Член 5**

Инвеститорите во стопански недоволно развиените републики и краишта определени во Законот за републиките и покраините чиј стопански развој ќе се кредитира од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/66), нема во 1968 година да пресметуваат и полагаат га-

рантен износ на инвестиционите вложувања во чие кредитирање и финансирање учествува федерацијата.

Одредбите на ставот 1 од овој член се однесуваат и на инвеститорите што вршат инвестициони вложувања за мелиорации на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија чие финансирање го започна федерацијата пред 1 јануари 1966 година.

**Член 6**

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи одредбата на точ. 1 под 5 од Упатството за општествените средства што можат да се орочуваат кај банките и да се користат за вложување во обврзници и благајнички записи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63, 42/63, 23/64 и 41/64).

**Член 7**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

684.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТУВА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за вкупниот износ на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П. Р. бр. 626

28 декември 1967 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТУВА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ****Член 1**

Во Законот за вкупниот износ на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64) во членот 2 став 1 износот: „400.000 милиони“ се заменува со износот: „6.040 милиони“.

**Член 2**

Во членот 3 став 2 износот: „25.125 милиони“ се заменува со износот: „339 милиони“.

**Член 3**

Чл. 4, 5 и 6 се бришат.

## Член 4

Во членот 8 ст. 1 и 2 по зборовите: „од членот 2“, запирката се заменува со точка, а зборовите: „зголемен односно намален врз основа на чл. 4 и 5“ и запирката по зборот: „закон“ се бришат.

## Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овај закон престануваат да важат:

1) Упатството за начинот за утврдување на разликата од членот 5 на Законот за вкупниот износ на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65);

2) Правилникот за начинот на утврдување на зголемувањето односно намалувањето на износот на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/67).

## Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

685.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за банките и кредитните работи, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П. Р. бр. 605  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

## ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

## Член 1

Во Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67 и 17/67) во членот 116 став 1 на крајот се додава запирка и зборовите: „а максимално 6% годишно“.

Во ставот 2 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „со тоа казнениот интерес во овој случај да не може да биде поголем од 6% годишно“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Казнениот интерес е приход на кредитниот фонд на банката.“

## Член 2

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

686.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за насочување средства што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П. Р. бр. 606  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

## ЗА НАСОЧУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

## Член 1

Деловните банки покрај средствата од членот 90 став 1 на Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67), ќе користат за давање кредити за инвестиции и:

1) 60% од средствата на гарантните износи депонирани во смисла на Законот за депонирање гарантни износи за инвестиции во основни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65);

2) средствата на задолжителниот дел од резервниот фонд на стопанските организации, а најмалку 30% од тие средства.

## Член 2

Деловните банки сами или преку друга деловна банка можат средствата од членот 1 точ. 1 и 2 на овој закон да ги користат исклучително: за кредитирање извозот на опрема и бродови на кредит, за кредитирање на изведување инвестициони работи во странство на кредит и за кредитирање на продажбата во Југославија на домашна опрема од сервиско производство на кредит.

Средствата од членот 1 точ. 1 и 2 на овој закон што на денот на влегувањето во сила на овој закон се веќе пласирани деловните банки се должни да ги сторат расположиви за намените од ставот 1 на овој член, и тоа 50% во рок од шест месеци а остатокот во рок од 9 месеци, сметајќи од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 3

Расположивите средства на посебната резерва за штети од земјотреси се депонираат од денот на влегувањето во сила на овој закон кај Фондот за кредитирање и осигурување определени извозни работи. Со договорот за депонирање тие средства кај Фондот ќе се утврдат условите за користење на тие средства, со тоа овие средства да можат да се насочат само кон кредитирање извозот на опрема и бродови на кредит и кон кредитирање на изведување инвестициони работи во странство на кредит. Роковите за враќање на депонираниите средства мо-

раат со договорот да се усогласат така што во случај на настапување на осигурен ризик да може Фондот потребните средства за надоместок на штетата од земјотрес да му ги обезбеди на депонентот од вкупниот годишен прилив на своите средства.

#### Член 4

Деловната банка може кредитите според одредбите од овој закон да ги дава под услов роковите за враќање на кредитите да бидат така усогласени што банката секогаш да биде во можност да ги извршува своите обврски.

#### Член 5

Се овластува сојузниот секретар за финансии да го пропише начинот за пресметување на средствата што можат да се користат за намените утврдени со овој закон.

Сојузниот секретар за стопанство ќе донесе, по потреба, поблиско упатство за тоа што се смета за сервиско производство на опрема во ставот 1 на членот 2 од овој закон.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

687.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 609  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

#### Член 1

Во Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66, 15/67 и 31/67) во членот 42 по ставот 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Републиката може да пропише републичките и општинските придонеси од личниот доход од работен однос да се плаќаат по посебни стопи на следните примања од работен однос:

1) на примањата од работен однос на уживателите на пензија што врз основа на таква работа немаат својство на осигуреник;

2) на примањата за работа подолга од полното работно време, освен на примањата за таква работа извршена во смисла на членот 44 од Основниот закон за работните односи.

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 2 на овој член.“

#### Член 2

Во членот 44 став 1 на крајот од точката 12 точката се заменува со точка и записка и потоа се додаваат две нови точки, кои гласат:

„13) од личните доходи на работниците кои првпат се запослуваат по завршена школа од втор степен, виша или висока школа односно факултет и се примаат во својство на приправник согласно со општиот акт на работната организација за времетраењето на приправничкиот стаж а најдолго една година;

14) од личните доходи на адвокатските приправници кои првпат се запослуваат по завршена школа, за времетраењето на приправничкиот стаж а најдолго една година.“

#### Член 3

Во членот 68 се додава нов став 4, кој гласи: „Општинското собрание може да одлучи, под условите и според мерилата што тоа ќе ги пропише, за одделни обврзници од дејностите за кои придонесот се утврдува според годишната паушална основа во смисла ст. 1 и 3 од овој член, да се плаќа придонесот според фактичниот доход.“

#### Член 4

Во членот 70 се додава нов став 2, кој гласи: „Одредбата од ставот 1 на овој член нема да се применува на обврзниците на кои придонесот им се утврдува во смисла на членот 68 став 4 од овој закон, туку за нив можат да се пропишуваат посебни стопи.“

#### Член 5

Членот 72 се менува и гласи: „Придонес од занаетчиски дејности во процент од секој поединечно остварен бруто-приход (во понатамошниот текст: придонес по одбивање) плаќаат граѓани кои им вршат повремене услуги на државни органи и работни и други организации, или кај тие органи и организации вршат работа по договор за дело во смисла на прописите за работните односи, или од нив остваруваат приходи од споредни дејности во земјоделството што не се опфатени со катастарскиот приход, ако такви приходи не произлегуваат од работен однос или од вршење занаетчиски и други дејности на кои се плаќа придонес на некој друг начин од членот 67 од овој закон.

Придонесот по одбивање се плаќа при секоја исплата.

Стопите на придонесот од ставот 1 на овој член се пропорционални и можат да бидат различни според одделни извори на приходи.

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 3 на овој член.“

#### Член 6

Членот 82 се менува и гласи: „Стопите на придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги за обврзниците кои придонесот го плаќаат според годишната основа (чл. 80 и 81), можат да бидат различни според одделни извори на приходи.

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 1 на овој член.“

#### Член 7

Во членот 82а по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 2 на овој член.“

Досегашниот став 3 станува став 4.



**Член 8**

Членот 87 се менува и гласи:

„Стопите на придонесот од авторски права се пропорционални и можат да бидат различни според одделни видови авторски права.

Републиката може да пропише најниска и највисока граница на стопата на општинскиот придонес од ставот 1 на овој член.“

**Член 9**

Во членот 91 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Кај обврзниците на кои придонесите им се утврдуваат според годишната паушална основица или во годишен паушален износ, како и кај обврзниците на кои придонесите им се определуваат според спогодбено утврдената годишна основица или во спогодбено утврден годишен износ, како вкупен чист приход се смета приходот кој обврзникот фактички го постигнал, по одбивање на сите придонеси.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

**Член 10**

По исклучок од членот 16 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, височината на придонесите односно даноците за 1968 година може да се утврди според прописите за определување основиците и стопите што општествено-политичките заедници ќе ги донесат до 29 февруари 1968 година.

Од личните доходи од кои се пресметуваат и се плаќаат придонесите при исплатата на личните доходи (придонеси по одбивање) исплатени пред почетокот на применувањето на прописите од ставот 1 на овој член, ќе се пресметува и ќе се плаќа придонесот по стопите што важеа на 1 јануари 1968 година.

По исклучок од ставот 2 на овој член, стопите на републичкиот и општинскиот придонес од личниот доход од работен однос и на републичкиот и општинскиот придонес за образование што се плаќаат од тие лични доходи, пропишани до 29 февруари 1968 година, ќе се применуваат на сите исплатени лични доходи почнувајќи од 1 јануари 1968 година, со тоа што до пропишувањето на тие стопи привремено ќе се плаќаат аконтации по стопите што важеа на 31 декември 1967 година.

Роковите за разрез на придонесите и даноците од членот 133 на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните во 1968 година, се продолжуваат за 30 дена.

**Член 11**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

688.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО**

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на сед-

ницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 622  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО****Член 1**

Во Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66) по членот 53 се додава членот 54, кој гласи:

„Спогодбите на стопанските организации за условите и начинот на вршење надворешнотрговски промет на определено подрачје или со определени производи задолжителни се за сите учесници во надворешнотрговскиот промет на односното подрачје или со односните производи, ако таа спогодба ја склучиле стопанските организации на односната групација што во претходната година во надворешнотрговскиот промет кој е предмет на спогодбата учествувале со најмалку 75% од вкупниот извоз односно увоз и ако со спогодбата се постига унапредување на надворешнотрговскиот промет, извршување на преземаните обврски од склучените трговски и платни спогодби со странство, усогласување на извозот и увозот и остварување на предвидениот обем и структура на стоковната размена со странство.

Спогодбите од овој член се склучуваат и се регистрираат во рамките на Сојузната стопанска комора и стануваат задолжителни во смисла на ставот 1 од овој член со денот на нивната регистрација. Комората ќе одбие да регистрира спогодба ако таа е склучена противно на одредбите од овој член.

Сојузниот извршен совет ќе ја пропише постапката за склучување спогодба со дејство од ставот 1 на овој член.

Се овластува Сојузниот извршен совет да пропише да може надворешнотрговскиот промет на определени подрачја или со определени производи да се врши само во рамките на спогодбите на заинтересираните стопански организации склучени во смисла на ставот 1 од овој член, како и условите за вршење надворешнотрговскиот промет на тие подрачја односно со тие производи, ако заинтересираните стопански организации во определен рок не склучат спогодба.“

**Член 2**

Во членот 139 став 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) ако при вршење надворешнотрговски промет не се придржува кон спогодбите од членот 54 на овој закон.“

Досегашните точ. 2 до 6 стануваат точ. 3 до 7.

**Член 3**

Во членот 159 се додава нов став 3, кој гласи: „Југословенската банка за надворешна трговија е должна на Народната банка на Југославија да ѝ ги продаде сите девизи што до влегувањето во сила на овој закон ги остварила на име ануитети по девизните кредити дадени според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член односно што ќе ги оствари од тој ден.“

**Член 4**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

689.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ**

Се прогласува Законот за измена на Основниот закон за данокот на промет, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 607  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Милентие Поповиќ, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ****Член 1**

Во Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66 и 31/67) во членот 73 зборовите: „За 1966 и 1967“ се заменуваат со зборовите: „За 1966, 1967 и 1968“.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

690.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ**

Се прогласува Законот за измени на Основниот закон за административните такси, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 629  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Милентие Поповиќ, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ****Член 1**

Во Таксената тарифа, која е составен дел од Основниот закон за административните такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 11/66) во тар. бр. 5 износот: „15“ се заменува со износот: „150“.

Во забелешката кон тар. бр. 5 се додава нов став 2, кој гласи:

„Таксата според овој тарифен број се плаќа во износ од 15 динари, ако патната исправа му се издава или нејзиното важење му се продолжува на југословенски државјанин, кој со посредство на југословенски заводи за запослување оди во странство заради запослување или со посредство на тие заводи веќе е запослен во странство“.

**Член 2**

Во тар. бр. 6 точка 1 под б) износот: „10“ се заменува со износот: „50“.

По забелешката 4 кон тар. бр. 6 се додава нова забелешка 5, која гласи:

„5. За виза што му се издава на југословенски државјанин кој со посредство на југословенски заводи за запослување оди во странство заради запослување или со посредство на тие заводи е веќе запослен во странство, таксата од точката 1 под б) се плаќа во износ од 10 динари.“

**Член 3**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

691.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Царинската тарифа, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 620  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Милентие Поповиќ, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА****Член 1**

Во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66 и 5/67), во членот 18 точката 17 се менува и гласи:

„17) на предмети, и тоа:  
а) до вкупна вредност од 100 динари што заради замена на дотраен или уништен дел се набавуваат и се вградуваат во патничко моторно возило за време на неговото престојување во странство;  
б) до вкупна вредност од 500 динари што заради замена на дотраен или уништен дел се набавуваат

и се вградуваат во друмско моторно возило (освен патничките) или шинско возило во јавниот сообраќај, за време на нивното престојување во странство;

в) што заради замена на дотраен или уништен дел од превозно средство или од негов инвентар се набавуваат и се вградуваат во морско или речно превозно средство во јавниот сообраќај за време на нивното престојување во странство;

г) што како потрошен или потонски материјал неопходен за работа и безбедност на морски или речни превозни средства се користат за време на нивната пловидба во сообраќајот со странство;

д) што заради замена на дотраен или уништен дел се набавуваат и се вградуваат во воздушно превозно средство за патнички сообраќај;

Во точката 20 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 21, која гласи:

„21) на предмети и опрема, и тоа:

а) на предмети, освен патничките автомобили, што работни и други организации бесплатно ќе ги примат од странство или ги набавуваат за средства што ги добиле од странство како парична помош, кога тие предмети се наменети за отстранување последици предизвикани од значителни елементарни несреќи (земјотреси, поплави итн.), ако увозот на тие предмети се изврши во рок што ќе го определи Сојузниот извршен совет, а кој се смета од денот на настапувањето на таа елементарна несреќа;

б) на опрема, освен патничките автомобили, набавена во странство за потребите на научните, културните, просветните, здравствените и социјалните установи од подрачјето погодено со значителна елементарна несреќа (земјотрес, поплава итн.), ако увозот на опремата се изврши во рок што ќе го определи Сојузниот извршен совет, а кој се смета од денот на настапувањето на таа елементарна несреќа и ако со тој увоз се врши замена на уништена опрема;

в) на предмети, освен моторните возила, што ќе ги примат бесплатно од странство граѓани кои поради елементарна несреќа (земјотрес, поплава итн.) претрпеле значителна материјална штета, а тие предмети ќе ги примат во рок од 6 месеци од денот на несреќата.

Право на ослободување од плаќање царина според оваа точка може да се оствари само ако Сојузниот извршен совет со посебна одлука утврди дека последиците од елементарната несреќа што настапила се такви што за отстранување на последиците треба да се дозволи увоз со ослободување од плаќање царина.“

## Член 2

По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи:

„Ако постојните царински стопи за земјоделски производи во определен временски период не обезбедуваат стабилност на домашното производство и домашниот пазар во согласност со политиката на цените, Сојузниот извршен совет може покрај постојните царински стопи да пропише сезонски царински стопи, со временско ограничување за нивната примена.“

Сезонските царински стопи од ставот 1 на овој член не можат да се пропишат по стопа поголема од 20%.“

## Член 3

Во Царинската тарифа, која е составен дел од Законот за Царинската тарифа, се вршат следните измени и дополненија:

1) во тар. број 22.09 точката 9 се менува и гласи:

„9) Концентрирани екстракти и есенции за приготвување алкохолни пијачки:

а) вински дестилат — 35 и 4 динари за 1 литар врз база 55° алкохол

б) друго — 35“;

2) во тар. број 28.03 во точката 1 царинската стопа: „5“ се заменува со царинска стопа „10“;

3) во тар. број 28.04 во точката 3 под друго: — во одредбата пад а) зборот: „силициум“ се брише;

— по одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи:

„г) силициум — 15“;

4) во тар. број 28.46 во точката 1 под а) и во точката 2 под а) царинската стопа: „3“ се заменува со царинска стопа: „10“;

5) во тар. број 29.06 во точката 1 под б) царинската стопа: „3“ се заменува со царинска стопа: „12“;

6) во тар. број 29.13 во точката 1 под а) под 2 царинската стопа: „8“ се заменува со царинска стопа: „12“;

7) во тар. број 36.04 во точката 1 под а) под 1 царинската стопа: „Сл.“ се заменува со царинска стопа: „20“;

8) во тар. број 37.02 во точката 1:

— во одредбата под б) под 1 царинската стопа: „8“ се заменува со царинска стопа: „17“;

— во одредбата под б) под 2 царинската стопа: „10“ се заменува со царинска стопа: „20“;

— во одредбата под в) под 1 царинската стопа: „5“ се заменува со царинска стопа: „17“;

— во одредбата под в) под 2 царинската стопа: „6“ се заменува со царинска стопа: „20“;

9) во тар. број 39.02 во точката 1 во одредбите под а), б) и в) царинската стопа: „10“ се заменува со царинска стопа: „12“;

10) во тар. број 48.01 точката 2 се менува и гласи:

„2) Хартија за печатење и пишуваче:

а) за печатење — — — — — 12

б) за пишуваче — — — — — 12“.

Точката 3 се менува и гласи:

„3) Натрон хартија и хартон (крафт)

а) натрон хартија — — — — — 10

б) хартон (крафт) — — — — — 12“.

Во точката 5 под а) под 3 царинската стопа: „8“

се заменува со царинска стопа: „10“, во одредбата под б) под 1, 2 и 3 царинската стопа: „8“ се заменува со царинска стопа: „12“, а во одредбата под в) под 1 и 3 царинската стопа: „8“ се заменува со царинска стопа: „12“;

11) во тар. број 48.03 во одредбата под 2 царинската стопа: „8“ се заменува со царинска стопа: „12“;

12) во тар. број 48.05 во одредбата под 2 царинската стопа: „6“ се заменува со царинска стопа: „10“;

13) во тар. број 68.04 точката 2 се менува и гласи:

„2) Друго:

а) од природен материјал — — — — — 5

б) од вештачки материјал — — — — — 8“;

14) во тар. број 68.05 точката 2 се менува и гласи:

„2) Друго:

а) од природен материјал — — — — — 5

б) од вештачки материјал — — — — — 8“;

15) во тар. број 69.07 во точката 1 царинската стопа: „4“ се заменува со царинска стопа: „8“, а во точ. 2 и 3 царинската стопа: „6“ се заменува со царинска стопа: „10“;

16) во тар. број 69.08 во точката 1 царинската стопа: „6“ се заменува со царинска стопа: „10“, а во точ. 2, 3 и 4 царинската стопа „8“ се заменува со царинска стопа: „12“;

17) во тар. број 70.03 точката 1 се менува и гласи:

„1) Цевки од стакло:

а) од неутро-стакло — — — — — 5

б) друго — — — — — 8“;

18) во тар. број 73.08 царинската стопа: „5“ се заменува со царинска стопа: „10“;

19) во тар. број 73.09 во точ. 1 и 2 царинската стопа: „5“ се заменува со царинска стопа: „12“;

20) во тар. број 73.10 точ. 1 и 2 царинската стопа: „7“ се заменува со царинска стопа: „12“;

21) во тар. број 73.11 точка 1 под а) и б) и точка 2 царинската стопа: „9“ се заменува со царинска стопа: „13“;

22) во тар. број 73.12 точка 1 под а) и б) царинската стопа: „10“ се заменува со царинска стопа: „14“, а во точката 2 под а) и б) царинската стопа) „13“ се заменува со царинска стопа: „16“;

23) во тар. број 73.13 точ. 1, 2 и 3 царинската стопа: „7“ се заменува со царинска стопа: „12“, а во точ. 4, 5 и 6 царинската стопа: „9“ се заменува со царинска стопа: „13“;

24) во тар. број 73.14 точка 1 царинската стопа: „12“ се заменува со царинска стопа: „16“, а во точката 2 царинската стопа: „10“ се заменува со царинска стопа: „14“;

25) во тар. број 73.15 во точ. 5 и 6 царинската стопа: „10“ се заменува со царинска стопа: „14“, а во точ. 7 до 27 царинската стопа „12“ се заменува со царинска стопа: „16“;

26) во тар. број 73.16 точка 1 под а) и б) царинската стопа „7“ се заменува со царинска стопа: „13“; во точката 2 под а) царинската стопа: „10“ се заменува со царинска стопа: „14“, а под б) и в) царинската стопа: „8“ се заменува со царинска стопа: „13“;

27) во тар. број 73.17 царинската стопа: „8“ се заменува со царинска стопа: „13“;

28) во тар. број 73.18 точка 1 царинската стопа: „10“ се заменува со царинска стопа: „14“, а во точката 2 под а), б), в) и г) и во точката 3 под а) и б) царинската стопа: „13“ се заменува со царинска стопа: „16“;

29) во тар. број 73.19 царинската стопа: „12“ се заменува со царинска стопа: „16“;

30) во тар. број 86.02 во точ. 3 и 4 царинската стопа: „13“ се заменува со царинска стопа: „20“;

31) во тар. број 86.03 во точ. 1 и 2 царинската стопа: „13“ се заменува со царинска стопа: „20“;

32) во тар. број 86.04 во точ. 1, 2, 3 и 4 царинската стопа: „13“ се заменува со царинска стопа: „25“;

33) во тар. број 86.07 во точката 1 под д), ф), е), ж) и с) под 1 и 2 царинската стопа: „13“ се заменува со царинска стопа: „20“;

34) тар. број 89.02 се менува и гласи:  
„89.02 Теглачи (реморкери):

1) лучки и волучки реморкери, наменети за спасување, во јачина над 600 KS — — — Сл.

2) други — — — — — — — 20“.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

**692.**

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за девизното работење, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор

од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

ПР. бр. 621  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

#### Член 1

Во Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) во членот 16 став 1 по зборовите: „други плаќања“ се додаваат зборовите: „освен за плаќање увозот на стоки наменети за лична потрошувачка“.

По ставот 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат:

„Сојузниот извршен совет може да определи работните организации чијашто основна дејност се унапредува со увозот на стоки наменети за лична потрошувачка, да можат девизите од ставот 1 на овој член да ги користат за плаќање увозот на тие стоки.“

Како увоз на стоки во смисла на ставот 4 од овој член се подразбира увозот на стоки наменети за лична потрошувачка во угостителските и туристичките објекти, како и за комплетирање асортиманот на стоките што работната организација ги продава во своите продавници и сл.“

#### Член 2

Во членот 17 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Се овластува Сојузниот извршен совет да определи што се смета за долгорочна деловно-техничка соработка и кооперација, во смисла на одредбата на ставот 1 од овој член.“

#### Член 3

Во членот 65 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Овластените банки можат да продаваат девизи во Југославија за плаќање увозот на стоки наменети за лична потрошувачка, согласно одредбите од членот 16 од овој закон.“

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

**693.**

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за Службата на општественото книговодство, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата

на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 година.

ПР. бр. 615  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

##### Член 1

Во Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67) по членот 57 се додава нов член 57а, кој гласи:

„Во случај на пребивање меѓусебни долгови и побарувања (компензација), на упат до друго лице да му плати определен износ на трето лице (асигнација), на отстапување побарувања (цесија) или преземање долг, корисниците на општествените средства вршат меѓусебни плаќања со давање на Службата налози за пренос односно налози за пресметка.

Со налог за пресметка се спроведува подмирување на меѓусебните долгови и побарувања до еднакви износи по основите од ставот 1 на овој член. Подмирување на разликата на меѓусебните долгови и побарувања над тие износи може да се спроведе со налог за пренос.

Корисниците на општествените средства можат да извршат соодветни книжења во своите деловни книги по основот од ставот 1 на овој член дури откако ќе примат извештај од Службата дека го извршила налогот.

Службата нема да изврши налог за пренос ако утврди дека постојат пречките од членот 335 на Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/66 и 54/67).

Одредбите од овој член се применуваат и во случај на компензации што се вршат помеѓу корисници на општествени средства и самостојни занаетчи што имаат жиро-сметка кај деловните банки.

##### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

694.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за привремено запирање порастот на личните доходи во работните организации од определени дејности, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од

27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

ПР. бр. 637  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ПРИВРЕМЕНО ЗАПИРАЊЕ ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ

##### Член 1

Банките и штедилниците, електростопанските претпријатија, претпријатијата за надворешна трговија, стопанските организации за трговски услуги, заводите за осигурување, работните организации за игри на среќа и деловните здруженија не можат по денот на влегувањето во сила на овој закон до 30 јуни 1968 година да ги зголемат оредствата за исплата на него личните доходи над нивото определено со овој закон.

Републичкиот извршен совет може одделна работна организација да ослободи од обврската пропишана во ставот 1 од овој член, ако нивото на личните доходи во таа организација не отстапува битно од начелата на распределбата според трудот и од резултатите на стопанисувањето на таа организација.

##### Член 2

Нивото до кое можат да се движат исплатите на него личните доходи во работните организации од членот 1 во наведениот период не може во просек да го надмине износот на вкупно исплатените него лични доходи по еден работник месечно во периодот од 1 јануари до заклучно 30 септември 1967 година во односната работна организација.

##### Член 3

Се овластува Сојузниот извршен совет и пред истекот на рокот од членот 1 став 1 на овој закон да ги ослободи работните организации од одделни дејности од обврската определена во тој став, ако утврди дека со договорот меѓу работните организации од односната дејност за основите и мерилата на распределбата на средствата за лични доходи е обезбедено користењето на тие средства во согласност со начелата на распределбата според трудот и со резултатите од стопанисувањето.

##### Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

695.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за овластување на републиките за воведување додатен данок на промет на стоки на мало, што го

усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 608  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

##### Член 1

Во Законот за овластување на републиките за воведување додатен данок на промет на стоки на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66) во членот 1 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок, заради отстранување на последиците од земјотресот во Дебар и неговата околина, Социјалистичка Република Македонија може стопата од ставот 2 на овој член да ја определи до 2,5%.“

##### Член 2

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

696.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА ДО КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1968 ГОДИНА

Се прогласува Основниот закон за утврдување на границата до која може да се определува височината на придонесот од личниот доход од работен однос за 1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 617  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

### ОСНОВЕН ЗАКОН

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА ДО КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛУВА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1968 ГОДИНА

##### Член 1

Ако републиките, во смисла на членот 9 од Основниот закон за придонесите и даноците на гра-

ѓаните и членот 77 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, ги определуваат за 1968 година границите во кои се утврдува височината на општинскиот придонес од личниот доход од работен однос, на општинскиот придонес за образование од личниот доход од работен однос и на основниот придонес за здравствено осигурување, оваа граница може да се утврди и вкупно за сите придонеси од овој член или вкупно само за придонесот од личниот доход од работен однос и за придонесот за образование а посебно за придонесот за здравствено осигурување.

##### Член 2

По исклучок од членот 77 став 2 и членот 109 став 3 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, стопата на основниот придонес за здравствено осигурување и стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување ќе се утврдат најдоцна до 29 февруари 1968 година, со тоа што така утврдените стопи ќе се применуваат од 1 јануари 1968 година.

До утврдувањето на стопите придонесите од ставот 1 на овој член привремено ќе се плаќаат како аконтација по стопите што важеле на 31 декември 1967 година.

##### Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за највисоката граница до која републиките и општините можат да ја утврдуваат височината на придонесот од личниот доход од работен однос и на придонесот за образование од личниот доход од работен однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66).

##### Член 4

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

697.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за измена на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година

П.Р. бр. 610  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ

##### Член 1

Во Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр.

5/65, 35/65, 57/65, 28/66 и 52/66) во членот 2 став 1 стопата: „4,9%“ се заменува со стопата: „4,7%“.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

698.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

Се прогласува Основниот закон за придонесот на средствата за заедничка потрошувачка, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 612  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

### ОСНОВЕН ЗАКОН

#### ЗА ПРИДОНЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

#### Член 1

Републиката може да воведи придонес на средствата за заедничка потрошувачка што работните и други организации и државните органи ќе ги употребат во согласност со важечките прописи и со своите општи акти.

Придонесот од ставот 1 на овој член не се плаќа на средствата што ќе се употребат за парични давања на кои се плаќа придонес од личниот доход од работен однос и на средствата што се пренесуваат во деловниот фонд и резервниот фонд, како и на средствата што ќе се употребат за станбена изградба. Републиката може да пропише да не се плаќа придонес и кога средствата ќе се употребат и за други намени.

Придонесот од ставот 1 на овој член се плаќа при употребата на средствата од заедничката потрошувачка.

Како средства за заедничка потрошувачка од ставот 1 на овој член, кај организации односно органи што не ќе формираат фонд за заедничка потрошувачка се подразбираат средствата што тие организации и органи ќе ги употребат за задоволување на заедничките потреби на работните лиге и за давање во натура на одделни работници.

#### Член 2

Општината може да го воведи придонесот од членот 1 на овој закон, ако е тоа предвидено со закон на републиката.

#### Член 3

Придонесот на средствата за заедничка потрошувачка е приход на републиката, односно на општината, што го вовела.

#### Член 4

Републиката и општината можат да ја определат стопата на придонесот на средствата за заедничка

потрошувачка најмногу до височината на збирот на стопите на придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование, што ги пропишале тие.

По исклучок од ставот 1 на овој член, врз основа на мерилата што ќе ги утврди републиката, републиката и општините можат да определат и повисока стопа на придонесот на средствата за заедничка потрошувачка за работните и други организации и органите на кои се однесуваат определените мерила

За работните и други организации и органите на кои се однесува ставот 2 на овој член, републиката може да определи на паричните давања од средствата за заедничка потрошувачка од членот 1 став 2 на овој закон, покрај придонесот од личниот доход од работен однос, да се плаќа и придонес според овој закон по стопата која ѝ одговара на разликата помеѓу зголемената стопа на овој придонес според ставот 2 на овој член и збирот на стопите на придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование, што ги пропишале републиката и општината.

#### Член 5

Придонесот на средствата за заедничка потрошувачка се уплатува во корист на републиката односно општината на чија територија е седиштето на работната или друга организација односно државен орган.

Организациите во состав на здружено претпријатие, како и единиците на работна организација за кои со статутот или со друг општ акт на работната организација е предвидено да го утврдуваат вкупниот приход и доходот самостојно и да вршат распределба на доходот и да располагаат самостојно со средствата за заедничка потрошувачка, овој придонес го уплатуваат во корист на републиката односно општината на чија територија е седиштето на организацијата во состав на здруженото претпријатие односно седиштето на единицата, по стопата што ја определува републиката односно општината на чија територија е седиштето на организацијата во состав на здруженото претпријатие односно на единицата.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

699.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 611  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р



**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64, 14/65 и 12/67) членот 2 се менува и гласи:

„Средствата на заедничките резерви на стопанските организации се формираат од придонесот кој изнесува до 5% од определената основица.

Основицата од ставот 1 на овој член ја сочинува остварениот доход на стопанската организација намален: за износот на исплатените лични доходи содржани во тој доход, за износот на придонесите што стопанската организација ги плаќа од доходот, и за износот што задолжително се издвојува во резервниот фонд.“

**Член 2**

Членот 3 се менува и гласи:

„Во рамките на највисоката стопа од членот 2 на овој закон републиката го утврдува вкупниот процент на издвојување за заедничките резерви во републиката и наедно го утврдува процентот на издвојувањето во заедничките резерви на стопанските организации на нивото на републиката.

Општината, односно градот го утврдува процентот на издвојувањето за заедничките резерви на стопанските организации во општината, односно градот, и тоа: најмногу до височина на преостанатиот дел од вкупниот процент од ставот 1 на овој член.“

**Член 3**

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

700.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗБИРАЊЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Се прогласува Законот за измена на Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 625

28 декември 1967 година  
БелградПретседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗБИРАЊЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работ-

ните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64 и 32/67) членот 112 се менува и гласи:

„Во работните организации во кои сегашните директори биле на должноста директор на денот на влегувањето во сила на Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64), повторното именување на директор ќе се изврши во 1968 година и тоа:

1) во работните организации чии директори на сегашната функција се именувани во времето од 1 јануари до крајот на април односната година — најдоцна до 30 јуни 1968 година;

2) во работните организации чии директори на сегашната функција се именувани во времето од 1 мај до 31 декември односната година — најдоцна до крајот на оној месец во 1968 година во кој на сегашната функција биле именувани.

Во уставните кои вршат дејности во областа на образованието и воспитувањето, во кои сегашните директори биле на должноста директор на денот на влегувањето во сила на Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации, повторно именување на директор ќе се изврши најдоцна до крајот на јуни 1968 година.

Времето по кое се врши повторно именување на директор во работните организации од ставот 1 односно во уставните од ставот 2 на овој член, не може да истече пред истекот на четири години од денот на влегувањето во сила на Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации.

Работните организации од ставот 1 односно уставните од ставот 2 на овој член должни се најдоцна три месеци пред истекот на времето за повторно именување на директори да распишат конкурс за именување на директор.

Директорите на работните организации од ставот 1 на овој член и директорите на уставните од ставот 2 на овој член остануваат на должноста од денот на предавањето на должноста на новоименуваниот директор, а најдоцна до истекот на рокот од ставот 1 односно ставот 2 на овој член.“

**Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

701.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Се прогласува Основниот закон за задолжително примање на приправници во работните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 613

28 декември 1967 година  
БелградПретседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

**ОСНОВЕН ЗАКОН****ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Заради овозможување на лицата со завршена висока и виша школа и со училиште од втор степен на работното место да се здобијат со работно искуство за самостојна работа во својата струка, работните организации се должни тие лица да ги примаат на работа во својство на приправници.

Работата во својство на приправник (приправнички стаж) може да трае најдолго една година, ако со законот не е пропишано поинаку.

**Член 2**

Работните организации со своите општи акти го утврдуваат бројот на приправниците за определени работни места, начинот на спроведувањето на приправничкиот стаж, времето на траењето на приправничкиот стаж, како и начинот на проверувањето на здобиеното работно искуство во текот и на крајот од приправничкиот стаж.

Заради усогласено регулирање на прашањата од ставот 1 на овој член со републички закон можат да се пропишат критериуми за определување бројот на приправниците и траењето на приправничкиот стаж во работните организации.

**Член 3**

Работникот кој по завршениот приправнички стаж не ќе покаже задоволителен успех се распоредува на работното место за кое ги исполнува пропишаните услови. Ако работникот го одбие распоредот на таквото работно место или такво слободно место нема во работната организација, му престанува работата во работната организација во согласност со општиот акт на работната организација.

**Член 4**

Работните организации ќе ги донесат општите акти од чл. 2 и 3 на овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, ако со републички закон не биде определен друг рок.

**Член 5**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

702.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 633

28 декември 1967 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Милентие Поповиќ, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67) во членот 71 став 1 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) решава за исплата во странство на пензии, инвалидни и додаток за помош и нега на уживателите што се иселиле на постојан престој во странство. Во случаите за кои со закон не е утврдена обврска за исплата на примањата во странство заводот може да одбори исплата во странство ако оцени дека причините за одењето на корисникот на постојан престој во странство се оправдани со оглед на неговите семејни и материјални околности.“

Досегашните точ. 5 до 10 стануваат точ. 6 до 11.

**Член 2**

Во членот 77 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„3) Со републички пропис поблиску се уредуваат постапката, роковите и обврските на собранјата на комуналните заедници и општинските собранија во врска со прибавување односно давање согласност на одлуките за стопите на придонесот, како и начинот за расправање на спорните прашања до кои може да дојде во врска со давањето односно ускратувањето согласноста на одлуките за стопите на придонесот.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

**Член 3**

Во членот 79 став 1 точката 2 се брише, а во досегашната точка 3, која станува точка 2, точката се заменува со точка и запирка.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) осигуреници кои покрај работата во работен однос со полно работно време вршат и некоја самостојна дејност заради дополнително стопанисување.“

Ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Со републички пропис може да се установи обврска за плаќање додатен придонес од осигурениците — членови на домаќинствата кои се занимаваат со земјоделска дејност а не се ослободени од плаќање придонес од личниот доход од земјоделска дејност. Со овој пропис поблиску се определуваат случаите и условите за воспоставување обврска за плаќање, највисоката граница за определување на стопата, како и начинот за наплатавање на овој додатен придонес.“

**Член 4**

Членот 81а се менува и гласи:

„(1) Додатен придонес според членот 79 став 1 точ. 2 и 3 од овој закон плаќаат:

1) осигурениците од точката 2 на ставот 1 од членот 79 — од примањата остварени за работата што ја вршат заради дополнително стопанисување;

2) осигурениците од точката 3 на ставот 1 од членот 79 — од нето-примањата на личен доход од работен однос.

(2) Со републички пропис поблиску се определуваат случаите и условите за воспоставување обврска за плаќање на додатните придонеси од ставот 1 на овој член, највисоката и најниската граница за определување стопите на овие придонеси, како и начинот за наплатавање на додатниот придонес од точката 2 на ставот 1 од овој член.“

**Член 5**

Во членот 81б ставот 2 се брише.

Во ставот 3, кој станува став 2, зборовите: „ст. 1 и 2“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1“.

Во ставот 4, кој станува став 3, по зборовите: „членот 84 став 2“ се додаваат запирика и зборовите: „членот 86“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) Со републички прописи поблиску се определуваат случаите, условите и начинот на применување одредбите за воведување обврска за плаќање на вонредниот придонес во смисла на ст. 1 до 3 на овој член, кој се користи само како исклучителна мерка.“

#### Член 6

Во членот 82 став 2 точката 6 се брише, та досегашната точка 7 станува точка 6.

#### Член 7

Во членот 83 ст. 2 до 5 се заменуваат со нови ст. 2 до 6, кој гласат:

„(2) Резервата на фондот на здравственото осигурување се формира:

1) со издвојување дел од средствата остварени со основниот придонес за здравствено осигурување, во височина што ќе ја определи Собранието на комуналната заедница, но најмалку во височината што ќе ја пропише републичкото собрание;

2) со издвојување најмалку 50% од вишокот на приходите над расходите остварен во фондот на здравственото осигурување;

3) со внесување вложените средства што му се враќаат на фондот односно на резервата и каматата на вложените средства на фондот и резервата.

(3) Задолжителното издвојување на определен дел од текуштите приходи на фондот за резерва се врши додека резервата не ја достигне височината од 25% на просечните годишни расходи на фондот на здравственото осигурување за последните три години.

(4) Средствата на резервата на фондот можат да се користат во текот на годината како обртни средства за извршување на текуштите обврски на фондот. Дел од резервата во височина што ќе ја определи Собранието на комуналната заедница (во понатамошниот текст: постојаниот дел на резервата) може да се користи исклучително за обртни средства, и тоа само како позајмица со обврска за враќање најдоцна до крајот на наредната година.

(5) Републичкото собрание може да пропише:

1) обврска за издвојување за резервата од средствата на остварениот вишок во процент повисок од процентот определен во точката 2 на ставот 2 од овој член;

2) повисоко ниво на резервата до кое се врши задолжителното издвојување на делот од текуштите приходи за резервата — од нивото определено во ставот 3 на овој член;

3) највисок процент до кој може да се определи задолжително издвојување на дел од текуштите приходи за резервата во смисла на точката 1 од ставот 2 на овој член;

4) задолжителен минимум од постојаниот дел на резервата.

(6) Дел од средствата на резервата на фондот кој не се користи за обртни средства може да се вложува во орочени депозити до една година или во благајнички записи.“

#### Член 8

Во членот 84 став 1 точката 1 се менува и гласи: „1) од резервата на фондот на здравственото осигурување, освен постојаниот дел на резервата.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Со републички прописи можат поблиску да се уредуваат обврските и начинот на покривање на вишокот на расходите со вонредниот придонес на осигурениците, согласно со одредбите од чл. 85 до 87 на овој закон.“

#### Член 9

Во членот 89 став 1 по зборовите: „здравствено осигурување,“ се додаваат зборовите: „по изврше-

ното издвојување во резервата на дел од остварениот вишок на приходите над расходите на фондот и по внесување во резервата на средствата кои како вложени му се враќаат на фондот односно на резервата и каматата на вложените средства на фондот и резервата,“.

#### Член 10

Во членот 94 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„(3) Средствата на резервата можат да се вложуваат во орочени депозити до една година или во благајнички записи.“

#### Член 11

Во членот 119 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„(2) Резервите на фондот на инвалидското и пензиското осигурување (став 1) се формираат:

1) со издвојување определен процент од средствата остварени со придонесите за инвалидско и пензиско осигурување;

2) со внесување средства од остварениот вишок на приходите над расходите утврден со завршната сметка на фондот на инвалидското и пензиското осигурување;

3) со внесување средства кои како вложени му се враќаат на фондот односно на резервите на инвалидското и пензиското осигурување и каматата на вложените средства на фондот и резервата.

(3) Собранието на републичката заедница ја определува:

1) височината на задолжителното издвојување за резервата според точката 1 на ставот 2 од овој член;

2) распоредот на вишокот на приходите над расходите на сигурносната и валоризационата резерва, сразмерно со меѓусебната пропорција на тие резерви утврдени со финансискиот план на фондот за годината во која се врши распоредот на остварениот вишок.“

По ставот 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„(4) Задолжително издвојување на дел од текуштите придонеси во сигурносната и валоризационата резерва се врши сè додека вкупниот обем на овие резерви не достигне ниво од најмалку една третина од очекуваните расходи на фондот за последната година на текуштиот среднорочен план на стопанскиот развој.

(5) Републичкото собрание го пропишува задолжителниот минимум издвојување за резервата од текуштите придонеси, а може да пропише и највисок процент на дозволеното издвојување за резервата од придонесите и повисоко ниво на задолжителното формирање на резервите од нивото предвидено во ставот 4 на овој член.“

#### Член 12

Во членот 120 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Средствата на сигурносната и валоризационата резерва можат да се користат како обртни средства за извршување на текуштите обврски на фондовите. Делот од сигурносната резерва во височина што ќе ја определи Собранието на републичката заедница (во понатамошниот текст: постојаниот дел од сигурносната резерва) може да се користи исклучително за обртни средства, и тоа само како позајмица со обврска за враќање најдоцна до крајот на наредната година. Републичкото собрание може да пропише задолжителен минимум на постојаниот дел од сигурносната резерва.“

#### Член 13

Во членот 121 се додава нов став 1, кој гласи:

„(1) Средствата на резервите што ги надминуваат потребите на користењето на резервата за обртни средства можат да се орочуваат, и тоа:

1) средствата на сигурносната резерва — најдолго за периодот на среднорочниот план на стопанскиот развој;

2) средствата на валоризационата резерва — најдолго до една година.“

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, се бришат зборовите: „на фондот и“.

#### Член 14

Во членот 148 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„(4) За барањата за исплатување во странство на пензија, инвалиднина и додаток за помош и нега на уживателите што се иселиле на постојан престој во странство решава републичкиот завод надлежен според седиштето на фондот чија обврска е во прашање. Решенијата за овие барања се конечни во управната постапка. Против овие решенија може да се води управен спор ако е барањето за исплатување пензија односно инвалидско примање во странство засновано врз обврска на фондот определена со закон.“

#### Член 15

Во членот 159 став 1 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Органот на општествениот надзор ја разгледува состојбата на фондовите на социјалното осигурување врз основа на билансот за првите шест месеци од секоја деловна година, заради оценување резултатите од работењето во изминатиот период и движењата што можат да се очекуваат до крајот на деловната година, а со цел за предлагање односно преземање соодветни мерки.“

Во ставот 2 првата реченица, по зборовите: „даваат препораки“ се додаваат зборовите: „и предлози“. Во втората реченица зборовите: „може органот на општествениот надзор да повикува“ се заменуваат со зборовите: „органот на општествениот надзор повикува“, а на крајот се додаваат зборовите: „и заедничкото разгледување на проблемите и мерките во врска со состојбата и работењето на фондовите“.

Во ставот 3 зборовите: „забелешки и препораки“ се заменуваат со зборовите: „забелешки, препораки и предлози“.

#### Член 16

Средствата издвоени за сигурносната и валоризационата резерва во 1967 година по стопа од најмалку 1% од бруто-износот на личните доходи (член 3 од Законот за највисоката граница до која можат да се определат стопите на придонесите за сите гранки на социјално осигурување во 1967 година — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), по одвојување на делот потребен за задолжително усогласување на пензиите во 1968 година со порастот на животните трошоци во 1967 година, ќе ги распоредат собранијата на републичките заедници во сигурносната резерва, како нејзин постојан дел.

При распоредувањето на овие средства, еден нивен дел може да се користи за покривање непокриен дел од дефицитот. Одлука за тоа може да донесе собранието на републичката заедница на социјалното осигурување со согласност од собранието на социјалистичката република.

По исклучок од членот 120 став 3 на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, средствата на постојаниот дел од сигурносната резерва што ќе се користат како позајмица за обртни средства во текот на 1968 година, мораат да ѝ се вратат на таа резерва најдоцна до крајот на 1968 година.

#### Член 17

По исклучок од чл. 77 и 109 на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, стопите на придонесот за здравствено осигурување и стопите на придонесот за инвалидско и пензиско осигурување ќе се утврдат најдоцна до 29 февруари 1968 година, со тоа што така утврдените стопи ќе се применуваат од 1 јануари 1968 година.

До утврдувањето на стопите на придонесите во смисла на ставот 1 од овој член, овие придонеси

привремено ќе се плаќаат како аконтација по стопите што важеле на 31 декември 1967 година.

#### Член 18

Со републичките прописи предвидени во членот 79 став 2, членот 81а став 2, членот 81б став 4, членот 83 став 5, членот 84 став 3, членот 119 став 5 и членот 120 став 3 на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, што ќе бидат донесени најдоцна до 29 февруари 1968 година, може да се определи тие прописи да се применуваат и во раздобјето од 1 јануари 1968 година до денот на нивното влегување во сила.

#### Член 19

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

#### Член 20

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

### 703.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 634  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Во Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67 и 31/67) членот 30 се менува и гласи:

„(1) Старосната пензија се определува од пензискиот основ.

(2) За утврдување на пензискиот основ се зема просечниот месечен износ на личните доходи по кои осигуреникот бил осигурен во кои и да е 5 години осигурување едноподруго за последните 10 години осигурување или во кои и да е 10 години осигурување едноподруго. Тој просечен месечен износ на личните доходи пресметан според одредбите на овој закон (чл. 32 и 33) се зема како пензиски основ најмногу до износот кој сочинува просечен месечен износ на личните доходи остварени во последните две години осигурување од кои личните доходи се земени за утврдување на пензискиот основ, наголемен за 5% или, ако е тоа за осигуреникот поповолно, — најмногу до износот кој сочинува минимален личен доход, утврден според прописите важечки во последната година на осигурување од која личниот доход

е земен за утврдување на пензискиот основ, наголемен за 50%.

(3) Како година на осигурување, во смисла на ставот 2 од овој член, се зема календарската година во која осигуреникот остварил личен доход односно надоместок на личниот доход за најмалку 6 месеци стаж на осигурување.“

#### Член 2

Во членот 32 ставот 1 се менува и гласи:

„(1) Заради пресметување на просечниот месечен износ на личните доходи (член 30 став 2) личните доходи од последните две години осигурување од кои личните доходи влегуваат во пензискиот основ се земаат во номинален износ, а личните доходи од другите поранешни години на осигурувањето — пресметани според нивото на личните доходи од календарската година која ѝ претходи на последната година на осигурувањето од која личниот доход влегол во пензискиот основ. Ова пресметување на личните доходи од поранешните години се врши врз основа на движењето на општиот просек на личните доходи, и тоа за секоја одделна година спрема годината што ѝ претходи на последната година на осигурувањето (во понатамошниот текст: валоризациони коефициенти).“

Досегашниот став 3 се брише.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, зборовите: „годината во која му престанало осигурувањето“ се заменуваат со зборовите: „последната година на осигурувањето од која личниот доход е влезен во пензискиот основ“.

#### Член 3

Во членот 33 став 1 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Кога во просечниот месечен износ на личниот доход влегуваат основите за надоместок според прописите за здравственото осигурување, тие основи се пресметуваат со примена на истиот валоризационен коефициент (член 32) со кој се пресметува личниот доход што служел за утврдување на тој основ.“

#### Член 4

Во членот 87 став 1 зборовите: „до крајот на пропишаниот рок за редовно школување,“ се заменуваат со зборовите: „додека е на редовно школување,“.

#### Член 5

Во членот 97 ставот 2 се менува и гласи:

„(2) Усогласувањето на пензиите во смисла на ставот 1 од овој член, се врши во почетокот на календарска година за сите пензии, освен за пензиите кај кои претходната година претставувала последна година на осигурувањето од која личните доходи, во целост или делумно, влегле во пензискиот основ.“

#### Член 6

Зголемување на пензиите во врска со усогласувањето на пензиите со движењето на просечните животни трошоци (член 97 од Основниот закон за пензиското осигурување) за 1968 година не им припаѓа на уживателите на пензии (старосни, семејни или инвалидски):

1) чии пензии се определени од пензискиот основ во кој влегле личните доходи остварени во 1967 година како последна година на осигурувањето;

2) чии пензии се определени од пензискиот основ во кој влегле личните доходи остварени во 1966 година како последна година на осигурувањето, а поранешните лични доходи пресметани со примена на валоризационите коефициенти утврдени во 1967 година според нивото на личните доходи од 1966 година.

#### Член 7

Одредбите од Основниот закон за личниот доход кој служи за утврдување на пензискиот основ и на

основот за плаќање придонес за социјално осигурување на работниците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) со кои поблиску се определува начинот за пресметување на просечниот месечен износ на личните доходи заради утврдување на пензискиот основ, ќе се применуваат во согласност со изменетите одредби на чл. 30 и 32 од Основниот закон за пензиското осигурување (чл. 1 и 2).

#### Член 8

Одредбите на овој закон согласно ќе се применуваат и на инвалидските пензии кои се определуваат според Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65, 14/66, 1/67 и 23/67).

#### Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 704.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 638

28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ

#### Член 1

Во Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65 и 23/67) во членот 11 став 4 на крајот се става запирка и се додаваат зборовите: „земајќи го предвид и зголемувањето на инвалидскиот додаток за 6,4% според членот 129а од овој закон“.

#### Член 2

Во членот 14 став 2 табелата на месечните износи на инвалиднината се менува и гласи:

| „Група | Процент на воен инвалидитет                          | Месечен износ на инвалиднината динари |
|--------|--|---------------------------------------|
| I      | 100% и потребна постојана нега и помош од друго лице | 762                                   |
| II     | 100%   | 544                                   |
| III    | 90%  | 417                                   |
| IV     | 80%  | 309                                   |
| V      | 70%  | 219                                   |
| VI     | 60%  | 136                                   |
| VII    | 50%  | 92“                                   |

Во ставот 3 табелата на годишните износи на инвалиднината се менува и гласи:

| Група | Процент на воен инвалидитет | Годишен износ на инвалиднината динари |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------|
| VIII  | 40%                         | 531                                   |
| IX    | 30%                         | 399                                   |
| X     | 20%                         | 265                                   |

### Член 3

По членот 21 се додава нов член 21а, кој гласи:

„(1) Под условите определени во членот 21 на овој закон на родител-уживател на семејна инвалиднина чие единствено или повеќе деца изгубиле живот под околностите од чл. 1, 2 или 5 на овој закон, покрај наголемената семејна инвалиднина во смисла на наведената одредба, му припаѓа и наголемување во износ од 100 динари месечно.

(2) На вдовица-уживател на семејна инвалиднина чиј брачен другар го изгубил животот под околностите од чл. 1, 2 или 5 на овој закон а која немала деца, како и на вдовица-уживател на семејна инвалиднина која покрај брачниот другар изгубила деца под околностите од чл. 1, 2 или 5 на овој закон или како граѓански жртви на војната (фашистички терор, воени операции, бомбардирање и сл.), ѝ припаѓа семејна инвалиднина наголемена за 100 динари месечно, под услов ниедно од тие деца да не оставило пород и вдовицата подоцна да немала други деца.

(3) Наголемувањето на семејната инвалиднина во смисла на ст. 1 и 2 од овој член се исплатува месечно однапред.“

### Член 4

Членот 51 се менува и гласи:

„(1) Уживателите на семејна инвалиднина имаат право на здравствена заштита во обемот во кој е обезбедена за воените инвалиди од војните, освен забно-протетички средства, протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи и лекување во природни лекувалишта. На уживателите на семејна инвалиднина им припаѓа и право на очила.

(2) На деца — уживатели на семејна инвалиднина по исклучок од одредбата на ставот 1 на овој член им се обезбедуваат и протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитарни справи и забно-протетички средства.“

### Член 5

По членот 129 се додава нов член 129а, кој гласи:

„(1) На уживатели на ортопедски додаток, инвалидски додаток и посебен инвалидски додаток износите на овие додатоци им се зголемуваат за 12% од 1 јануари 1967 година.

(2) Зголемувањето од ставот 1 на овој член го опфаќа и зголемувањето во износ од 5,6% заради усогласување износите на додатокот од ставот 1 на овој член со движењата на просечните животни трошоци, во смисла на чл. 44 и 45 од овој закон, спрема просечниот пораст на животните трошоци во 1966 година во однос на просечното ниво на животните трошоци во периодот август-декември 1965 година.

(3) Средствата за исплата на зголемувањето на додатокот во смисла на ставот 1 од овој член ќе се обезбедат во сојузниот буџет за 1968 година.“

### Член 6

По членот 131 се додава нов член 131а, кој гласи:

„(1) Износите на личната инвалиднина определени во членот 14 ст. 2 и 3 од овој закон го опфаќаат и зголемувањето заради усогласување личната инвалиднина со движењето на просечните животни

трошоци во 1967 година во однос на 1966 година, во смисла на членот 44 од овој закон.

(2) Ако порастот на просечните животни трошоци во 1967 година во однос на 1966 година биде поголем од 6%, во 1969 година ќе се изврши дополнително усогласување во височината на настанатата разлика.“

### Член 7

Наголемената семејна инвалиднина според членот 21а од Законот за воените инвалиди од војните припаѓа од 1 јануари 1968 година ако е барањето поднесено во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Ако е барањето поднесено по истекот на овој рок наголемена семејна инвалиднина припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето.

Пресметувањето на износите на личните инвалиднини (член 14 став 2 од Законот за воените инвалиди од војните), на ортопедскиот додаток, инвалидскиот додаток и посебниот инвалидски додаток (член 129а од Законот за воените инвалиди од војните) ќе го извршат надлежните општински органи на управата по службена должност и без донесување решение, кое ќе го донесат и издадат само по барање на странката.

### Член 8

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

705.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за давање кредит на Социјалистичка Република Црна Гора за потребите на инвалидското и пензиското осигурување, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П Р. бр. 619  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентие Поповиќ, с. р.

## З А К О Н

### ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

### Член 1

Од средствата на федерацијата кои со Сојузниот буџет за 1967 година се предвидени за обврски по внатрешни заеми и се пренесени на сметката кај Народната банка на Југославија за истата намена, ѝ се одобрува на Социјалистичка Република Црна Гора кредит во износ од 29 милиони динари за покривање на вишокот на расходите над приходите на фондот на инвалидското и пензиското осигурување во 1965, 1966 и 1967 година.

Овој кредит се дава со рок за враќање од четири години и со камата по стопана од 1% годишно.

**Член 2**

Социјалистичка Република Црна Гора ќе го врати кредитот од членот 1 на овој закон во четири еднакви годишни ануитети, почнувајќи од 1969 година, со тоа што ануитетот за секоја година втасува на 1 април.

**Член 3**

Кредитот од членот 1 на овој закон Социјалистичка Република Црна Гора ќе го врати, и тоа:

1) дел од кредит во износ од 10 милиони динари — од приходите што според законот ѝ припаѓаат;  
2) дел од кредитот во износ од 19 милиони динари — од дополнителните наменски средства што за оваа цел ѝ се обезбедуваат во сојузниот буџет за 1969, 1970, 1971 и 1972 година.

**Член 4**

Ануитетите по кредитот даден според овој закон ќе се уплатуваат во корист на федерацијата на сметката на која се водат средствата за обврските по внатрешни заеми.

**Член 5**

Се овластува сојузниот секретар за финансии од името на федерацијата да склучи договор за кредитот кој се дава според овој закон.

**Член 6**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 31 декември 1967 година.

**706.**

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Се прогласува Законот за измена и дополние на Општиот закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр 636  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
**Миленко Поповиќ, с. р.**

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

**Член 1**

Во Општиот закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67) во членот 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Обврзници на придонесот за непосредна детска заштита и додаток на деца се работниците заповлени во работните и други организации и државните органи (во натамошниот текст: организациите).“

**Член 2**

По членот 13 се додава нов член 13а, кој гласи:  
„Во поглед на пресметувањето и наплатувањето на придонесот, гаранцијата, каматата, ослободувањето, казнените мерки, правните средства и другото што се однесува на пресметувањето и наплатувањето на придонесот за непосредна детска заштита и додаток на деца, согласно се применуваат соодветните одредби од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.“

Одредбата на ставот 1 од овој член се применува како одредба на основен закон.“

**Член 3**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

**707.**

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА**

Се прогласува Законот за додатокот на деца на воените лица во активна служба на Југословенската народна армија, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 27 декември 1967 година.

П.Р. бр. 635  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседател,  
на Сојузната скупштина,  
**Миленко Поповиќ, с. р.**

**ЗАКОН**

**ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА**

**1. Основни одредби****Член 1**

Со овој закон се уредуваат условите и начинот за здобивање и остварување право, како и други односи неопходни за обезбедување постојано дополнително парично примање на семејствата со деца на воени лица во активна служба во Југословенската народна армија (во натамошниот текст: додаток на деца).

**Член 2**

Додатокот на деца, како посебен вид општествена заштита на децата, се обезбедува врз основа на начелата утврдени со овој закон, заради давање помош на определени семејства на активни воени лица за да им се олесни подигањето, воспитувањето и подмирувањето на други неопходни потреби на децата.

**Член 3**

Додатокот на деца, како право врз основа на работа, се здобива и се остварува зависно од времето поминато во активна служба во Југословенската народна армија, од приходите на домаќинството на активното воено лице и од другите услови утврдени со овој закон.



**Член 4**

Додатокот на деца се финансира со придонесот на платите односно од личните доходи и други лични примања на активните воени лица (во натамошниот текст: придонес за додатокот на деца).

Придонесот за додатокот на деца се определува посебно со единствена стопа.

Стопата на придонесот за додаток на деца се определува така што со нејзината примена да се обезбедат достаточни средства за остварување правата на додатокот на деца здобиени според овој закон.

**Член 5**

Средствата остварени со придонесот за додатокот на деца се водат издвоено на посебна сметка.

**Член 6**

Воените органи надлежни за применувањето на овој закон должни се да ги преземаат сите дејствија кои придонесуваат кон побрзо и поцелосно здобивање и остварување на правата утврдени со овој закон.

**2. Здобивање со право на додаток на деца****Член 7**

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца откако ќе наполни претходен работен стаж од најмалку 12 месеци непрекинато или од 20 месеци со прекини за последните две години.

Како работен стаж во смисла на ставот 1 од овој член се подразбира времето што се признава во пензиски стаж.

**Член 8**

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца ако вкупниот приход на неговото домаќинство не го преминува определениот износ.

Во вкупниот приход на домаќинството на активно воено лице не се засметуваат: инвалиднината за телесно оштетување и додатокот за помош и нега од страна на друго лице — според прописите за инвалидското осигурување; додатокот на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството на корисникот; паричните примања што претставуваат надоместоци на фактичните трошоци (надоместоци на патни и други трошоци, надоместок за лична опрема и сл.); наградата што ја доделува државниот секретар за народна одбрана или старешината што тој ќе го овласти — за извршување на вонредно дело или за особено залагање и успеси постигнати во вршењето на службата (освен посебните награди); другите примања на активно воено лице или на членовите на неговото домаќинство за кои, според посебни прописи со кои се устанува такво примање, е изречно предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

**Член 9**

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца ако приходот по член на неговото домаќинство не преминува:

1) 500 динари месечно од платата односно личниот доход и од друго лично примање по основ на работен однос или социјално осигурување;

2) 80 динари годишно по основ на приход од земјоделска дејност, кога активно воено лице или член на неговото домаќинство е сопственик или врз основа на закон наследник на земјоделско земјиште;

3) 100 динари месечно од други приходи што подлежат на плаќање придонеси и даноци (извршување работа по основ на граѓанскоправен однос, вршење самостојна дејност, наемање станбени и други простории, посебни награди и др.).

Приходи на активно воено лице остварени на име авторски хонорар — по основ на граѓанскоправен однос од стипендија или награда на ученици во стопанството, се засметуваат во вкупниот приход на домаќинството, според точката 1 став 1 од овој член.

**Член 10**

Ако активно воено лице или членови на неговото домаќинство едновременно имаат приходи по повеќе основи, вкупниот приход се утврдува така што приходите ќе се поделат, и тоа:

- 1) приходите од членот 9 став 1 точка 1 — со 5;
- 2) приходите од членот 9 став 1 точка 2 — со 0,8;
- 3) приходите од членот 9 став 1 точка 3 — со 1.

Ако збирот на така добиените количини не го преминува факторот 100, активното воено лице може да се здобие со право на додаток на деца.

**Член 11**

Месечниот износ на платата на активно воено лице се утврдува според височината на платата што тоа ја остварило за декември претходната година.

Просечниот односно месечниот износ на личниот доход и на друго лично примање (стипендија, награда на ученици во стопанството и др.) се утврдува според износите што активно воено лице или член на неговото домаќинство го примил во претходната година (од 1 јануари до 31 декември), без оглед на која година се однесува исплатата.

За утврдување на приходот од земјоделска дејност се зема катастарскиот приход што служел како основица на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност за претходната година за земјиште над 500 м<sup>2</sup>.

За утврдување на другите приходи (самостојна дејност и др.) се зема доходот што подлежи на плаќање придонес или данок од приходи и имот, според разрезот за последната година, односно основицата според која се плаќа придонесот или данокот.

**Член 12**

Кога лице ќе стапи во активна служба во Југословенската народна армија (со произведување во чин или по пат на договор) во текот на годината, како приход се зема височината на платата на неговиот чин од декември претходната година.

Ако член на домаќинството на активно воено лице стапи на работа или почне да остварува права по основот на социјално осигурување во текот на годината, како приход се зема месечната аконтација на личниот доход, надоместокот на личниот доход на работа и по основ на работа или некое друго лично примање (стипендија, награда на ученици во стопанството и др.) односно пензија, надоместок и слично примање.

Ако член на домаќинство на активно воено лице почне да врши самостојна или друга дејност од која постојано остварува други приходи (член 9 став 1 точка 3) како приход се зема височината на основицата според која е утврдена аконтацијата на придонесот односно данокот од остварувањето на таа дејност.

**Член 13**

Како членови на домаќинството, во смисла на овој закон, покрај активното воено лице се сметаат: брачниот другар и децата (член 41), како и родителите кои според законска обврска активното воено лице или неговиот брачен другар ги издржува.

**3. Деца за кои не може да се стекне право на додаток на деца****Член 14**

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца за сите деца кои фактично ги издржува, и тоа:

1) за деца родени во брак или вон брак, посвоени и пасторчиња;

2) за внуциња или други деца без родители, земени на издржување.

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца и кога внуче или друго дете има родители кои се: наполно и трајно неспособни за стопанисување (инвалиди на трудот од I категорија и инвалидност); на издржување на казната лишување од слобода; лишени од родителското право ја напуштиле Југославија или престојувалиштето им е непознато; на отслужување на воениот рок, — а под услов ниту родителите ниту децата да немаат имот ниту приходи од кои тие деца би можеле да се издржуваат.

#### Член 15

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца;

1) за деца до наполнената 15-та година на животот, а по тоа само за дете наполно неспособно за стопанисување — за времето додека таа неспособност трае;

2) за деца на редовно школување во средни, виши и високи училишта.

#### Член 16

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца за дете потполно неспособно за стопанисување, ако таа неспособност настапила до наполнетата 15-та година на животот, или по тоа — за време на редовно школување.

Неспособноста за стопанисување во смисла на ставот 1 од овој член ја утврдува виша воена лекарска комисија.

#### Член 17

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца за дете кое наполнило 15 години живот, ако детето е:

1) на редовно осумгодишно школување — до крајот на учебната година во која тоа наполнило 15 години живот;

2) на редовно школување во средно училиште за општо или стручно образование (во гимназија, среднотехничко училиште, училиште на учениците во стопанството, стручно училиште со практична обука итн.) — до крајот на пропишаното редовно школување, а најдоцна до крајот на учебната година во која тоа наполнило 19 години живот;

3) на редовно школување на виши или високи училишта — до крајот на редовното школување утврдено со статутот на училиштето односно факултетот или академијата, а најдоцна до крајот на учебната година во која тоа наполнило 22 односно 26 години живот.

#### Член 18

Како редовно школување на виши и високи училишта, во смисла на овој закон, се подразбира настава од прв и втор степен, што се докажува со редовно запишување на семестрите според статутот на вишата односно високата школа.

#### Член 19

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца за дете кое поради болест е спречено да посетува училиште односно редовно да ги запишува семестрите и да ги полага испитите предвидени со статутот на вишата односно високата школа.

Периодот на времето што детето ќе го загуби за време на редовното школување поради лекување и боледување, или поради тоа што за запишување во некое училиште се бараат определени години на животот или број на завршените учебни години на друго училиште, им се додава на роковите за остварување додаток на деца за деца на редовно школување во смисла на членот 17 од овој закон.

Во смисла на ставот 2 од овој член се признава и период од најмногу една учебна година што детето ќе ја загуби од редовното школување во осум годишно или средно училиште поради преминување од едно во друго училиште со различни наставни јазици, настанато поради преместување на активно воено лице — родител на детето.

#### Член 20

За дете на редовно школување исплатувањето на додатокот на деца се продолжува и за времето на училишниот распуст.

#### Член 21

Активно воено лице може да се здобие со право на додаток на деца и за дете кое во текот на студиите ќе промени виша или висока школа или вид студии во рамките на иста школа (насока, оддел, група и сл.), ако поради таа промена детето не загуби повеќе од една учебна година.

#### Член 22

Активно воено лице не може да се здобие со право на додаток на деца за дете кое по завршеното школување (редовно или вонредно) редовно се школува во школа од ист степен.

#### Член 23

Активно воено лице не може да се здобие со право на додаток на деца за дете:

1) додека тоа, заради воспитување или школување, е сместено во установи или во други организации во кои има бесплатна издршка;

2) додека тоа користи стипендија, награда на ученици во стопанството или друго материјално примање, чија височина и вредност ја преминуваат височината на износот на додатокот на деца за едно дете определен со овој закон (член 24);

3) додека тоа како ученик е оддалечено од училиште за општо или стручно образование поради лошо учење или поведение, или е одбиено на една година од полагање матурски испит или друг завршен испит, без оглед дали незадолжително и натаму го посетува училиштето;

4) кое стапило во брак, без оглед на возраста, школувањето и способноста за стопанисување.

При утврдувањето бројот на членовите на домаќинството на активно воено лице на кои се дели приходот и при утврдувањето приходите што тоа домаќинството ги остварува (член 9) не се земаат предвид детето и неговиот приход остварен во смисла на точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој член.

### 4. Износ на додатокот на деца

#### Член 24

Активно воено лице што ги исполнува сите услови утврдени со овој закон може да се здобие со право на додаток на деца во износ од 50 динари за секое дете.

## 5. Постапка за здобивање и остварување правото на додаток на деца

### Член 25

Постапката за здобивање и остварување правото на додаток на деца се поведува по барање на странката.

Барањето со потребните докази се поднесува непосредно или преку воената единица или установа до старешината надлежен за одлучување.

### Член 26

За правото на додаток на деца решава старешината надлежен за решавање во управна постапка, според прописите за надлежноста на воените старешини.

### Член 27

Во постапката за решавање за правото на додаток на деца се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка и прописите донесени врз основа на него.

### Член 28

Активно воено лице може право на додаток на децата да оствари од првиот ден на наредниот месец по исполнувањето на условите за здобивање со тоа право.

По исклучок, активно воено лице може да оствари право на додаток на деца најмногу за еден месец напред, сметајќи од почетокот на месецот во кој е поднесено барањето.

### Член 29

Активно воено лице се здобива, го менува обемот или го губи правото на додаток на деца од првиот ден на наредниот месец по настапувањето на фактите или околностите што, во смисла на овој закон, влијаат врз здобивањето, промената или губењето на ова право.

Активно воено лице е должно фактите или околностите што влијаат врз здобивањето, промената или губењето на правото на додаток на деца да му ги пријави на надлежниот старешина во рок од 15 дена од денот кога тие факти или околности настапиле односно од денот кога узнало за нив.

### Член 30

Исплатата на додатокот на деца се врши заедно со исплатата на платата односно на личниот доход или на друго лично примање.

### Член 31

Ако е со посебни прописи определено додатокот на деца да се исплатува по денови, дневниот износ на додатокот на деца се утврдува така што припаѓачкиот месечен износ на овој додаток ќе се подели со 26, без оглед на тоа колку работни денови има одделен месец.

### Член 32

Активното воено лице остварува право на додаток на деца за денови поминати на работа.

Активно воено лице остварува додаток на деца и за денови во кои отсутствува од работа за кои користе полн или делумен надоместок наместо плата односно личен доход според други прописи.

### Член 33

Ако активно воено лице и неговиот брачен другар ги исполнуваат условите за здобивање со право на додаток на деца за некое дете според одредбите на овој односно друг закон, активното воено лице може да се здобие со ова право ако докаже дека неговиот брачен другар за тоа дете не се здобил со тоа право.

Ако активните воени лица како брачни другари ги исполнуваат условите за здобивање со право на додаток на деца според одредбите на овој закон, ќе се спогодат кој од нив и за кои деца ќе биде корисник на ова право.

## Член 34

Ако еден или обата брачни другари се здобиле со првао на додаток на деца според одредбите на овој закон, а живеат одвоено, на нивно барање додатокот на деца ќе му се исплатува на оној брачен другар кај кого се наоѓа детето.

## Член 35

Ако се утврди дека еден или обата брачни другари на кои им се исплатува додаток на деца според одредбите на овој закон, не го користат тој додаток за издржување, подигање, воспитување и други потреби на децата, надлежниот старателски орган може да одлучи исплатувањето на додатокот да му се врши на другиот родител односно на друг начин да се обезбеди неговото наменско користење.

Старателскиот орган е должен при преземање на мерките во смисла на ставот 1 од овој член, да соработува со воената единица односно установа во која е на служба активното воено лице.

## Член 36

Додатокот на деца на активно воено лице му го исплатува воената единица или воената установа односно работната или друга организација или државен орган кој ја исплатува платата односно личниот доход.

## Член 37

Остварувањето на правото на додаток на деца застарува во рок од три години од втасаноста за исплата на одделен месечен износ.

## Член 38

Се овластува државниот секретар за народна одбрана да донесе поблиски прописи за начинот на остварување и исплатување на додатокот на деца.

## 6. Финансирање на додатокот на деца

### Член 39

Додатокот на деца се финансира од средствата остварени со придонесот за додатокот на деца што го уплатуваат воените единици и воените установи, односно работните и други организации и државни органи (во натамошниот текст: обврзникот на придонесот).

### Член 40

Придонесот за додаток на деца се пресметува според определената единствена стопа и се уплатува на посебна сметка на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Придонесот за додаток на деца се пресметува со примена на стопата од ставот 1 на овој член врз основницата што служи за пресметување на придонесот за инвалидско и пензиско осигурување.

### Член 41

Обврзникот на придонесот пресметува и уплатува придонес за додаток на деца на воено лице што кај него е во служба, односно на работа.

Уплатувањето на придонесот за додаток на деца се врши преку банката при подигањето на паричните средства за плати односно лични доходи и други лични примања на активните воени лица.

## 7. Контрола на законитоста и надоместок на штета

### Член 42

Органот овластен за преглед на материјалното и финансиското работење во Југословенската народ-

на армија врши контрола на применувањето на овој закон во поглед донесување решенија за стекнување и остварување на право на додаток на деца и вршење други дејствија во обезбедувањето на додатокот на деца.

#### Член 43

Активно воено лице е должно да ја надомести штетата што ќе настане поради незаконито и неправилно исплатување на додатокот на деца, ако:

1) со својата изјава или друго доказно средство дало неточни податоци или на друг противправен начин остварило додаток на деца;

2) остварило додаток на деца затоа што не ги пријавило или ненавремено ги пријавило настанатите промени, факти или околности што доведуваат до губење на ова право.

#### Член 44

Работната и друга организација, општествено-политичка заедница, приватен работодавец и друго лице се должни да ѝ ја надоместат на Федерацијата — Државен секретаријат за народна одбрана, штетата настаната поради давање невистинити податоци.

### 8. Посебни одредби

#### Член 45

Одредбите од овој закон се однесуваат и на лица што ќе го загубат својството на активно воено лице а си задржат правата по основот на трудот, за времето додека се наоѓаат на оспособување за друга служба, под услов да не се здобиле со право на пензија (член 265 од Законот за Југословенската народна армија).

#### Член 46

Додатокот на деца не се зема предвид при утврдување на имотната состојба на домаќинството, ако таа имотна состојба е услов за здобивање со некое друго право.

Додатокот на деца не може да биде предмет на извршување или обезбедување, освен по судска одлука за издржување — во корист на децата за кои се остварува тој додаток.

#### Член 47

Одредбите од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66, 15/67 и 31/67) согласно се применуваат и врз пресметување и наплатување на придонесот и врз другите односи во врска со примената на чл. 39 до 44 на овој закон.

### 9. Преодни и завршни одредби

#### Член 48

Стопата на придонесот за додаток на деца за 1968 година изнесува 2,5% од основница за пресметување на придонесот (член 40).

#### Член 49

Од денот на влегувањето во сила на овој закон активните воени лица не можат да остваруваат право на додаток на деца според решенија донесени врз основа на прописите што важеле до тогаш.

#### Член 50

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

### 708.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за издавање нови банкноти и ковани пари, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година.

П Р. бр. 623

28 декември 1967 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленрие Поповиќ, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ

#### Член 1

Во Законот за издавање нови банкноти и ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 57/65) членот 4 се менува и гласи:

„Почнувајќи од 1 јануари 1968 година цените на сите производи во продажба на мало и услуги ќе се означуваат во нови динари.“

#### Член 2

По членот 8 се додава нов член 9, кој гласи:

„Почнувајќи од 1 јануари 1968 година ќе се врши заокружување на сите крајни пресметки и исплатни готовински и вирмански налози (исплатни листи на лични доходи, фактури, вкупен износ на потрошокот, пазарот — пресметка на камата, интерна распределба и друго) што ќе се јават во распон од една до пет пари, на тој начин што износите до две пари ќе се занемаруваат, а износите над две пари ќе се заокружуваат на пет пари.

Затечените износи на долгови односно побарувања и други износи во книговодствените и други евиденции пред 1 јануари 1968 година ќе се заокружуваат при нивната реализација.“

#### Член 3

Во членот 10 бројот: „8“ се заменува со бројот: „9“.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

709.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУВАЊЕ ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ ВО 1968 ГОДИНА

Се прогласува Законот за укинување визи за странци во 1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Соборот на народите од 27 декември 1967 година.

П. Р бр. 631  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Републиката.  
Јосип Броз Тито, с р

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р.

## ЗАКОН

## ЗА УКИНУВАЊЕ ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ ВО 1968 ГОДИНА

## Член 1

Од 1 јануари до 1 ноември 1968 година странци можат без југословенска виза да ја преминуваат југословенската државна граница ако имаат важечка патна исправа (личен, семеен, заеднички, службен или дипломатски пасош) која е издадена според прописите на нивната држава за издавање патни исправи.

Странци од ставот 1 од овој член по секое влегување во Југославија можат привремено да престојуваат во Југославија до три месеци.

## Член 2

Одредбите на Законот за движењето и престојот на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/65 и 17/67) кои се однесуваат на обврската за прибавување визи нема од 1 јануари до 1 ноември 1968 година да се применуваат на странци од членот 1 на овој закон што доаѓаат во Југославија.

## Член 3

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

710.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. За потребите на општествено-политичките заедници и нивните органи, општествените органи-

зации и граѓанските правни лица во 1968 година, согласно со Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, општествените организации и граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/66) се утврдува вкупниот износ на девизи од 279,500 990 динари

2. Од износот од точката 1 на оваа одлука за потребите на федерацијата се определува вкупен износ од 250,878.390 динари, а за потребите на републиките вкупен износ од 28,622 600 динари, од што на:

|  | Динари     |
|--|------------|
| Социјалистичка Република Босна и Херцеговина | 3,177 700  |
| Социјалистичка Република Црна Гора           | 803 000    |
| Социјалистичка Република Хрватска            | 3,690 400  |
| Социјалистичка Република Македонија          | 3,075 000  |
| Социјалистичка Република Словенија           | 11,929 500 |
| Социјалистичка Република Србија              | 5,947 000  |

Во средствата што според ставот 1 на оваа точка им се определени на СР Србија и СР Македонија содржани се и средствата за набавка на уреди за симултано преведување, и тоа: за СР Србија 827.000 динари, а за СР Македонија 1,250.000 динари.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## Сојузна скупштина

АС бр. 927  
28 декември 1967 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Милентије Поповиќ, с. р

Претседател  
на Стопанскиот собор,  
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видоје Смилевски, с. р.

711.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1968 ГОДИНА

1. Девизите за потребите на федерацијата во 1968 година определени во вкупен износ од 250,878.390 динари со Одлуката за утврдување за 1968 година на вкупниот износ на девизите за потребите на општествено-политичките заедници и определени организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), можат во 1968 година да се користат за нестоковни и стоковни плаќања на сојузните органи, органите на општествените организации што својата дејност ја вршат на територијата на цела Југославија, граѓанските правни лица и другите потреби на федерацијата, и тоа:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) за нестоковни плаќања — до износ од | — — — — — 205,783 197 д. |
| 2) за стоковни плаќања — до износ од   | — — — — — 39,095.193 д.  |

Во рамките на вкупниот износ на девизите од ставот 1 на оваа точка се издвојува износ од 6,000.000 динари за подмирување непредвидени и недоволно предвидени расходи на федерацијата (резерва според оваа одлука).

За користење средствата на резервата од ставот 2 на оваа точка одлучува Сојузниот извршен совет.

2. Со посебен распоред кој е составен дел на оваа одлука се утврдуваат, во границите на износите од точката 1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи на девизите за одделни корисници.

3. Од вкупниот износ на девизи утврден за стоквни плаќања според точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука, може да се користи: 60% во девизи што се од значење за одржување ликвидноста во меѓународните плаќања, а 40% во другите девизи.

Народната банка на Југославија може, придржувајќи се кон односот на девизите утврден со процентите во ставот 1 на оваа точка, на одделни корисници, зависно од нивните оправдани потреби, да им одобрува купување девизи и во поголем односно помал процент од процентот од тој став.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

**Сојузна скупштина**

АС бр. 928

28 декември 1967 година

Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Стопанскиот собор,  
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

**712.**

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 декември 1967 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КОЈ ИМ СЕ ОТСТАПУВА НА РЕПУБЛИКИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА**

1. За да им се обезбедат на републиките средства за финансирање определени форми на инвалидска заштита на воените инвалиди од војните во смисла на членот 11 ст. 2, 3 и 4 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65 и 23/67), на републиките им се отстапува дел од приходите на федерацијата од сојузен придонес од личниот доход од работен однос што ќе се оствари на територијата на односната република, во следните проценти, и тоа на:

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 1) СР Босна и Херцеговина | 16,7 |
| 2) СР Црна Гора           | 43,1 |
| 3) СР Хрватска            | 16,0 |
| 4) СР Македонија          | 8,3  |
| 5) СР Словенија           | 7,3  |
| 6) СР Србија              | 15,2 |

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

**Сојузна скупштина**

АС бр. 943

28 декември 1967 година

Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Стопанскиот собор,  
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

**713.**

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 10 од Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, општествените организации и граѓанските правни лица, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 18 декември 1967 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ДА МОЖЕ ДА ПРЕЗЕМЕ СЕДМГОДИШНА ОБВРСКА ШТО СЕ ИЗВРШУВА ВО ДЕВИЗИ**

Се дава согласност Сојузниот завод за статистика да може заради набавка на електронски сметачи, да преземе седмогодишна обврска што се извршува во девизи до износот од 18,687.500 динари.

**Сојузна скупштина**

АС бр. 891

28 декември 1967 година

Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател  
на Стопанскиот собор,  
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Видос Смилевски, с. р.

**714.**

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 85 од Законот за Службата на општественото книговодство Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 декември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор од 18 декември 1967 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО**

1. Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) за извршување на работите од својот делокруг наплатава надоместоци:

- 1) за услуги во вршењето на платниот промет во земјата — од корисници на општествени средства;
  - 2) за вршење работи на евиденција и контрола и информативно-аналитички работи — од општествено-политички заедници и општествени фондови.
2. Највисоки износи на надоместоците до кои Службата може со својата тарифа да ја утврдува височината на надоместоците за услугите и работите од точката 1 на оваа одлука се утврдуваат, и тоа:

| Релеј<br>број                               | Вид услуга — работа  | Основ за пресметка                                | Надоместок динари   |
|---|--|---|---|
| 1   | 2  | 3   | 4   |
| <b>Работи на платниот промет во земјата</b> |  |   |   |
| 1   | Уплата во готово   | Уплата  | 1‰ (од илјада) од износот на уплата, минимум 1,00 динар, максимум 150,00 динари |
| 2   | Исплата во готово  | Исплата   | 1‰ (од илјада) минимум 1,00 динар, максимум 150,00 динари                       |
| 3   | Налог за задолжување — обработка, извршување и книжење                                       | Налог   | 1,90  |
| 4   | Налог за одобрување — обработка, извршување и книжење  | Налог   | 0,60  |
| 5   | Транзитен налог  | Налог   | 0,40  |
| 6   | Збирен налог — обработка, извршување и книжење   |   |   |
|   | а) налог за задолжување  | Налог   | 1,90  |
|   | б) за секој налог за одобрување во седиштето на даноодавецот кој го следи збирниот налог     | Налог   | 0,60  |
| 7   | Извршување на налог по пат на телепринтер — обработка, извршување и книжење                  |   |   |
|   | а) налог за задолжување  | Налог   | 5,70  |
|   | б) налог за одобрување   | Налог   | 4,25  |
| 8   | Шифрирање и дешифрирање телефонски и телеграфски налози                                      | Налог   | 4,50  |
| 9   | Дневни изводи на сметки — изработка  | Извод   | 1,20  |
| 10  | Издавање на чек  | Чек   | 1,00  |
| 11  | Издавање циркуларно кредитно писмо   | Циркуларно кредитно писмо                         | 3,50  |
| 12  | Упатници (на заводите за социјално осигурување и на други корисници на општествени средства) | Упатница  | 0,50  |
| 13  | Праќање чек на инкасо  | Чек   | 3,70  |
| 14  | Домашни акредитиви   | Отворање  |   |
|   | а) отворање, зголемување, продолжување и измена на условите                                  | Зголемување<br>Продолжување<br>Измена на условите | 5,00  |
|   | б) користење   | Налог   | 1,90  |
| 15  | Контрола и обработка на барања за регрес, премија и други надоместоци                        | Барање  | 43,90   |
| 16  | Извршување на судски одлуки и налози на други органи за наплата на побарувања                |   |   |
|   | а) Одлука или решение  |   | 17,30   |
|   | б) За секоја натамошна главна парична барачка (главница) и за секое делумно извршување       |   | 2,00  |
| 17  | Прием и контрола на материјал примен од пошта  | Документ кон дневник                              | 0,09  |
| 18  | Работи на штедната служба за сметка на Поштенската штедилница                                |   |   |
|   | а) збирно авизо  | Авизо   | 1,00  |
|   | б) дневен извод  | Извод   | 1,10  |
| 19  | Изработка на спецификација на средствата и проверка на покритието на деловна банка           | Спецификација                                     | 12,00   |
| 20  | Отворање сметка  | Отворање  | 22,60   |
| 21  | Изработка на преписи — изводи, картички и сл.  | Препис<br>Потврда                                 | 2,00  |
| 22  | Издавање разни потврди и заверки на податоци   | Податок   | 3,00  |



| 1  | 2 | 3  | 4                |
|--|---|--|------------------|
| <b>Работи на евиденција и контрола и информативно-аналитички работи</b>  |   | Приходи на сметките на општествено-политички заедници и на општествени фондови   |                  |
| 23 а) По работите од делокругот на евиденцијата: составување статистички прегледи и изработка на публикации за состојбата и движењето на општествените средства за потребите на општествено-политичките заедници и други органи (согласно членот 30 од Законот за Службата на општествено книговодство)  |   |  | 3,5% (од илјада) |
| б) По работите од делокругот на контролата: контрола кај корисници на општествени средства во поглед законитоста на остварувањето и користењето на општествените средства, контрола на наменското остварување и користење на средствата за намените определени со прописи. Контрола на законитоста на извршувањето на обврските од страна на корисниците на општествени средства, правилност на пресметувањето, навременост и правилност на уплатите на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови и контрола на законитоста на извршувањето на други обврски кои според посебни прописи подлежат на контрола на Службата. Преземање на со закон предвидените мерки за отстранување на утврдените незаконности (согласно чл. 35 и 36 од Законот за Службата на општественото книговодство). |   |  | 3,5% (од илјада) |
| в) По работите од делокругот на информациите и анализите:<br>изработка на информации и анализи за потребите на општествено-политичките заедници и други органи за појавите и проблемите во врска со остварувањето, распределбата и користењето на општествените средства и со извршувањето на со закон пропишаните обврски на корисниците на општествените средства, врз основа на податоците на Службата и наодите на контролата (согласно членот 53 од Законот за Службата на општественото книговодство).   |   |  | 3,5% (од илјада) |
| 3. Во рамките на највисоките надоместоци од точката 2 на оваа одлука Службата со тарифата на надоместоците ја утврдува височината на надоместоците што ги наплатува за услугите и работите од својот делокруг.   |   | 7. Ако надоместокот, кој според одредбата на точката 2 под ред. бр. 23 на оваа одлука го наплатува во процент од приходите на сметките на општествено-политичките заедници и општествените фондови, го оствари, при непроменет обем на работата, во износ поголем од приходите што служеле како основ за утврдување на тој процент, Службата е должна да им ги врати на општествено-политичките заедници и општествените фондови повеќе остварениот износ на надоместокот. |                  |
| 4. Со тарифата на надоместоците на Службата може да се предвиди филијалите на Службата да можат со корисниците на услугите за вршење платен промет во земјата да договараат паушална пресметка и плаќање надоместок за тие услуги, или пресметка и наплата на надоместоци за тие услуги да вршат со примена на процентот врз долговната страна на остварениот промет на жиро-сметката на тие корисници, со тоа што база за вака пресметаниот надоместок да биде надоместокот што би се остварил со примена на тарифните ставови од тарифата на Службата за поединечна услуга.  |   | 8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за највисоките износи на надоместоците за услуги на Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65).  |                  |
| 5. Покрај надоместоците утврдени со тарифата, Службата ги наплатува и фактичните трошоци што настануваат поради посебно барање на корисниците на услугите, како што се: експресни и авионски пратки, посебно ракување со пратки, поштарина, транспортни трошоци, трошоци на материјали за посебни пакувања и други фактични трошоци.   |   | 9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.   |                  |
| 6. Службата наплатува надоместок во височина што ја утврдува со договор:   |   | <b>Сојузна скупштина</b>   |                  |
| 1) со Народната банка на Југославија — за работите што ги врши во врска со замена на оштетени банкноти и ковани пари;  |   | АС бр. 906<br>28 декември 1967 година<br>Белград   |                  |
| 2) со Сојузниот секретаријат за финансии — за работите што ги врши во врска со продажба, замена и откуп на таксени и даночни вредносници.  |   | Претседател<br>на Сојузната скупштина,<br><b>Миленти Поповиќ, с. р.</b><br><br>Претседател<br>на Стопанскиот собор,<br><b>Петар Зечевиќ, с. р.</b><br><br>Претседател<br>на Сојузниот собор,<br><b>Видоје Смилевски, с. р.</b>   |                  |

715.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КЛИВЛЕНД — СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ**

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кливленд, Охајо, Соединети Американски Држави.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 126  
25 декември 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

716.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОТВОРАЊЕ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНО ПРЕСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РАНГ НА ПРАТЕНИШТВО ВО КУВАЈТ**

1. Се отвора Пратеништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кувајт.

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 125  
25 декември 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

717.

Врз основа на членот 20 став 3 и членот 25 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТОПИ ЗА УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ**

1. Царинските стопи од тар. број 39.02 точ. 1, 3 и 6, тар. број 48.01 точ. 2, 3 и 5, тар. број 48.03, тар.

број 48.05 и тар. броеви 73.03 до 73.19 од Царинската тарифа, која е составен дел на Законот за Царинската тарифа, се наголемуваат за 50%.

2. Овластувањето на сојузниот секретар за финансии и сојузниот секретар за надворешна трговија од точката 3 на Решението за определување на царинските контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67 и 54/67) се применува и на стопите од точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Р. п. бр. 123  
30 декември 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

718.

Врз основа на членот 18 точка 21 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ПРИМЕНА НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА СТОКИ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ПОРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ШТО ГО СНАЈДЕ ГРАДОТ И ПОДРАЧЈЕТО НА ДЕБАР**

1. Се утврдува дека земјотресот што го снајде градот Дебар и неговата околина на 30 ноември 1967 година, по овоите последици е таков што врз увозот на предмети и опрема во поглед на ослободувањето од царина да се применуваат одредбите на членот 18 точка 21 став 1 од Законот за Царинската тарифа.

Одредбата на ставот 1 од оваа точка се применува врз предметите и опремата од членот 18 точка 21 под а) и б) од Законот за Царинската тарифа што ќе се увезат од 30 ноември 1967 до 30 ноември 1968 година, како и врз предметите од членот 18 точка 21 под в) на тој закон што ќе се увезат од 30 ноември 1967 до 31 мај 1968 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 122  
30 декември 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

## 719.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

## ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67 и 32/67), во колоната 6 се вршат следните измени и дополненија, и тоа:

| Реден број  | Шифра од Номенклатурата на СНТ | Наименување  | Поранешна кратенка за стоковниот режим | Се заменува со кратенка за стоковниот режим |
|---|--------------------------------|--|--|---|
| 1   | 2                              | 3  | 4                                      | 5   |
| <b>Во секторот 0 — Производи за храна</b>                       |                                |  |  |   |
| 205   | 046-01-10                      | Брашно пченично  | ГДК                                    | РК  |
| 294   | 053-50-43                      | Сок од лимон, суров  | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 295   | 053-50-44                      | Сок од портокал, суров   | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 303   | 053-50-74                      | Сок од лимон, концентриран   | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 342   | 053-64-10                      | Кори од портокали и лимони   | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 432   | 071-10-21                      | Кафе, пржено, немелено   | ГДК                                    | РК  |
| 433   | 071-10-22                      | Кафе, пржено, мелено   | ГДК                                    | РК  |
| 488   | 081-30-11                      | Маслени погачи од репка  | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 489   | 081-30-12                      | Маслени погачи од сончоглед  | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 490   | 081-30-13                      | Маслени погачи од конопово семе                                    | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 491   | 081-30-14                      | Маслени погачи од ленено семе                                      | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 492   | 081-30-15                      | Маслени погачи од соја   | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 493   | 081-30-19                      | Маслени погачи од други маслодајни семиња и плодови                | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 494   | 081-30-21                      | Маслени сачми од репка   | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 495   | 081-30-22                      | Маслени сачми од сончоглед   | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 496   | 081-30-23                      | Маслени сачми од конопово семе                                     | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 497   | 081-30-24                      | Маслени сачми од ленено семе                                       | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 498   | 081-30-25                      | Маслени сачми од соја  | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 499   | 081-30-26                      | Маслени сачми од тиквини семки                                     | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| 500   | 081-30-29                      | Маслени сачми од други маслодајни семиња и плодови                 | ЛБ                                     | ЛБО*  |
| <b>Во секторот 1 — Пијачки и тутун</b>                          |                                |  |  |   |
| 21  | 112-13-10                      | Вермут во буриња   | ГДК                                    | Д   |
| 22  | 112-13-20                      | Вермут во шишиња   | ГДК                                    | Д   |
| 25  | 112-20-20                      | Прошек (вино од суво грозје)                                       | ГДК                                    | Д   |
| 28  | 112-30-11                      | Пиво во буриња   | ЛБО                                    | ГДК   |
| 29  | 112-30-12                      | Пиво во шишиња   | ЛБО                                    | ГДК   |
| 49  | 121-00-90                      | Отпадоци и стебленки од тутун                                      | ЛБО                                    | РК  |
| <b>Во секторот 2 — Сурови материји нејастиви освен горивото</b> |                                |  |  |   |
| 12  | 211-40-10                      | Кожа козја, сурова и посолена                                      | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 13  | 211-40-20                      | Кожа козја, сува   | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 14  | 211-40-30                      | Кожа јарешка, сурова и посолена                                    | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 15  | 211-40-41                      | Кожа јарешка (од 50 kg во 100 парч.), сува                         | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 16  | 211-40-42                      | Кожа јарешка швиска (хеберлинг), сува                              | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 189   | 244-01-10                      | Плута сурова   | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 190   | 244-01-20                      | Плута мелена   | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 191   | 244-01-30                      | Отпадоци од плута  | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 193   | 244-02-90                      | Плута природна во плочи друга (лепена, зајакната, за цигари и сл.) | ЛБ                                     | ЛБО   |
| 194   | 251-10-10                      | Хартија стара и отпадоци од хартија                                | ЛБО                                    | ЛБО*  |
| 229   | 262-60-10                      | Волна, чепкана   | ЛБ                                     | ГДК   |
| 230   | 262-60-90                      | Отпадоци од фина и груба длака                                     | ЛБ                                     | ГДК   |

| 1  | 2         | 3  | 4   | 5   |
|--|-----------|--|-----|-----|
| 245  | 263-30-10 | Отпадоци од памук при предење                        | ЛБО | ГДК |
| 246  | 263-30-90 | Отпадоци од памук, други (памучник за чистење и др.) | ЛБО | ГДК |
| 251  | 265-10-10 | Лен суров  | ЛБО | ГДК |
| 252  | 265-10-20 | Лен влачен, чешлан, белен и бојосуван                | ЛБО | ГДК |
| 253  | 265-10-90 | Отпадоци од лен                                      | ЛБО | ГДК |
| 269  | 265-80-50 | Растителни влакна за предење, други                  | ЛБ  | ГДК |
| 283  | 266-33-90 | Отпадоци од вештачки влакна, влачени или чешлани     | ЛБО | ГДК |
| 284  | 266-40-11 | Отпадоци од синтетични влакна                        | ЛБО | ГДК |
| 285  | 266-40-15 | Отпадоци од целвлакна и други вештачки влакна        | ЛБО | ГДК |
| 288  | 267-02-11 | Крпи памучни за добивање предиво                     | ЛБО | ГДК |
| 290  | 267-02-19 | Крпи за добивање предиво, други                      | ЛБО | ГДК |
| 401  | 281-30-10 | Руда железна со 42% и повеќе Fe                      | ЛБ  | ЛБО |
| 402  | 281-30-20 | Руда железна под 42% Fe                              | ЛБ  | ЛБО |
| 595  | 292-92-10 | Морска трева   | ЛБ  | ЛБО |
| <b>Во секторот 3 — Минерални горива, мазира и сродни производи</b> |           |  |     |     |
| 4  | 321-40-40 | Прав од камен јаглен                                 | ЛБО | РК  |
| 7  | 321-50-10 | Брикети од камен јаглен                              | ЛБО | РК  |
| 8  | 321-60-10 | Јаглен мрк   | ЛБО | РК  |
| 9  | 321-60-20 | Прав од мрк јаглен                                   | ЛБО | РК  |
| 37   | 332-51-40 | Масло за цилиндри                                    | ЛБО | ГДК |
| 45   | 332-51-93 | Масло вазелинско                                     | ЛБО | ГДК |
| 50   | 332-62-10 | Парафин суров, парафински остатоци (аморфни)         | ЛБО | ГДК |
| 55   | 332-91-10 | Масло трансформаторско и за електрични прекинувачи   | ЛБО | ГДК |
| 58   | 332-92-11 | Катранска смола од камен јаглен                      | ЛБО | ГДК |
| 59   | 332-92-12 | Катранска смола од мрк јаглен                        | ЛБО | ГДК |
| 60   | 332-92-19 | Катранска смола од друг јаглен                       | ЛБО | ГДК |
| 61   | 332-92-20 | Асфалт од катран на камен јаглен                     | ЛБО | ГДК |
| 64   | 332-95-10 | Петролска смола (битумен од нафта)                   | ЛБО | ГДК |
| 69   | 341-10-12 | Бутан природен                                       | ЛБО | ГДК |
| <b>Во секторот 5 — Хемиски производи</b>                           |           |  |     |     |
| 7  | 512-12-29 | Јагленоводороди, ароматични други                    | ЛБО | ГДК |
| 9  | 512-13-10 | Хлороформ и хлорметан                                | ЛБО | ГДК |
| 10   | 512-13-20 | Трихлоретилен  | ЛБО | ГДК |
| 20   | 512-14-59 | Нитро-и нитрозо-деривати од јагленоводород, други    | ЛБО | ГДК |
| 22   | 512-21-10 | Метил-алкохол (метанол) чист                         | ЛБО | ГДК |
| 31   | 512-24-10 | Алкохол неденатуриран, со јачина од 80° или повеќе   | ЛБО | РК  |
| 32   | 512-24-20 | Алкохол денатуриран                                  | ЛБО | РК  |
| 38   | 512-27-10 | Фенол хемиски чист, фенол-алкохол                    | ЛБО | ГДК |
| 41   | 512-27-90 | Фенол и фенол-алкохоли, други                        | ЛБО | ГДК |
| 52   | 512-41-10 | Формалдеhid  | ЛБО | ГДК |
| 57   | 512-43-10 | Ацетон   | ЛБО | ГДК |
| 58   | 512-43-20 | Камфор природен или синтетичен                       | ЛБО | ГДК |
| 62   | 512-51-10 | Оцетна киселина                                      | ЛБО | ГДК |
| 63   | 512-51-20 | Анхидрид на оцетна киселина                          | ЛБО | ГДК |
| 64   | 512-51-30 | Хлоро-оцетна киселина                                | ЛБО | ГДК |
| 66   | 512-51-51 | Бензоинска киселина                                  | ЛБО | ГДК |
| 72   | 512-51-59 | Киселини еднобазни, други                            | ЛБО | ГДК |
| 73   | 512-51-60 | Бутил, етил и метил-ацетат                           | ЛБО | ГДК |
| 74   | 512-51-70 | Оловен ацетат  | ЛБО | ГДК |
| 81   | 512-52-61 | Диоктилфталат  | ЛБО | ЛБ  |
| 82   | 512-52-62 | Дибутилфталат  | ЛБО | ЛБ  |
| 85   | 512-53-10 | Млечна киселина                                      | ЛБО | ГДК |
| 86   | 512-53-20 | Винска киселина                                      | ЛБО | ГДК |
| 87   | 512-53-30 | Лимонска киселина                                    | ЛБО | РК  |
| 93   | 512-53-93 | Калциум глуконат                                     | ЛБО | ГДК |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5   |
|-----|-----------|--|-----|-----|
| 96  | 512-62-10 | Нитроглицерин немешан, неприготвен како експлозив        | ЛБО | Д   |
| 98  | 512-63-10 | Трикрезилфосфат  | ЛБО | ГДК |
| 104 | 512-71-11 | Анилин и соли на анилин                                  | ЛБО | ГДК |
| 106 | 512-71-13 | Нафтиламин и соли на нафтиламин                          | ЛБО | ГДК |
| 107 | 512-71-19 | Моноамини, други   | ЛБО | ГДК |
| 115 | 512-72-90 | Амино-деривати, други                                    | ЛБО | ГДК |
| 122 | 512-74-90 | Амиди, други   | ЛБО | ГДК |
| 123 | 512-75-10 | Хексаметилен-тетрамин, негови соли и деривати            | ЛБО | ГДК |
| 124 | 512-75-20 | Сахарин  | ЛБО | ГДК |
| 125 | 512-75-90 | Амид, алдимиини и други аминокоединенија                 | ЛБО | ГДК |
| 127 | 512-76-90 | Нитрили, други   | ЛБО | ГДК |
| 130 | 512-79-10 | Азиди, карбоксилни киселини, изоцијаниди                 | ЛБО | ГДК |
| 132 | 512-81-50 | Тиоетри  | ЛБО | ГДК |
| 139 | 512-85-10 | Пиридин, пирамидон, амидопирин                           | ЛБО | ГДК |
| 144 | 512-85-90 | Хетероциклични соединенија, други                        | ЛБО | ГДК |
| 151 | 512-92-10 | Левулоза, малтоза и други хемиски чисти шеќери           | ЛБО | ГДК |
| 152 | 512-99-10 | Швајнфуртско зеленило                                    | ЛБО | ГДК |
| 153 | 512-99-20 | Кетони   | ЛБО | ГДК |
| 155 | 513-11-10 | Кислород   | ЛБО | ЛБ  |
| 159 | 513-13-22 | Неон   | ЛБО | ЛБ  |
| 160 | 513-13-23 | Аргон  | ЛБО | ЛБ  |
| 163 | 513-22-10 | Јод  | ЛБО | ЛБ  |
| 164 | 513-22-20 | Бром   | ЛБО | ЛБ  |
| 165 | 513-22-30 | Флуор  | ЛБО | ЛБ  |
| 169 | 513-24-20 | Фосфор   | ЛБО | ЛБ  |
| 174 | 513-26-10 | Натриум  | ЛБО | ЛБ  |
| 175 | 513-26-20 | Калиум   | ЛБО | ЛБ  |
| 176 | 513-26-30 | Калциум  | ЛБО | ЛБ  |
| 177 | 513-26-40 | Бариум   | ЛБО | ЛБ  |
| 178 | 513-26-50 | Стронциум  | ЛБО | ЛБ  |
| 179 | 513-26-60 | Цезиум и рубидиум  | ЛБО | ЛБ  |
| 180 | 513-26-70 | Литиум   | ЛБО | ЛБ  |
| 181 | 513-27-10 | Саѓи активни   | ЛБО | ГДК |
| 182 | 513-27-20 | Саѓи неактивни   | ЛБО | ГДК |
| 194 | 513-36-10 | Арсенова киселина  | ЛБО | ЛБ  |
| 195 | 513-36-20 | Арсен триоксид (анхидрид на арсенеста киселина)          | ЛБО | ЛБ  |
| 196 | 513-36-30 | Арсен пентоксид (анхидрид на арсенова киселина)          | ЛБО | ЛБ  |
| 197 | 513-37-10 | Борна киселина   | ЛБО | ГДК |
| 199 | 513-39-11 | Флуороводородна киселина                                 | ЛБО | ЛБ  |
| 200 | 513-39-12 | Флуороборна киселина                                     | ЛБО | ЛБ  |
| 201 | 513-39-13 | Флуоросилициумова киселина                               | ЛБО | ЛБ  |
| 202 | 513-39-21 | Бромна киселина, бром-водород                            | ЛБО | ЛБ  |
| 203 | 513-39-25 | Јодна киселина   | ЛБО | ЛБ  |
| 204 | 513-39-31 | Хидросулфурна киселина                                   | ЛБО | ЛБ  |
| 209 | 513-39-51 | Селенска и селенеста киселина, водород селенид           | ЛБО | ЛБ  |
| 210 | 513-39-55 | Телурна и телуреста киселина, анхидрид и водород-телурид | ЛБО | ЛБ  |
| 214 | 513-39-92 | Тетраборна и пироборна киселина                          | ЛБО | ЛБ  |
| 215 | 513-39-93 | Тритионска киселина                                      | ЛБО | ЛБ  |
| 217 | 513-39-99 | Неорганска киселина и соединенија, други                 | ЛБО | ГДК |
| 221 | 513-41-19 | Хлориди и оксихлориди на неметали или металоиди, други   | ЛБО | ГДК |
| 237 | 513-61-10 | Амонијак течен или растворен во вода                     | ЛБО | ГДК |
| 238 | 513-62-10 | Натриум хидроксид (каустична сода)                       | ЛБО | ГДК |
| 239 | 513-62-20 | Натриум хидроксид произведен со електролиза              | ЛБО | ГДК |
| 240 | 513-63-11 | Калиум хидроксид цврст (каустична поташа)                | ЛБО | ГДК |
| 242 | 513-63-20 | Калиум и натриум-пероксид                                | ЛБО | ГДК |
| 245 | 513-64-31 | Стронциум оксид, хидроксид и пероксид                    | ЛБО | ЛБ  |
| 249 | 513-66-10 | Корунд вештачки  | ЛБО | ГДК |

| 1   | 2         | 3   | 4          | 5        |
|-----|-----------|---|------------|----------|
| 250 | 513-67-10 | Хромов оксид и хидроксид  | ЛБО        | ГДК      |
| 251 | 513-67-20 | Хромна киселина (хромтриоксид)                                      | ЛБО        | ГДК      |
| 255 | 514-11-10 | Флуориди  | ЛБО        | ГДК      |
| 256 | 514-11-20 | Натриум-силико флуорид  | ЛБО        | ГДК      |
| 258 | 514-11-50 | Криолит синтетичен (алуминиум, натриум-флуорид)                     | ЛБО        | ГДК      |
| 259 | 514-11-90 | Борфлуориди и други флуорсоли                                       | ЛБО        | ГДК      |
| 260 | 514-12-10 | Живин хлорид  | ЛБО        | ГДК      |
| 261 | 514-12-51 | Цинков хлорид   | ЛБО        | ГДК      |
| 262 | 514-12-59 | Хлориди неоргански метални, други                                   | ЛБО        | ГДК      |
| 270 | 514-14-11 | Калиум хлорат   | ЛБО        | ГДК      |
| 271 | 514-14-12 | Натриум хлорат  | ЛБО        | ГДК      |
| 287 | 514-22-10 | Хидросулфити и сулфооксилати  | ЛБО        | ГДК      |
| 294 | 514-24-52 | Сулфат на натриум (Глауберова сол)                                  | ЛБО        | ГДК      |
| 299 | 514-24-62 | Стипса од хром  | ЛБО        | ГДК      |
| 302 | 514-25-10 | Натриум нитрат (со над 16% азот)                                    | ЛБО        | ГДК      |
| 303 | 514-25-20 | Бизмут субнитрат  | ЛБО        | ГДК      |
| 306 | 514-25-39 | Нитрати, други  | ЛБО        | ГДК      |
| 307 | 514-25-50 | Нитрити   | ЛБО        | ГДК      |
| 308 | 514-26-11 | Амониум фосфат (со помалу од 6 mg арсен на 1 kg)                    | ЛБО        | ГДК      |
| 310 | 514-26-19 | Фосфати, други  | ЛБО        | ГДК      |
| 314 | 514-28-10 | Натриум карбонат (калцинирана сода)                                 | ЛБО        | ГДК      |
| 315 | 514-29-10 | Амониум карбонати   | ЛБО        | ГДК      |
| 320 | 514-29-60 | Магнезиум карбонат вештачки   | ЛБО        | ГДК      |
| 321 | 514-29-70 | Калиум карбонат   | ЛБО        | ГДК      |
| 322 | 514-29-90 | Карбонати и перкарбонати, други                                     | ЛБО        | ГДК      |
| 323 | 514-31-10 | Цијаниди на бакар и цинк  | ЛБО        | ГДК      |
| 324 | 514-31-20 | Фероцијаниди метални (освен пруско синило)                          | ЛБО        | ГДК      |
| 325 | 514-31-90 | Цијаниди метални, други   | ЛБО        | ГДК      |
| 331 | 514-34-10 | Борати  | ЛВ         | РК       |
| 332 | 514-34-50 | Перборати   | ЛВ         | РК       |
| 333 | 514-35-11 | Натриум бихромат  | ЛБО        | РК       |
| 338 | 514-35-90 | Алуминати, антимонати и други соли на метални оксиди                | ЛБО        | ГДК      |
| 347 | 514-36-90 | Соли и перосоли на неоргански киселини, други                       | ЛБО        | ГДК      |
| 351 | 514-37-80 | Нитрат на сребро  | ЛБО        | ГДК      |
| 352 | 514-37-90 | Соли на благородни метали, други                                    | ЛБО        | ГДК      |
| 354 | 514-92-10 | Водород пероксид  | ЛБО        | ГДК      |
| 359 | 514-94-10 | Калциум карбид  | ЛБО        | ГДК      |
| 372 | 514-99-90 | Неоргански соединенија, други                                       | ЛБО        | ГДК      |
| 373 | 514-10-10 | Радиоактивни хемиски елементи                                       | ЛБО        | ЛВ       |
| 374 | 515-10-20 | Радиоактивни изотопи, природни                                      | ЛБО        | ЛВ       |
| 375 | 515-10-30 | Радиоактивни изотопи, вештачки                                      | ЛБО        | ЛВ       |
| 376 | 515-10-40 | Радиоактивни неоргански и органски соединенија                      | ЛБО        | ЛВ       |
| 380 | 521-10-11 | Катран од камен јаглен, суров                                       | ЛБО        | ГДК      |
| 381 | 521-10-12 | Катран од камен јаглен, дестилиран и препариран                     | ЛБО        | ГДК      |
| 382 | 521-10-50 | Катран, друг  | ЛБО        | ГДК      |
| 384 | 521-40-10 | Бензол суров или рафиниран  | ЛБО        | ГДК      |
| 385 | 521-40-20 | Толуол суров или рафиниран  | ЛБО        | ГДК      |
| 386 | 521-40-30 | Ксилол суров или рафиниран  | ЛБО        | ГДК      |
| 388 | 521-40-50 | Креозотно масло   | ЛБО        | ГДК      |
| 390 | 521-40-70 | Нафталин суров  | ЛБО        | ГДК      |
| 391 | 521-40-80 | Антрацен суров  | ЛБО        | ГДК      |
| 393 | 531-01-11 | Сулфурни бои  | ЛБО        | ГДК      |
| 396 | 531-01-19 | Бои синтетични органски, други                                      | ЛБО        | ГДК      |
| 399 | 531-01-60 | Индиго природно   | ЛБО        | ЛВ       |
| 400 | 531-02-10 | Лакови за бојосување, неприготвени                                  | ЛБО        | ЛВ       |
| 402 | 532-10-10 | Екстракти за бојосување растителни (кошенил, ка-на, хлорофил и сл.) | ЛБО<br>ЛБО | ЛВ<br>ЛВ |
| 403 | 532-10-20 | Екстракти за бојосување, животински                                 | ЛБО        | ГДК      |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5     |
|-----|-----------|---|-----|-------|
| 404 | 532-30-10 | Танински материји синтетични (па и мешани со природни)  | ЛБО | ГДК   |
| 405 | 532-30-20 | Бајце-претштавила бактериолошки, панкреатски и сл., вештачки  | ЛБО | ЛБ    |
| 407 | 532-40-20 | Екстракт костенов за штавење  | ЛБ  | РК    |
| 412 | 532-50-10 | Танинска киселина   | ЛБО | ЛБ    |
| 413 | 532-50-20 | Пиригална киселина  | ЛБО | ЛБ    |
| 414 | 533-10-10 | Литопон   | ЛБ  | ЛБО   |
| 415 | 533-10-21 | Пигменти врз база на цинков сулфид (освен литопон)  | ЛБО | ГДК   |
| 417 | 533-10-23 | Пигменти врз база на кадмиум соли, кадмапон   | ЛБО | ЛБ    |
| 418 | 533-10-24 | Пигменти врз база на хромови соли   | ЛБО | ЛБ    |
| 419 | 533-10-25 | Пигменти врз база на алуминиумов прав   | ЛБО | ЛБ    |
| 420 | 533-10-29 | Пигменти, други   | ЛБО | ЛБ    |
| 421 | 533-10-30 | Ултрамарин  | ЛБО | ГДК   |
| 424 | 533-10-92 | Пруско синило, париско и други синила   | ЛБО | ГДК   |
| 425 | 533-10-99 | Пигменти и минерални бои, други   | ЛБО | ГДК   |
| 426 | 533-20-10 | Печатарски бои црни   | ЛБО | ЛБ    |
| 427 | 533-20-20 | Печатарски бои, други освен црните  | ЛБО | ЛБ    |
| 435 | 533-32-00 | Бои за домаќинство пакувани за продажба на мало   | ЛБО | ГДК   |
| 442 | 533-32-70 | Бронзени бои  | ЛБО | ГДК   |
| 443 | 533-32-80 | Алуминиум паста   | ЛБО | ГДК   |
| 444 | 533-32-90 | Бои и лакови, други   | ЛБО | ГДК   |
| 445 | 533-33-10 | Бои за уметничко сликарство   | ЛБО | ЛБ    |
| 447 | 533-35-10 | Китови, вклучувајќи го смоловиот цемент   | ЛБО | ГДК   |
| 471 | 541-40-30 | Кофеин и негови соли  | ЛБО | ГДК   |
| 473 | 541-40-50 | Теобромин и негови соли   | ЛБО | ГДК   |
| 474 | 541-40-60 | Атропин   | ЛБО | ГДК   |
| 483 | 541-61-90 | Гликозиди, други  | ЛБО | ГДК   |
| 491 | 541-70-10 | Инсулин инјекции  | ЛБ  | ЛБ**  |
| 492 | 541-70-11 | Хормони други, дозирани   | ЛБ  | ЛБ**  |
| 493 | 541-70-12 | Пеницилин инјекции и таблети  | ЛБ  | ЛБ**  |
| 494 | 541-70-13 | Стрептомицин инјекции и таблети   | ЛБ  | ЛБ**  |
| 495 | 541-70-14 | Антибиотици инјекции и таблети  | ЛБ  | ЛБ**  |
| 496 | 541-70-15 | Ацетфенитидин, фенацетин, ацетанилид, аспирин, дозирани или не                                      | ЛБО | ЛБО** |
| 497 | 541-70-16 | Natrium paraaminosalicylicum PAS, дозирани или не   | ЛБО | ЛБО** |
| 499 | 541-70-18 | Алкалоиди и препарати, дозирани, мешани или пакувани за продажба на мало                            | ЛБ  | ЛБ**  |
| 500 | 541-70-19 | Лекови готови, други, дозирани  | ЛБ  | ЛБ**  |
| 501 | 541-70-21 | Јаглен активен медицински   | ЛБ  | ЛБ**  |
| 502 | 541-70-22 | Медицински колоидални мешавини (на жива, селен, сулфур итн.)  | ЛБ  | ЛБ**  |
| 504 | 541-70-24 | Ензимски медицински препарати   | ЛБ  | ЛБ**  |
| 505 | 541-70-30 | Серуми крвни и небактериолошки — медицински приготвени  | ЛБ  | ЛБ**  |
| 550 | 554-10-90 | Сапуни, други   | ЛБО | ГДК   |
| 552 | 554-20-20 | Детерџенти за индустрија површински, активни, неприготвени  | ЛБО | ГДК   |
| 555 | 554-30-20 | Восоци за мебел и подови  | ЛБО | ГДК   |
| 556 | 554-30-30 | Препарати за чистење и полирање метали  | ЛБО | ГДК   |
| 559 | 554-30-90 | Други средства за чистење и полирање (шмиргла, креда, песок, итн. па и со додаток на масла и масти) | ЛБО | ГДК   |
| 563 | 561-10-40 | Уреа (до 45% азот)  | ЛБО | ЛБО*  |
| 564 | 561-10-50 | Калциум-амониум шитрат  | ЛБО | ЛБО*  |
| 565 | 561-10-60 | Амониум нитрат  | ЛБО | ЛБО*  |
| 566 | 561-10-90 | Азотни ѓубриња, вештачки, други   | ЛБО | ЛБО*  |
| 567 | 561-21-10 | Томасова згура и Томасово брашно  | ЛБО | ЛБО*  |
| 568 | 561-29-10 | Суперфосфати (прости, двојни и тројни)  | ЛБО | ЛБО*  |
| 570 | 561-29-90 | Фосфорни вештачки ѓубриња, други  | ЛБО | ЛБО*  |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5    |
|---|-----------|--|-----|------|
| 571   | 561-30-10 | Калиум хлорид  | ЛБО | ЛБО* |
| 572   | 561-30-30 | Калиум сулфат (до 52% калиум оксид)                      | ЛБО | ЛБО* |
| 573   | 561-30-40 | Калиум магнезиум сулфат (до 39% калиум оксид)            | ЛБО | ЛБО* |
| 574   | 561-30-50 | Калиумова сол, поташа вештачка                           | ЛБО | ЛБО* |
| 575   | 561-30-90 | Калиумови вештачки ѓубриња, други                        | ЛБО | ЛБО* |
| 577   | 561-90-20 | Ѓубриња мешани вештачки                                  | ЛБО | ЛБО* |
| 578   | 561-90-90 | Ѓубриња пакувани за продажба на мало                     | ЛБО | ЛБО* |
| Поливинил хлорид:   |           |  |     |      |
| 602   | 581-20-00 | — во прав и гранулат                                     | ГДК | РК   |
| 605   | 581-20-03 | — во фолии, филмови и ленти                              | ГДК | РК   |
| 609   | 581-20-09 | — други видови   | ГДК | РК   |
| Пластични маси на полимеризација и кополимеризација, други: |           |  |     |      |
| 616   | 581-31-10 | Вулканфибер  | ЛБО | ГДК  |
| 617   | 581-32-10 | Целофан  | ЛБО | ГДК  |
| 619   | 581-32-30 | Целулоза за филтри                                       | ЛБО | ЛВ   |
| 624   | 581-32-80 | Лепила од целулоза и деривати                            | ЛБО | ЛВ   |
| 625   | 581-32-90 | Целулоза регенерирана, друга                             | ЛБО | ЛВ   |
| 626   | 581-91-10 | Казеин, стврднат   | ЛБО | ЛВ   |
| 629   | 581-91-40 | Протеини стврднати во фолии и филмови                    | ЛБО | ЛВ   |
| 631   | 581-92-10 | Смоли природни модифицирани со топење смолни естри       | ЛБО | ГДК  |
| 632   | 581-92-20 | Хидрохлорид гума, хлорирана гума                         | ЛБО | ГДК  |
| 633   | 581-99-10 | Алгинати, вештачки црева од алгинати                     | ЛБО | ГДК  |
| 638   | 599-20-90 | Дезинфекциони средства, други                            | ЛБО | ГДК  |
| 642   | 599-51-40 | Скроб од компир  | ЛБО | ГДК  |
| 645   | 599-53-11 | Казеин за прехранбената индустрија                       | ЛБО | ГДК  |
| 653   | 599-55-20 | Кожен туткал, туткал од коски (пакуван над 1 kg)         | ЛБО | ГДК  |
| 654   | 599-56-10 | Пептони, протеини и деривати                             | ЛБО | ГДК  |
| 657   | 599-57-10 | Декстрин   | ЛБО | ГДК  |
| 659   | 599-57-30 | Скроб пржен  | ЛБО | ГДК  |
| 662   | 599-59-13 | Лепило за шпер-плочи                                     | ЛБО | ЛВ   |
| 664   | 599-59-19 | Лепила други   | ЛБО | ЛВ   |
| 665   | 599-59-20 | Лепило од албумин  | ЛБО | ЛВ   |
| 666   | 599-59-30 | Лепило од глутен   | ЛБО | ЛВ   |
| 667   | 599-61-10 | Тал масло (течна смола)                                  | ЛБО | ЛВ   |
| 668   | 599-62-10 | Сулфатна база, целулозна смола, лигносулфид              | ЛБО | ЛВ   |
| 669   | 599-63-10 | Терпентинско масло                                       | ЛБО | РК   |
| 671   | 599-63-30 | Терпентински растворувачи од дестилација на боро-во дрво | ЛБО | ЛВ   |
| 672   | 599-64-10 | Колофонниум  | ЛБО | РК   |
| 673   | 599-64-20 | Колофонниум полимеризиран и оксидиран                    | ЛБО | РК   |
| 674   | 599-64-30 | Смолни киселини и масла                                  | ЛБО | ГДК  |
| 675   | 599-65-10 | Катран од дрво   | ЛБО | ГДК  |
| 676   | 599-65-51 | Ацетонско масло  | ЛБО | ГДК  |
| 677   | 599-65-52 | Креозот добиен од дрво                                   | ЛБО | ГДК  |
| 678   | 599-65-53 | Метил-алкохол суров (дрвна нафта)                        | ЛБО | ГДК  |
| 679   | 599-65-59 | Дестилати на дрво други                                  | ЛБО | ГДК  |
| 680   | 599-66-10 | Смола од дрвен катран                                    | ЛБО | ГДК  |
| 682   | 599-71-10 | Восоци вештачки, преработени неемулгирани и нерастворени | ЛБО | ЛВ   |
| 685   | 599-73-10 | Јаглен животински (од коски, слонова коска итн)          | ЛБО | ГДК  |
| 686   | 599-74-10 | Апретури и други помошни препарати за предилници         | ЛБО | ЛВ   |
| 687   | 599-74-20 | Препарати за кожарската индустрија неспоменати           | ЛБО | ЛВ   |
| 688   | 599-74-90 | Препарати за апретура и бајцување, други                 | ЛБО | ЛВ   |



| 1   | 2         | 3   | 4   | 5   |
|-----|-----------|---|-----|-----|
| 689 | 599-75-10 | Адитиви за масла за подмачкување (подобрување на вискозитетот)  | ЛБО | ЛБ  |
| 690 | 599-75-20 | Адитиви за други минерални масла                                | ЛБО | ЛБ  |
| 692 | 599-77-10 | Хранливи подлоги за развивање микроорганизми                    | ЛБО | ЛБ  |
| 693 | 599-78-10 | Патрони (шаржи) за апарати за гаснење пожар                     | ЛБО | ЛБ  |
| 699 | 599-93-10 | Кремени за запалки  | ЛБО | ЛБ  |
| 701 | 599-94-10 | Прашоци и други средства за лемење и заварување                 | ЛБО | ЛБ  |
| 702 | 599-95-10 | Газредувачи за лакови и бои                                     | ЛБО | ЛБ  |
| 703 | 599-95-20 | Растворувачи за лакови и бои                                    | ЛБО | ЛБ  |
| 704 | 599-99-00 | Смекнувачи  | ЛБО | ЛБ  |
| 705 | 599-99-10 | Антикорозивни средства  | ЛБО | ГДК |
| 710 | 599-99-70 | Лабораториски хемикалии и реагенси                              | ЛБО | ЛБ  |
| 711 | 599-99-81 | Нафтенска и сулфонафтенска киселина                             | ЛБО | ЛБ  |
| 712 | 599-99-82 | Сегерови пирамиди за испитување огноотпорен материјал           | ЛБО | ЛБ  |
| 713 | 599-99-83 | Емулгатори за маснотии (освен вештачки восоци)                  | ЛБО | ЛБ  |
| 716 | 599-99-90 | Масло за кочници и амортизери со помалку од 70% минерални масла | ЛБО | ЛБ  |
| 718 | 599-99-92 | Тврдила за лепила и лакови                                      | ЛБО | ЛБ  |
| 719 | 599-99-93 | Јонски изменувачи (освен од вештачки смоли 581-20)              | ЛБО | ЛБ  |
| 720 | 599-99-94 | Маса за пречистување гас  | ЛБО | ЛБ  |
| 721 | 599-99-95 | Антифриз — средство против смрзнување вода                      | ЛБО | ГДК |
| 725 | 599-99-99 | Хемиски производи никаде споменати                              | ЛБО | ГДК |

**Во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот**

|     |           |   |     |     |
|-----|-----------|---|-----|-----|
| 24  | 611-92-10 | Кожа од индиска коза полуштавена                        | ЛБ  | ЛБО |
| 25  | 611-92-20 | Кожа козја и јарешка полуштавена                        | ЛБ  | ЛБО |
| 155 | 641-10-10 | Хартија ротациона                                       | ЛБО | РК* |
| 210 | 642-11-20 | Кутии од картон   | ЛБО | ГДК |
| 211 | 642-11-90 | Амбалажа од хартија и картон, друга                     | ЛБО | ГДК |
| 212 | 642-12-10 | Картонски изработки за канцеларии и дуќани              | ЛБО | ГДК |
| 253 | 651-25-10 | Волнен конец  | ЛБ  | ГДК |
| 264 | 651-51-10 | Предиво ленено, невредено                               | ЛБО | ГДК |
| 265 | 651-51-20 | Предиво ленено, впрредено                               | ЛБО | ГДК |
| 266 | 651-51-30 | Конец ленен за индустријата                             | ЛБО | ГДК |
| 307 | 652-23-10 | Памучен сомот, кадифе и жанил ткаенини                  | ЛБО | ГДК |
| 315 | 653-13-10 | Сомот, кадифе и жанил свилена ткаенина                  | ЛБО | ГДК |
| 320 | 653-21-50 | Ткаенини волнени за Кебиња                              | ЛБ  | ГДК |
| 323 | 653-22-10 | Сомот, кадифе и жанил волнени ткаенини                  | ЛБО | ГДК |
| 324 | 653-31-10 | Ткаенини од лен   | ЛБО | ГДК |
| 331 | 653-53-10 | Сомот и кадифе од синтетични влакна                     | ЛБО | ГДК |
| 332 | 653-53-50 | Жанил, мокет и имитации на крзно од синтетични влакна   | ЛБО | ГДК |
| 337 | 653-63-10 | Сомот, кадифе и жанил ткаенини од вештачка свила        | ЛБО | ГДК |
| 338 | 653-70-10 | Ткаенини плетени свилени                                | ЛБО | ГДК |
| 339 | 653-70-20 | Ткаенини плетени памучни                                | ЛБО | ГДК |
| 343 | 653-70-90 | Ткаенини плетени, други                                 | ЛБО | ГДК |
| 346 | 653-92-10 | Ткаенини од груба длака                                 | ЛБО | ГДК |
| 347 | 653-93-10 | Ткаенини од коњска длака                                | ЛБО | ГДК |
| 348 | 653-94-10 | Ткаенини од сисал влакна                                | ЛБО | ГДК |
| 349 | 653-94-20 | Ткаенини од кокосово влакно                             | ЛБО | ГДК |
| 350 | 653-94-90 | Ткаенини од други растителни влакна                     | ЛБО | ГДК |
| 352 | 653-96-10 | Сомот, кадифе и жанил од други влакна (лен, коноп итн.) | ЛБО | ГДК |
| 358 | 654-03-10 | Позамантерија од природна свила                         | ЛБО | ГДК |
| 359 | 654-03-20 | Позамантерија од вештачка свила                         | ЛБО | ГДК |
| 360 | 654-03-30 | Позамантерија памучна                                   | ЛБО | ГДК |
| 361 | 654-03-90 | Позамантерија друга                                     | ЛБО | ГДК |
| 362 | 654-04-10 | Тил и бобини свилени                                    | ЛБО | ГДК |
| 363 | 654-04-20 | Тил и бобини од вештачки и синтетични влакна            | ЛБО | ГДК |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5   |
|-----|-----------|--|-----|-----|
| 364 | 654-04-30 | Тил и бобини памучни                                   | ЛБО | ГДК |
| 365 | 654-04-90 | Тил и бобини, други                                    | ЛБО | ГДК |
| 366 | 654-05-10 | Тил од вештачка свила украсен со мостри                | ЛБО | ГДК |
| 367 | 654-05-20 | Тил памучен украсен со мостри                          | ЛБО | ГДК |
| 368 | 654-05-50 | Тил украсен, од други материји                         | ЛБО | ГДК |
| 369 | 654-05-60 | Тантели рачни  | ЛБО | ГДК |
| 370 | 654-05-70 | Тантели машински од вештачки влакна                    | ЛБО | ГДК |
| 371 | 654-05-90 | Тантели од други материји                              | ЛБО | ГДК |
| 378 | 655-42-50 | Ткаенини обложени со лепило или скроб, други           | ЛБО | ГДК |
| 379 | 655-43-10 | Ткаенини обложени со синтетична материја               | ЛБО | ГДК |
| 380 | 655-44-10 | Ткаенини импрегнирани во масло                         | ЛБО | ГДК |
| 381 | 655-45-10 | Ткаенини гумирани                                      | ЛБО | ГДК |
| 382 | 655-45-20 | Ленти лепливи — за електрична изолација — изол-лирбанд | ЛБО | ГДК |
| 383 | 655-46-10 | Ткаенини импрегнирани, други                           | ЛБО | ГДК |
| 384 | 655-50-10 | Ленти еластични  | ЛБО | ГДК |
| 385 | 655-50-20 | Ткаенини еластични                                     | ЛБО | ГДК |
| 386 | 655-50-30 | Позамантерија еластична                                | ЛБО | ГДК |
| 392 | 655-62-10 | Рибарски мрежи   | ЛБО | ГДК |
| 393 | 655-62-50 | Мрежи, други   | ЛБО | ГДК |
| 399 | 655-81-10 | Текстилни кичери, флок и прав                          | ЛБО | ГДК |
| 400 | 655-81-20 | Вата памучна   | ЛБО | ГДК |
| 401 | 655-81-90 | Вата друга и предмети од вата                          | ЛБО | ГДК |
| 411 | 656-10-10 | Вреќи јутени нови                                      | ЛБО | ГДК |
| 412 | 656-10-20 | Вреќи јутени стари                                     | ЛБО | ГДК |
| 413 | 656-10-90 | Вреќи, други   | ЛБО | ГДК |
| 414 | 656-20-10 | Платно за церада, едра и други сработени платна        | ЛБО | ГДК |
| 415 | 656-20-20 | Шатори и други предмети од церада                      | ЛБО | ГДК |
| 416 | 656-20-30 | Вреќи за спиење, покривки од церада и сл.              | ЛБО | ГДК |
| 427 | 657-41-10 | Линолеум на подлога од хартија или картон              | ЛБО | ГДК |
| 428 | 657-41-50 | Покривки за под на подлога од хартија и картон, други  | ЛБО | ГДК |
| 429 | 657-42-10 | Линолеум на текстилна подлога                          | ЛБО | ГДК |
| 430 | 657-42-50 | Покривки за под на текстилна подлога, други            | ЛБО | ГДК |
| 454 | 661-83-10 | Изработки од азбестен или влакнест цемент              | ЛБО | ГДК |
| 462 | 662-33-10 | Малтер од шамот, динас и силика                        | ЛБО | ГДК |
| 463 | 662-33-20 | Магнезитен малтер                                      | ЛБО | ГДК |
| 464 | 662-33-90 | Огноотпорни цемента и малтери, други                   | ЛБО | ГДК |
| 475 | 662-44-10 | Керамички плочи за сидови и подови, неглеѓосани        | ЛБ  | ГДК |
| 476 | 662-44-90 | Керамички плочи неглеѓосани, други                     | ЛБ  | ГДК |
| 477 | 662-45-10 | Керамички плочи за сидови и подови глеѓосани           | ЛБ  | ГДК |
| 478 | 662-45-90 | Керамички плочи глеѓосани, други                       | ЛБ  | ГДК |
| 488 | 663-62-10 | Салонит плочи  | ЛБ  | ГДК |
| 489 | 663-62-20 | Салонит цевки и фитинзи                                | ЛБ  | ГДК |
| 500 | 663-81-30 | Азбестни затиначи                                      | ЛБО | ГДК |
| 501 | 663-81-40 | Азбестни филтри  | ЛБО | ЛБ  |
| 502 | 663-81-50 | Азбест за изолација                                    | ЛБО | ГДК |
| 503 | 663-81-60 | Азбестни плочи клингерит                               | ЛБО | ГДК |
| 504 | 663-81-70 | Азбестни лежаи за топилници                            | ЛБО | ЛБ  |
| 505 | 663-81-80 | Азбестна облека  | ЛБО | ЛБ  |
| 506 | 663-82-10 | Феродо гуртни, азбестни фриксиони производи            | ЛБО | ГДК |
| 507 | 663-82-90 | Фриксиони производи од минерални материји или целулоза | ЛБО | ГДК |
| 508 | 663-91-10 | Керамички изработки лабораториски и индустриски        | ЛБО | ГДК |
| 509 | 663-91-20 | Керамички садови за амбалажа                           | ЛБО | ЛБ  |
| 510 | 663-91-30 | Филтри керамички                                       | ЛБО | ЛБ  |
| 511 | 663-92-10 | Печки калеве и калеве плочи                            | ЛБО | ЛБ  |
| 513 | 664-11-10 | Стаклена маса, кршено стакло                           | ЛБО | ЛБ  |
| 514 | 664-12-10 | Стакло емајл во маса, прачки или цевки                 | ЛБО | ЛБ  |
| 515 | 664-13-10 | Стакло во прачки и топки                               | ЛБО | ЛБ  |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5    |
|-----|-----------|--|-----|------|
| 516 | 664-13-20 | Стаклени цевки   | ЛБО | ГДК  |
| 517 | 664-20-10 | Стакло за очила необработено   | ЛБО | ЛВ   |
| 518 | 664-20-50 | Оптичко стакло необработено, друго   | ЛБО | ЛВ   |
| 519 | 664-30-10 | Стакло во плочи, необработено  | ЛБО | РК   |
| 520 | 664-30-20 | Стакло во плочи, бојосано  | ЛБО | ГДК  |
| 521 | 664-40-10 | Стакло рамно, брусено или полирано   | ЛБО | ГДК  |
| 522 | 664-40-20 | Стакло рамно, брусено или полирано, бојосано                                 | ЛБО | ГДК  |
| 523 | 664-50-10 | Стакло леано или валано рамно, па и површински украсено или орнаментирано    | ЛБО | ГДК  |
| 526 | 664-50-50 | Стакло жично, рамно  | ЛБО | ГДК  |
| 527 | 664-60-10 | Тули и Керамиди од леано или пресувано стакло                                | ЛБО | ЛВ   |
| 528 | 664-70-10 | Стакло сигурносно за автомобили  | ЛБО | ГДК  |
| 529 | 664-70-90 | Стакло сигурносно, друго, па и со жична мрежа зајакнато                      | ЛБО | ГДК  |
| 530 | 664-80-10 | Стакло за огледала неврамено   | ЛБО | ЛВ   |
| 531 | 664-80-50 | Огледала врмени, огледала автомобилски, цевни итн.                           | ЛБО | ГДК  |
| 532 | 664-91-10 | Стакло леано, валано, влечено или дувано во неправоеголни форми              | ЛБО | ЛВ   |
| 533 | 664-91-20 | Стакло емајлирано, гравирано или декорирано                                  | ЛБО | ЛВ   |
| 534 | 664-91-50 | Стакло за изолација повеќеслојно   | ЛБО | ЛВ   |
| 535 | 664-92-10 | Валони за сијалици   | ЛБО | ГДК  |
| 536 | 664-92-20 | Стакло за електронски цевки, стаклени цевки и стапчиња за сијалици           | ЛБО | ГДК  |
| 537 | 664-93-10 | Стакло за часовници  | ЛБО | ЛВ   |
| 538 | 664-93-20 | Стакло за очила за сонце, како и заштитно свиткано стакло                    | ЛБО | ГДК  |
| 539 | 664-94-10 | Стаклени влакна  | ЛБО | ГДК  |
| 540 | 664-94-20 | Стаклена волна и вата  | ЛБО | ГДК  |
| 541 | 664-94-90 | Изработки од стаклени влакна и волна   | ЛБО | ГДК  |
| 542 | 665-11-10 | Стаклени балони, шишиња и друга стаклена амбалажа                            | ЛБО | ЛБО* |
| 548 | 665-81-10 | Стакло за лабораториска, медицинска, хируршка, забарска и хигиенска употреба | ЛБО | ГДК  |
| 549 | 665-81-20 | Ампули од стакло   | ЛБО | ЛВ   |
| 551 | 665-89-10 | Стакло водоказно   | ЛБО | ЛВ   |
| 552 | 665-89-20 | Стакло за телевизиски екрани   | ЛБО | ГДК  |
| 553 | 665-89-90 | Стакло за индустриска употреба, друго  | ЛБО | ГДК  |
| 564 | 667-30-20 | Кварц електротехнички  | ЛБО | ЛВ   |
| 596 | 672-51-10 | Цагли (гредички) нелегирани  | ЛБО | РК*  |
| 600 | 672-52-10 | Цагли (гредички) високојаглеродни  | ЛБО | РК*  |
| 612 | 673-11-10 | Жица валана нелегирана   | ЛБО | РК*  |
| 613 | 673-12-10 | Жица валана високојаглеродна   | ЛБО | РК*  |
| 617 | 673-21-20 | Челик бетонски   | ГДК | РК*  |
| 637 | 674-11-10 | Лим бродски  | ЛБО | РК*  |
| 638 | 674-11-20 | Лим котларски  | ЛБО | РК*  |
| 639 | 674-11-50 | Лимови тешки, необложени, нелегирани, други                                  | ЛБО | РК*  |
| 641 | 674-11-90 | Лимови тешки, нелегирани, обложени и понатаму обработени, други              | ЛБО | РК*  |
| 642 | 674-12-10 | Лимови тешки, високојаглеродни необложени                                    | ЛБО | РК*  |
| 645 | 674-13-10 | Лимови тешки легирани, необложени  | ЛБО | РК*  |
| 646 | 674-13-20 | Лимови тешки легирани, обложени или понатаму обработени                      | ЛБО | РК*  |
| 650 | 674-21-20 | Лимови средни декапирани   | ЛБО | РК*  |
| 651 | 674-21-50 | Лимови средни нелегирани, обложени или понатаму обработени                   | ЛБО | РК*  |
| 652 | 674-22-10 | Лимови средни високојаглеродни, необложени                                   | ЛБО | РК*  |
| 653 | 674-22-50 | Лимови средни високојаглеродни, обложени или понатаму обработени, други      | ЛБО | РК*  |
| 654 | 674-23-10 | Лимови средни легирани, необложени   | ЛБО | РК*  |
| 655 | 674-23-50 | Лимови средни легирани, обложени и понатаму обработени, други                | ЛБО | РК*  |

| 1    | 2         | 3  | 4              | 5   |
|------|-----------|--|----------------|-----|
| 656  | 674-31-10 | Лимови тенки необложени, нелегирани                                    | ЛБО            | РК* |
| 657  | 674-31-20 | Лимови тенки нелегирани, декапирани                                    | ЛБО            | РК* |
| 658  | 674-31-50 | Лимови тенки нелегирани необложени, обработени, други                  | ЛБО            | РК* |
| 659  | 674-32-10 | Лимови тенки високојаглеродни, необложени                              | ЛБО            | РК* |
| 660  | 674-32-20 | Лимови тенки високојаглеродни, декапирани                              | ЛБО            | РК* |
| 661  | 674-32-50 | Лимови тенки високојаглеродни, необложени, обработени, други           | ЛБО            | РК  |
| 662  | 674-33-10 | Лимови тенки легирани, необложени                                      | ЛБО            | РК* |
| 663  | 674-33-20 | Лимови тенки, легирани, декапирани                                     | ЛБО            | РК* |
| 665  | 674-33-50 | Лимови тенки легирани, необложени, обработени, други                   | ЛБО            | РК* |
| 667  | 674-81-10 | Лим поцинкуван тенок, нелегиран  | ЛБО            | РК* |
| 668  | 674-81-20 | Лим обложен со олово тенок нелегиран                                   | ЛБО            | РК* |
| 670  | 674-82-10 | Лим поцинкуван тенок, високојаглероден                                 | ЛБО            | РК* |
| 671  | 674-82-20 | Лим обложен со олово тенок, високојаглероден                           | ЛБО            | РК* |
| 677  | 675-01-20 | Ленти ладно валани, необложени, нелегирани                             | ЛБО            | РК* |
| 681  | 675-01-90 | Ленти ладно валани обложени, нелегирани, други                         | ЛБО            | РК* |
| 683  | 675-02-20 | Ленти ладно валани високојаглеродни, необложени                        | ЛБО            | РК* |
| 686  | 675-03-20 | Ленти ладно валани легирани, необложени                                | ЛБО            | РК* |
| 688  | 676-10-11 | Шини железнички 20 или повеќе kg на 1 метар                            | ЛБО            | РК* |
| 693  | 676-20-21 | Спојници и плочки фрезирани (стружени)                                 | ЛБО            | РК* |
| 694  | 676-20-22 | Спојници и плочки штанцувани   | ЛБО            | РК* |
| 695  | 676-20-90 | Колосечен материјал од железо, друг                                    | ЛБО            | РК* |
| 696  | 677-01-10 | Жица необложена, нелегирана  | ЛБО<br>или ГДК | РК* |
| 697  | 677-01-50 | Жица обложена или понатаму обработена, нелегирана                      | ЛБО<br>или ГДК | РК* |
| 698  | 677-02-10 | Жица необложена, високојаглеродна                                      | ЛБО            | РК* |
| 699  | 677-02-50 | Жица обложена или понатаму обработена, високојаглеродна                | ЛБО            | РК* |
| 710  | 678-30-11 | Цевки заварени црни до 3" необложени                                   | ГДК            | РК* |
| 711  | 678-30-12 | Цевки заварени црни над 3" необложени                                  | ГДК            | РК* |
| 712  | 678-30-51 | Цевки заварени до 3" обложени  | ГДК            | РК* |
| 713  | 678-30-52 | Цевки заварени над 3" обложени   | ГДК            | РК* |
| 862  | 691-10-30 | Спојници, потпирачи за рудници   | ЛБО            | ЛБ  |
| 863  | 691-10-40 | Талпи за рудници   | ЛБО            | ЛБ  |
| 873  | 692-21-10 | Буриња, канти и други садови од железо или челик                       | ЛБО            | ГДК |
| 874  | 692-21-90 | Амбалажа од железо и челик, друга                                      | ЛБО            | ГДК |
| 875  | 692-22-10 | Буриња, канти и други садови од алуминиум                              | ЛБО            | ГДК |
| 876  | 692-31-10 | Цилиндри и шишиња за компримиран гас, челични                          | ЛБО            | ГДК |
| 877  | 692-32-10 | Цилиндри и шишиња за компримиран гас, од алуминум                      | ЛБО            | ГДК |
| 878  | 693-11-10 | Јажиња челични   | ЛБО            | ГДК |
| 880  | 693-11-90 | Кабли и плетени ленти од железо или челик, неизолирани                 | ЛБО            | ГДК |
| 885  | 693-20 10 | Жица бодлива   | ЛБО            | ГДК |
| 886  | 693-20-20 | Жица за оградување вплетена, друга                                     | ЛБО            | ГДК |
| 887  | 693-31-10 | Жични плетала и ткаенини од железо или челик                           | ЛБО            | ГДК |
| 889  | 693-33-10 | Жични плетала и ткаенини од алуминиум                                  | ЛБО            | ГДК |
| 890  | 693-41-10 | Решетки од железо или челик  | ЛБО            | ГДК |
| 952  | 696-01-90 | Ножеви за занаетството (за крзнари, седлари, месари, книговесци и др.) | ЛБО            | ГДК |
| 954  | 696-03-10 | Бричеви  | ГДК            | ЛБ  |
| 961  | 696-05-20 | Машини за стрижење (неелектрични)                                      | ЛБО            | ЛБ  |
| 962  | 696-05-30 | Сатари за месари   | ЛБО            | ГДК |
| 966  | 696-07-10 | Држалки метални за ножарски изработки                                  | ЛБО            | ГДК |
| 984  | 697-91-10 | Челична волна за полирање  | ЛБО            | ЛБ  |
| 997  | 698-30-10 | Синдири бродски  | ЛБО            | ГДК |
| 1000 | 698-30-90 | Синдири челични, други   | ЛБО            | ГДК |
| 1001 | 698-40-10 | Бродски котви, ленгери, чаклиња и делови                               | ЛБО            | ГДК |

| 1    | 2         | 3   | 4   | 5   |
|------|-----------|---|-----|-----|
| 1002 | 698-51-10 | Игли за шиење, рачни  | ЛБО | ГДК |
| 1003 | 698-51-50 | Игли за плетење и везење  | ГДК | ЛБ  |
| 1004 | 698-52-10 | Карфици, сигурносни игли  | ГДК | ЛБ  |
| 1005 | 698-52-20 | Фурксти   | ГДК | ЛБ  |
| 1006 | 698-53-10 | Колци, шнолички, ушички   | ЛБО | ГДК |
| 1007 | 698-61-10 | Пружини челични спирални  | ЛБО | ГДК |
| 1008 | 698-61-20 | Пружини од жица (за мадраци, полстери итн.)                                 | ЛБО | ГДК |
| 1009 | 698-61-30 | Пружини торзиони  | ЛБО | ГДК |
| 1010 | 698-61-40 | Пружини лисни   | ЛБО | ГДК |
| 1016 | 698-85-10 | Затки од метал  | ЛБО | ГДК |
| 1018 | 698-87-10 | Електроди железни за заварување   | ЛБО | ГДК |
| 1019 | 698-87-20 | Електроди од обоени метали за заварување                                    | ЛБО | ГДК |
| 1020 | 698-87-30 | Електроди за заварување од тврди метали                                     | ЛБО | ГДК |
| 1021 | 698-87-40 | Електроди за лемење   | ЛБО | ГДК |
| 1022 | 698-91-10 | Резервоари, буриња и други садови од метал со зафатника 300 литра и помалку | ЛБО | ГДК |
| 1023 | 698-91-20 | Челични ролетни, олучна граѓа, челични скали и лествици, столбови за огради | ЛБО | ГДК |
| 1024 | 698-91-30 | Челични кугли за мелници  | ЛБО | ЛБ  |
| 1025 | 698-91-40 | Металуршки лонци и реторти од челик, без механички уреди                    | ЛБО | ГДК |

## Во секторот 7 — Машини и транспортни уреди

|     |           |   |     |     |
|-----|-----------|---|-----|-----|
| 84  | 712-50-11 | Трактори на тркала до 1.200 kg                                  | ГДК | Д   |
| 85  | 712-50-12 | Трактори на тркала од 1.200 до 1.500 kg                         | ГДК | Д   |
| 86  | 712-50-13 | Трактори на тркала над 2.500 kg                                 | ГДК | Д   |
| 87  | 712-50-50 | Трактори гасеничари   | ГДК | Д   |
| 88  | 712-50-90 | Трактори парни и други, освен друмските                         | ГДК | Д   |
| 165 | 717-13-10 | Игли за машини за везење и плетење                              | ЛБО | ЛБ  |
| 167 | 717-13-30 | Платини за текстилни машини                                     | ЛБО | ЛБ  |
| 186 | 717-30-60 | Игли за чевларски машини  | ЛБО | ЛБ  |
| 249 | 719-21-30 | Противпожарни пумпи   | ГДК | ЛБ  |
| 304 | 719-53-11 | Чекани пнеуматични  | ЛБО | ГДК |
| 305 | 719-53-12 | Дупчалки пнеуматични  | ЛБО | ГДК |
| 306 | 719-53-13 | Точалки пнеуматични   | ЛБО | ГДК |
| 307 | 719-53-19 | Алати пнеуматични рачни, други                                  | ЛБО | ГДК |
| 308 | 719-53-50 | Алати рачни на моторен погон                                    | ЛБО | ГДК |
| 309 | 719-53-90 | Делови за пнеуматски алат                                       | ЛБО | ГДК |
| 330 | 719-64-80 | Апарати за гасење пожар, рачни или со пена                      | ЛБО | ГДК |
| 341 | 719-70-10 | Топчести и валчести лагери (тркални лагери)                     | ГДК | РК  |
| 424 | 723-21-10 | Изолатори керамички без метални делови                          | ЛБО | ГДК |
| 425 | 723-21-20 | Изолатори керамички со метални делови                           | ЛБО | ГДК |
| 426 | 723-21-90 | Изолатори од други материјали                                   | ЛБО | ГДК |
| 428 | 723-23-10 | Електрични изолациони цевки                                     | ЛБО | ГДК |
| 429 | 723-23-50 | Прибор за инсталациони метални цевки                            | ЛБО | ГДК |
| 495 | 729-12-51 | Садови за акумулатори од тврда гума или пластична маса          | ЛБО | ГДК |
| 496 | 729-12-52 | Садови за акумулатори од стакло                                 | ЛБО | ГДК |
| 497 | 729-12-59 | Садови за акумулатори од друг материјал                         | ЛБО | ГДК |
| 534 | 729-60-10 | Дупчалки и точалки рачни електрични                             | ЛБО | ГДК |
| 535 | 729-60-20 | Глодалки и пили рачни електрични                                | ЛБО | ГДК |
| 536 | 729-60-90 | Електричен рачен алат, прибор и делови, други                   | ЛБО | ГДК |
| 549 | 729-94-20 | Електрични свончиња и уреди против провали и за објава на пожар | ГДК | ЛБ  |
| 564 | 731-10-10 | Локомотиви парни за нормален колосек                            | ГДК | Д   |
| 568 | 731-20-10 | Локомотиви електрични за нормален колосек                       | ГДК | Д   |
| 571 | 731-30-10 | Локомотиви со дизел-мотор за нормален колосек                   | ГДК | Д   |
| 572 | 731-30-20 | Локомотиви моторни за нормален колосек, други                   | ГДК | Д   |
| 604 | 731-70-60 | Федери, бандажи и оски за трамваи                               | ЛБО | ГДК |
| 638 | 732-50-10 | Трактори влекачи друмски  | ГДК | Д   |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5     |
|---|-----------|---|-----|-------|
| 671   | 733-12-90 | Делови за инвалидски колички  | ЛБО | ЛБ    |
| 679   | 733-40-10 | Инвалидски колички моторни  | ЛБО | ГДК   |
| 680   | 734-10-10 | Авиони за превоз на патници   | ГДК | Д     |
| 681   | 734-10-20 | Авиони за превоз на товар и други   | ГДК | Д     |
| <b>Во секторот 8 — Разни готови производи</b> |           |   |     |       |
| 7   | 812-41-10 | Стакла за ламби   | ЛБО | ГДК   |
| 8   | 812-41-20 | Стакла за сигнални апарати  | ЛБО | ЛБ    |
| 9   | 812-41-30 | Стакла за фарови  | ЛБО | ГДК   |
| 12  | 812-42-30 | Светилки карбидски  | ЛБО | ЛБ    |
| 13  | 812-42-90 | Светилки и фенери други и нивни делови (освен стаклените цилиндри и базени) | ЛБО | ГДК   |
| 15  | 812-43-20 | Ламби акумулаторски рударски  | ЛБО | ЛБ    |
| 45  | 821-09-70 | Мебел метален за канцеларии, дуќани и работилници                           | ЛБО | ГДК   |
| 46  | 821-09-80 | Мебел метален, друг   | ЛБО | ГДК   |
| 47  | 821-09-90 | Полици, потпорки и други делови на мебел од метал                           | ЛБО | ГДК   |
| 127   | 841-59-20 | Шлемови рударски заштитни   | ЛБО | ЛБ    |
| 142   | 851-01-60 | Обувки од поливинил   | ЛБ  | ГДК   |
| 172   | 861-11-10 | Стакла за очила, оптички обработени   | ЛБО | ГДК** |
| 173   | 861-11-20 | Стакла за објективи окулари, призми и леќи                                  | ЛБО | ГДК   |
| 174   | 861-11-30 | Оптички филтри и поларизирачки елементи, неупасирани                        | ЛБО | ГДК   |
| 175   | 861-12-10 | Објективи за фото-апарати   | ЛБО | ГДК   |
| 176   | 861-12-51 | Оптички упасирани елементи за фото, кино и проекциони апарати               | ЛБО | ГДК   |
| 177   | 861-12-52 | Оптички упасирани елементи за микроскопи                                    | ЛБО | ГДК   |
| 178   | 861-12-59 | Оптички упасирани елементи за други инструменти                             | ЛБО | ГДК   |
| 179   | 861-21-10 | Рамки за очила од благородни метали   | ЛБО | ГДК   |
| 180   | 861-21-50 | Рамки за очила од други материјали  | ЛБО | ГДК   |
| 181   | 861-21-90 | Делови на рамки за очила  | ЛБО | ГДК   |
| 182   | 861-22-10 | Очила за корекција на видот   | ЛБО | ГДК   |
| 184   | 861-31-11 | Дурбини перископски војнички  | ЛБО | ЛБ    |
| 185   | 861-31-19 | Дурбини други (без призма)  | ЛБО | ГДК   |
| 186   | 861-31-51 | Телескопи рачни   | ЛБО | ЛБ    |
| 197   | 861-39-20 | Лупи  | ЛБО | ГДК   |
| 222   | 861-72-10 | Гас-маски   | ГДК | ЛБ    |
| 229   | 861-82-10 | Бројачи на вртежи, таксиметри, тахометри, бројачи на производство итн.      | ЛБО | ГДК   |
| 282   | 862-30-10 | Хемикалии за фотографија, пригодени за ситна продажба                       | ЛБО | ГДК   |
| 283   | 862-41-10 | Фотографски плочи   | ЛБО | ГДК   |
| 284   | 862-41-20 | Рендген-плочи за снимање  | ЛБО | ГДК   |
| 286   | 862-42-20 | Рендген-филмови   | ЛБО | ГДК   |
| 287   | 862-42-30 | Кинематографска филмска лепта, неосветлена                                  | ЛБО | ГДК   |
| 288   | 862-43-10 | Фотографска хартија   | ЛБО | ГДК   |
| 289   | 862-43-20 | Рендген — хартија   | ЛБО | ГДК   |
| 290   | 862-44-10 | Фотографски филмови или плочи осветлени нерезвиени                          | ЛБО | ГДК   |
| 291   | 862-45-10 | Фотографски филмови и плочи осветлени и развиени                            | ЛБО | ГДК   |
| 292   | 863-01-10 | Кинематографска тонска лента снимена и развиена                             | ЛБО | ГДК   |
| 328   | 891-12-30 | Игли за грамофони   | ЛБО | ГДК   |
| 360   | 892-11-10 | Книги на домашни јазици   | ЛБ  | ГДК   |
| 368   | 892-20-50 | Списанија на домашни јазици   | ЛБ  | ГДК   |
| 371   | 892-41-10 | Пресликувачи, слики за пресликување   | ЛБО | ЛБ    |
| 374   | 892-92-10 | Нацрти, индустриски планови   | ЛБ  | ГДК   |
| 386   | 893-00-30 | Црева вештачки од пластична маса  | ЛБО | ГДК   |
| 387   | 893-00-40 | Шпулни и цевчиња за текстилната индустрија од пластична маса                | ЛБО | ГДК   |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5    |
|-----|-----------|---|-----|------|
| 388 | 893-00-50 | Амбалажа од пластична маса  | ЛБО | ГДК  |
| 391 | 893-00-90 | Изработки од пластична маса, други  | ЛБО | ГДК  |
| 393 | 894-10-20 | Инвалидски колички (без мотор)  | ЛБО | ЛБ   |
| 472 | 897-13-20 | Платинска жица и решетки за катализи  | ЛБО | ГДК  |
| 489 | 899-18-20 | Изработки од восок, желатин и смоли, други  | ЛБО | ГДК  |
| 490 | 899-21-10 | Преплетети од монофили и вештачки материи   | ЛБО | ГДК  |
| 491 | 899-21-20 | Преплетети од растителни материи  | ЛБО | ГДК  |
| 500 | 899-24-60 | Четки за машини и индустрија  | ЛБО | ЛБ   |
| 518 | 899-52-20 | Копчиња метални   | ЛБО | ГДК  |
| 519 | 899-52-30 | Копчиња други   | ЛБО | ГДК  |
| 520 | 899-52-40 | Копци и дримери   | ЛБО | ГДК  |
| 521 | 899-53-10 | Рајсфершлуси  | ЛБО | ГДК  |
| 528 | 899-61-10 | Апарати за наглуви  | ГДК | ЛБ   |
| 529 | 899-62-10 | Раце и нозе вештачки  | ГДК | ЛБ   |
| 530 | 899-62-20 | Очи вештачки  | ГДК | ЛБ   |
| 532 | 899-62-40 | Ортопедски појаси   | ГДК | ЛБ   |
| 533 | 899-62-50 | Чевли ортопедски  | ГДК | ЛБ   |
| 534 | 899-62-60 | Ортопедски прибор, помагала и делови, други   | ГДК | ЛБ   |
| 537 | 899-91-90 | Изработки од црева, други   | ЛБО | ГДК  |
| 538 | 899-92-10 | Пердув белен, бојосан, сложен за украси   | ЛБО | ГДК  |
| 539 | 899-93-10 | Венци и букети вештачки, вештачко цвеќе и лисје   | ЛБО | ГДК  |
| 540 | 899-94-10 | Коса белена и преработена   | ЛБО | ГДК  |
| 541 | 899-95-10 | Перики, локни, веѓи, мустаки и сл. изработки од човечка коса, длака или предлив материјал | ЛБО | ГДК; |

**Во секторот 2 — Сурави материи нејастиви освен горивото**

редниот број 19 се заменува со два нови редни броја, кои гласат:

|     |           |  |         |       |
|-----|-----------|--|---------|-------|
| 19  | 211-60-50 | Кожа јагнешка, со волна, сурова и посолена, над 2 kg                 | 41.01/3 | ГДК   |
| 19a | 211-60-50 | Кожа јагнешка со волна, сурова и посолена до 2 kg заклучно-база сува | 41.01/3 | ЛБО“; |

редниот број 20 се заменува со два нови редни броја, кои гласат:

|     |           |   |         |      |
|-----|-----------|---|---------|------|
| 20  | 211-60-60 | Кожа јагнешка со волна, сува, над 2 kg        | 41.01/3 | ГДК  |
| 20a | 211-60-60 | Кожа јагнешка со волна, сува до 2 kg заклучно | 41.01/3 | ЛБ“; |

**Во секторот 5 — Хемиски производи**

редниот број 610 се менува и гласи:

|     |           |   |         |      |
|-----|-----------|---|---------|------|
| 610 | 581-20-10 | — Полиетилен високо-притисочен во гранулат (густина до 0.932) | 39.02/3 | РК“; |
|-----|-----------|---|---------|------|

по редниот број 610 се додаваат четири нови редни броја, кои гласат:

|      |           |   |             |       |
|------|-----------|---|-------------|-------|
| 610a | 581-20-11 | — Полиетилен ниско-притисочен во гранулат (густина над 0.932) | 39.02.3     | РК    |
| 610б | 581-20-12 | — Полипропилен*   | 39.02/4     | РК    |
| 610в | 581-20-13 | — Полистирол и кополимеризирани со над 50% стирол             | 39.02/6 и 8 | РК    |
| 610г | 581-20-14 | — Други полимеризати  | 39.02/8     | ГДК“; |

**Во секторот 8 — Разни готови производи**

редниот број 285 се менува и гласи:

|     |           |  |       |       |
|-----|-----------|--|-------|-------|
| 285 | 862-42-11 | Филмови за фотографија (рол филмови црно-бели и во боја) | 37.02 | ГДК“; |
|-----|-----------|--|-------|-------|

по редниот број 285 се додава нов реден број, кој гласи:

|      |           |   |       |       |
|------|-----------|---|-------|-------|
| 285a | 862-42-12 | Филмови за фотографија (рол филмови црно-бели и во боја) за графичката индустрија | 37.02 | ЛБО“; |
|------|-----------|---|-------|-------|

| 1  | 2         | 3   | 4     | 5     |
|--|-----------|---|-------|-------|
| по редниот број 290 се додава нов реден број, кој гласи: |           |   |       |       |
| *290a  | 862-44-12 | Фотографски филмови или плочи осветлени неразвиени — за графичката индустрија | 37.04 | ЛБО“; |
| по редниот број 291 се додава нов реден број, кој гласи: |           |   |       |       |
| *291a  | 862-45-12 | Фотографски филмови и плочи осветлени и развиени — за графичката индустрија   | 37.05 | ЛБО“. |

2. Увозот на производите означени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз со една ѕвездичка се врши врз основа на договор помеѓу работните организации — потрошувачите, увозниците и производителите на односните производи постигнат во рамките на Сојузната стопанска комора. Со овој договор се утврдува особено обемот на увозот согласно со склучените трговски и други меѓудржавни спогодби, начинот на увозот и другите елементи неопходни за извршување на договорот.

Договорот помеѓу работните организации од ставот 1 на оваа точка подлежи на одобрение од сојузниот секретар за надворешна трговија донесено во спогодба со сојузниот секретар за стопанство.

За производите што се увезуваат по одобрението од ставот 2 на оваа точка Сојузниот секретаријат за надворешна трговија не издава потврди односно решенија според Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен

720.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во врска со членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Во Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67) по точката 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а За оние видови или групи стоки за кои Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за финансии и со Народната банка на Југославија, не го утврди износот и видовите на пресметковните девизи во смисла на точката 2 од оваа одлука, работните организации поднесуваат барање за распределба на износот на девизите непосредно до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој ќе донесе решение за распределба на износот и видовите на пресметковни девизи, вклучувајќи ја и количината на одделна стока и динамиката на користењето на девизите за односната стока од точката 1 на оваа одлука.“

При распределбата на износот на девизите од ставот 1 на оваа точка, покрај критериумите од точката 7 став 1 на оваа одлука, треба да се води сметка и за потребата на унапредувањето на стоковната размена со земјите во развој.“

2. Во точката 8 став 1 зборовите: „од точката 6“ се заменуваат со зборовите: „од точ. 6 и 6а“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр 143

25 декември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67 и 54/67) и решенија според Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоконите контингенти односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67).

3. Увозот на производите означени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз со две ѕвездички (лекови и некои фармацевтски полупроизводи) се врши со преходна согласност од Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Р. п. бр. 144

25 декември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

721.

Врз основа на членот 16 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ ВО СМИСЛА НА ЧЛ. 16 И 17 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Во Одлуката за утврдување на делот на девизите што работните организации можат да ги користат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 48/66 и 33/67) точката 2 под 3 се менува и гласи:

„3) од девизите наплатени за вршење угостителски услуги од страна на стопански организации — — — — — 20%.“

2. Точката 8 став 1 под 8 се менува и гласи:

„3) од девизите наплатени за услуги на туристички претпријатија и туристички бира, од услуги на лов и риболов и од извоз на производи од гранката 312-00 (лов) — 60%.“

3. Во точката 10 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„Работните организации се должни девизите што им припаѓаат според одредбата на ставот 1 на оваа точка да ги пресметаат со банката во рок од 60 дена од денот на остварената наплата.“

Работните организации се должни девизите чија наплата е остварена до крајот на 1967 година, а кои им припаѓаат според одредбата на ставот 1 од оваа точка, да ги пресметаат со банката до 31 март 1968 година.

Се овластува Народната банка на Југославија да може во исклучителни случаи да ги продолжи роковите од ст. 2 и 3 на оваа точка.

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за девизен прекршок работната организација што со банката не ќе изврши пресметка во рокот од ст. 2 до 4 на оваа точка.

За девизниот прекршок од ставот 5 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во работната организација со парична казна до 1.000 динари.“



4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Р. П. бр.  
16 декември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Мика Шпиљак, с. р.**

722.

Врз основа на членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ СО КОИ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПО ПАТ НА КЛИРИНГ**

1. Во Одлуката за усогласување на стоконата размена со земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66) во точката 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Давањето согласност за извоз на стоки во смисла на ставот 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да го обуслови со обврска на односните работни организации да увезат од клириншките земји определена количина друга стока односно определена количина на иста или друга стока да извезат во други земји. Заедничкиот предлог за преземените обврски работните организации го доставуваат заедно со предлогот за давање согласност за извоз на стоките во смисла на ставот 1 на оваа точка.“

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се менува и гласи:

„Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе даде согласност за извоз ако заедничкиот предлог за давање согласност за извоз на стоки е во согласност со условите од точката 2 на оваа одлука и ако е преземената обврска за увоз на стоки обусловена во смисла на ставот 2 од оваа точка.“

2. По точката 7 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„7а. Ако во смисла на точката 3 став 1 и точката 6 став 2 на оваа одлука на работната организација ѝ се дава согласност за извоз на стоки под услов да увезе определена количина друга стока од клириншките земји, односно определена количина на иста или друга стока да извезе во други земји, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може давањето согласност за извоз на стоки во клириншките земји да го обуслови со обврска на работната организација да поднесе потврда од банката дека откупила девизи за увоз на определени количини други стоки од клириншките земји или дека друга работна организација откупила за нејзина сметка девизи за увоз на тие стоки, односно да поднесе писмена гаранција од деловната банка дека таа, ако работната организација не изврши извоз на определени количини исти или други стоки во други земји, ќе ги надомести девизите за неостварениот извоз од оние свои девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

7б. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да ѝ даде согласност на Народната банка на Југославија дека ги прифаќа пријавите за склучената работа на увозот на одделни стоки од определени клириншки земји само ако е веќе договорен извоз на определени домашни стоки во односните клириншки земји.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,

Р. п. бр. 129  
16 декември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Мика Шпиљак, с. р.**

723.

Врз основа на чл. 19, 20 и 35 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

**ОДЛУКА**

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊАТА ВО 1968 ГОДИНА ОД РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ**

1. На работните организации од нестопански дејности на кои за плаќањата во 1967 година им се обезбедени девизи врз основа на Одлуката за плаќањата во странство од страна на работните организации од нестопански дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), им се обезбедуваат во 1968 година за увоз на опрема и материјали и за плаќање на трошоците во врска со нивната дејност девизи во износ од 74,218.640 динари.

2. Износот од точката 1 од оваа одлука се распоредува, и тоа:

1) за работните организации од нестопански дејности на кои девизите во 1967 година им ги утврди органот надлежен за сојузниот буџет — 54,422.540 динари;

2) за работните организации од нестопански дејности на кои девизите во 1967 година им ги утврди надлежниот републички орган — 19,796.100 динари, од што на работните организации од нестопански дејности:

|   | Динари    |
|---|-----------|
| во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — — — — — | 2,319.200 |
| во Социјалистичка Република Црна Гора —                   | 315.000   |
| во Социјалистичка Република Хрватска —                    | 4,445.000 |
| во Социјалистичка Република Македонија                    | 1,575.000 |
| во Социјалистичка Република Словенија —                   | 3,213.000 |
| во Социјалистичка Република Србија —                      | 7,928.900 |

Во границите на износите од ставот 1 на оваа точка органот надлежен за сојузниот буџет односно надлежниот републички орган ги утврдува со посебен распоред највисоките износи на девизите за одделни корисници.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќањата во странство од страна на работните организации од нестопански дејности.

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Р. п. бр. 119  
30 декември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
**Мика Шпиљак, с. р.**

724.

Врз основа на членот 10 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО 1968 ГОДИНА**

1. На стопанските организации што произведуваат вештачки гудриња им се одобрува регрес за вештачкото гудре што им е продадено и испорачано од 1 јануари до 31 декември 1968 година на следните купувачи:

1) на земјоделски организации и установи, како и на погони на други стопански организации и установи што се занимаваат со земјоделско производство — за количините потребни за сопственото производство и за производството во кооперација со индивидуални земјоделски производители;

2) на шумски стопанства, шумскостопански претпријатија за одгледување и експлоатација на шуми, установи за стопанисување со шумите, ловностопански и ловно-шумски стопанства, самостојни погони за стопанисување со шуми на други стопански организации и на шумски институти и заводи — за количините што ги набавуваат заради плантажно производство на брзорастечки дрвја, комбинирано земјоделско и шумско производство, обнова на шуми, земјоделско производство во сопствена режија и заради мелиорација на шумски и планински пасишта;

3) на установи и организации што вршат заштита на земјиштето од буици и ерозии — за количините потребни за спроведување на таа заштита;

4) на работни организации што се занимаваат со производство или одгледување на риби во слатководни рибници — за количините потребни за гудрење на рибниците;

5) на земјоделски и шумарски факултети и научно-истражувачки и други установи што вршат огледи со гудриња, на центри за курсеви и на школи за оспособување на кадри во земјоделството и шумарството — за количините потребни за земјоделското и шумското производство во врска со изведувањето на наставата;

6) на земјоделски организации и нивни погони, како и на земјоделски аптеки — за количините набавени за понатамошната продажба на купувачи од одредбите под 1 до 5 од оваа точка и на индивидуални земјоделски производители;

7) на стопански организации што се занимаваат со прометот на вештачки гудриња — за количините набавени за понатамошната продажба на купувачи од одредбите под 1 до 6 од оваа точка и на индивидуални земјоделски производители.

2. Регресот се одобрува по еден кг активна хранлива материја во следните износи, и тоа:

а) кај азотните гудриња од домашно производство, за 1 кг активна материја N во:

|  |        |
|--|--------|
|  | Динари |
| 1) калциумамониумнитрат („KAN“) —        |        |
| $NH_4NO_3 \cdot CaCO_3$ — — — — —        | 0,75   |
| 2) калциумцијанамиди — $CaCN_2$ — — — —  | 0,75   |
| 3) амонисулфати — $(NH_4)_2SO_4$ — — — — | 0,75   |
| 4) амониумнитрати — $NH_4NO_3$ — — — —   | 0,75   |

б) кај фосфорните гудриња од домашно производство, за 1 кг активна хранлива материја  $P_2O_5$  во:

|  |        |
|--|--------|
|  | Динари |
| 1) суперфосфат — $Ca(N_2PO_4)_2$ — — — — | 0,67   |
| 2) хиперфосфат — мелен суров фосфат —    |        |
| $Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF$ — — — — —       | 0,75   |
| 3) пелофос — — — — —                     | 0,67   |

в) кај мешаните гудриња од домашно производство, за 1 кг активна хранлива материја:

|                    |        |
|--------------------|--------|
|                    | Динари |
| N — — — — —        | 0,75   |
| $P_2O_5$ — — — — — | 0,67   |

Количината на активната хранлива материја за која се дава регрес се утврдува врз основа на важечките прописи за квалитетот и контролата на квалитетот на вештачките гудриња.

Регресот за 1 кг активна хранлива материја во одделните видови гудриња од ставот 1 на оваа точка се одобрува под услов продавната цена на производителот на гудрињата на купувачите од точката 1 на оваа одлука да им се намали за износот на регресот по 1 кг активна хранлива материја за одделни гудриња и да се пресмета франко натоварено во вагон на железничката станица од производителот на вештачките гудриња, или франко натоварено во камион кај производителот на вештачките гудриња, или франко натоварено во брод односно шлеп во пристаништето од производителот на вештачките гудриња.

3. За вештачко гудре од увозот, регрес се дава за гудрињата наведени во точката 2 од оваа одлука, односно за нив слични гудриња, според содржината на активната хранлива материја во вештачкото гудре, и тоа за количини на азотни гудриња најмногу до 200.000 тони врз база на 25% N, а за фосфорните гудриња — за количини најмногу до 40.000 тони врз база на 17%  $P_2O_5$ , без оглед дали овие гудриња се увезени како чисти — единечни или комплексни односно мешани.

Регресот за вештачките гудриња од ставот 1 на оваа точка се одобрува во височина на разликата помеѓу набавната цена на вештачкото гудре франко југословенска граница или CIF југословенска лука, зголемена за трошоците од границата односно луката до истоварната станица на купувачот, освен трошоците на возарината, и на продавната цена за исто или слично вештачко гудре од домашно производство намалена за износот на регресот во смисла на точката 2 од оваа одлука.

Регресот од ставот 2 на оваа точка не може да биде поголем од регресот што се дава за единица активна хранлива материја за соодветни гудриња од домашно производство.

Увозниците во Сојузната стопанска комора сподобно ќе извршат распределба на количините на вештачки гудриња предвидени за увоз (став 1 од оваа точка) по земји, видови, квалитет, динамика, количини и други услови суштествени за извршувањето на увозот.

Заради одобрување регрес на увозниците пресметувањето на разликата ја врши Југословенската земјоделска банка преку посебна сметка.

4. Регресот за вештачките гудриња од увоз им се исплатува на увозниците за количините на вештачки гудриња од точката 3 став 1 од оваа одлука, продадени и испорачани на купувачи од точката 1 на оваа одлука од 1 јануари до 31 декември 1968 година.

5. Регресот од точ. 2 и 3 на оваа одлука се исплатува од средствата што му се распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1968 година за интервенции во стопанството.

6. Стопанските организации што се занимаваат со прометот на вештачки гудриња должни се на денот на влегувањето во сила на оваа одлука да извршат попис на вештачките гудриња по видови. Овие стопански организации должни се да ги попишат и количините на вештачките гудриња што им се испратени од страна на производителот односно увозникот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а кои ги примиле после тој ден.

Записникот за пописот на залихите и количините на вештачки гудриња од ставот 1 на оваа точка стопанските организации ѝ го доставуваат на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка и на органот на управата надлежен за работи на пазарната инспекција на општината на чија територија е седиштето на стопанската организација — во рок од 15 дена од денот на извршениот попис.

Залихите и количините на вештачки ѓубриња од ставот 1 на оваа точка ќе се продаваат по цените определени со прописите за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за потребите на земјоделството и шумарството и со други сојузни прописи, кои важеа во 1967 година.

7. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице кое вештачкото ѓубре, купено според цената намалена за износот на регресот според оваа одлука, го продава за цели спротивни на одредбите од точката 1 на оваа одлука.

За прекршокот од ставот 1 на оваа точка ќе се казни и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна до 1.000 динари.

8. Се овластува сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, да донесе поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на регресот од оваа одлука, за документацијата што треба да се поднесе со барањето за остварување регрес, за начинот на определувањето на активната хранлива материја во вештачките ѓубриња и за трошоците што се признаваат при формирањето на набавната цена за вештачките ѓубриња од увоз.

9. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година

Р. п. бр. 143

30 декември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

725.

Врз основа на членот 20 став 1 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ВЕШТАЧКИТЕ ЃУБРИЊА ЗА КОИ СЕ ОСТВАРУВА РЕГРЕС

1. Стопанските организации што произведуваат вештачки ѓубриња и остваруваат регрес за продажните и испорачани количини на вештачки ѓубриња на купувачите од точката 1 на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за потребите на земјоделството и шумарството во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), не можат да ги продаваат тие производи по цени повисоки од продавните цени што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, намалени за износот на намалениот регрес по единица на активната материја N (азот) за 0,15 динари во сите видови азотни вештачки ѓубриња.

Одредбата од ставот 1 на оваа точка се однесува и на мешаните ѓубриња во кои има азот — сразмерно со учеството на азотот во тие ѓубриња.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Р. п. бр. 127

20 декември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

726.

Врз основа на членот 10 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1968 ГОДИНА

1. На работните организации што произведуваат кравјо и овчо млеко сами или во кооперација со индивидуални производители (во натамошниот текст: корисници на премија) им се исплатува премија:

1) во износ од 0,30 динари за 1 литар кравјо или овчо млеко од сопствено производство;

2) во износ од 0,10 динари за 1 литар кравјо или овчо млеко произведено во кооперација со индивидуални производители.

Премиите од ставот 1 на оваа точка се исплатуваат за кравјо или овчо млеко кое содржи најмалку 3,2% млечни маснотии и кое корисниците на премијата од 1 јануари до 31 декември 1968 година им го продаваат и испорачуваат на работните и други организации, што се занимаваат со промет или преработка на млеко или на други организации и установи, како и за кравјо или овчо млеко што корисниците на премијата во тој рок ќе го преработат во свои погони односно ќе им го продадат преку свои погони или продавници на непосредните потрошувачи.

Премијата од ставот 1 на оваа точка се исплатува по поднесувањето на барањето за исплата на премијата, со тоа што корисникот на премијата е должен во рок од три месеци од денот на исплатата на премијата да поднесе доказ дека тој или купувачот, односно нивните погони или продавници во тој рок оствариле премија од 0,10 динари за 1 литар кравјо или овчо млеко која се обезбедува согласно со републички пропис. Ако корисникот на премијата до истекот на рокот од три месеци не го поднесе споменатиот доказ, должен е наплатената премија да ја врати во рок од натамошни осум дена.

2. Премијата за кравјо млеко од точката 1 став 1 под 1 на оваа одлука им се исплатува само на оние корисници на премија што за сопственото производство на тоа млеко вовеле матично книговодство и селекција и контрола на продуктивноста на кравите молзници.

Премијата за кравјо млеко од точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука им се исплатува само на оние корисници на премијата што со индивидуални производители склучиле договор за производство и испорака (кооперација) на тоа млеко и кои за производството на млеко во кооперација вовеле матично книговодство, селекција и контрола на продуктивноста на кравите молзници на кооперантите.

Премијата за овчо млеко од точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука им се исплатува само на оние корисници на премија што со индивидуални производители склучиле договор за производство и испорака (кооперација) на тоа млеко.

3. Премиите од точката 1 став 1 на оваа одлука се исплатуваат од средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1968 година за интервенции во стопанството.

4. Се овластува сојузниот секретар за стопанство во спогодба со сојузниот секретар за финансии, да донесе поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на премијата од оваа одлука, како и да ја утврди документацијата што корисниците на премијата треба да ја поднесат кон барањето за премија.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Р. п. бр. 141  
30 декември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

727

Врз основа на членот 10 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1968 ГОДИНА

1. На работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални производители, им се исплатува премија за количините на суров памук продадени и испорачани од 1 јануари до 31 декември 1968 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за количините суров памук што ги преработиле во своите погони.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 kg суров памук изнесува:

|                           | Динари |
|---------------------------|--------|
| 1) за I класа — — — — —   | 0,60   |
| 2) за II класа — — — — —  | 0,55   |
| 3) за III класа — — — — — | 0,50   |

3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1968 година за интервенции во стопанството.

4. Се овластува сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, да донесе поблиски прописи за начинот и постапката за остварување премијата од оваа одлука и да ја утврди документацијата што корисниците на премијата треба да ја поднесат кон барањето за премија.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Р. п. бр. 142  
30 декември 1967 година  
Белград

**Сојузен извршен совет**

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

728.

Врз основа на членот 106 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ОД УКИНАТИТЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ШТО ВРШАТ РАБОТИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВРЗ НОВООСНОВАНИТЕ СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, СОЈУЗНИ СОВЕТИ И СОЈУЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Заради спроведување на одредбата на членот 106 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, во посебниот дел на сојузниот буџет за 1967 година се вршат следните измени:

1. Средствата распоредени во разделот 8 — Сојузен секретаријат за правосудство, се намалуваат и се распоредуваат на нов раздел 47 — Сојузен совет за правосудство, и тоа:

- 1) средствата за основната намена 06, позиција 33 — За редовна дејност, се намалуваат за 219.100 динари и се распоредуваат на нова позиција 256 (06-2-1) за истата намена;
- 2) средствата за основната намена 06, позиција 34 — За посебни намени, се намалуваат за 15.650 динари и се распоредуваат на нова позиција 257 (06-2-2) за истата намена.

2. Средствата распоредени во разделот 9 — Сојузен секретаријат за образование и култура, се намалуваат и се распоредуваат, и тоа:

1) на нов раздел 44 — Сојузен совет за образование и култура:

- а) средствата за основната намена 02, позиција 35 — За определени дејности, се намалуваат за 4.563.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 234 (02-2-2) за истата намена;
- б) средствата за основната намена 06, позиција 36 — За редовна дејност, се намалуваат за 627.790 динари и се распоредуваат на нова позиција 235 (06-2-1) за истата намена;
- в) средствата за основната намена 06, позиција 37 — За посебни намени, се намалуваат за 584.010 динари и се распоредуваат на нова позиција 236 (06-2-2) за истата намена;
- г) средствата за основната намена 06, позиција 38 — Дотација на Фондот за унапредување на личковите уметности „Моша Пијаде“, се намалуваат за 142.080 динари и се распоредуваат на нова позиција 237 (06-2-2) за истата намена;
- д) средствата за основната намена 06, позиција 39 — Награда на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, се намалуваат за 556.910 динари и се распоредуваат на нова позиција 238 (06-2-2) за истата намена;
- ѓ) средствата за основната намена 19, позиција 44 — Придонес за меѓународната акција за запознавање на спомениците на Стара Нубија, се намалуваат за 404.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 240 (19-2) за истата намена;
- е) средствата за основната намена 19, позиција 45 — Заштита на спомениците во странство, се намалуваат за 29.400 динари и се распоредуваат на нова позиција 241 (19-2) за истата намена;

2) на нов раздел 49 — Сојузна комисија за културни врски со странство:

- а) средствата за основната намена 06, позиција 36 — За редовна дејност, се намалуваат за 316.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 259 (06-2-1) за истата намена;
- б) средствата за основната намена 13, позиција 41 — За инвестиции, се намалуваат за 980.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 261 (13-2) за истата намена;
- в) средствата за основната намена 19, позиција 42 — За културни врски со странство, се намалуваат за 5.475.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 262 (19-2) за истата намена;
- г) средствата за основната намена 19, позиција 43 — За стипендии и специјализации на странски државјани на наши универзитети и високи школи и на наши државјани во странство, се намалуваат за 7.570.710 динари и се распоредуваат на нова позиција 263 (19-2) за истата намена;

3) средствата распоредени во разделот 10 — Сојузен секретаријат за здравство и социјална политика, се намалуваат и се распоредуваат, и тоа:

- 1) на нов раздел 43 — Сојузен секретаријат за стопанство:
- а) средствата за основната намена 02, позиција 52 — За определени дејности, се намалуваат за 106.900 динари и се распоредуваат на нова позиција 213 (02-2-2) за истата намена;

6) средствата за основната намена 06, позиција 56 — За редовна дејност, се намалуваат за 86.189 динари и се распоредуваат на нова позиција 214 (06-2-1) за истата намена;

2) на нов раздел 45 — Сојузен совет за здравство и социјална политика:

а) средствата за основната намена 02, позиција 52 — За определени дејности, се намалуваат за 2.090.100 динари и се распоредуваат на нова позиција 242 (02-2-2) за истата намена;

б) средствата за основната намена 03, позиција 53 — Инвалидски примања на воени инвалиди од војните, се намалуваат за 272.280.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 243 (03-2-2) за истата намена;

в) средствата за основната намена 03, позиција 54 — За исплата на боречкиот додаток, се намалуваат за 18.300.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 244 (03-2-2) за истата намена;

г) средствата за основната намена 04, позиција 55 — За здравствена заштита на воените инвалиди од војните, се намалуваат за 45.730.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 245 (04-2-2) за истата намена;

д) средствата за основната намена 06, позиција 56 — За редовна дејност, се намалуваат за 1.014.631 динар и се распоредуваат на нова позиција 246 (06-2-1) за истата намена;

е) средствата за основната намена 06, позиција 57 — За посебни намени, се намалуваат за 197.740 динари и се распоредуваат на нова позиција 247 (06-2-2) за истата намена;

е) средствата за основната намена 19, позиција 60 — За заштита од јонизирачки зрачења и за научноистражувачка работа во оваа област, се намалуваат за 1.160.400 динари и се распоредуваат на нова позиција 249 (19-2) за истата намена;

3) на нов раздел 50 — Национална комисија за УНИЦЕФ:

средствата за основната намена 06 — позиција 58 — Придонес за УНИЦЕФ, се намалуваат за 2.504.250 динари и се распоредуваат на нова позиција 266 (06-2-2) за истата намена.

4. Средствата распоредени во разделот 12 — Сојузен секретаријат за труд, се намалуваат и се распоредуваат на нов раздел 46 — Сојузен совет за труд, и тоа:

1) средствата за основната намена 02, позиција 65 — За определени дејности, се намалуваат за 1.162.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 250 (02-2-2) за истата намена;

2) средствата за основната намена 06, позиција 66 — За редовна дејност, се намалуваат за 954.420 динари и се распоредуваат на нова позиција 251 (06-2-1) за истата намена;

3) средствата за основната намена 06, позиција 67 — За посебни намени, се намалуваат за 67.970 динари и се распоредуваат на нова позиција 252 (06-2-2) за истата намена;

4) средствата за основната намена 19, позиција 69 — За изработка на прописи и елаборати во областа на трудот, се намалуваат за 215.100 динари и се распоредуваат на нова позиција 254 (19-2) за истата намена;

5) средствата за основната намена 19, позиција 70 — За извршување на задачите на Сојузната комисија за работно време, се намалуваат за 284.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 255 (19-2) за истата намена.

5. Средствата распоредени во разделот 13 — Сојузен секретаријат за финансии, во главата 3 — Уреди за заштита на југословенскиот имот во странство, се намалуваат и се распоредуваат, и тоа:

1) средствата за основната намена 06, позиција 75 — За редовна дејност, се намалуваат за 221.540 динари и се распоредуваат на позицијата 71 (06-2-1) за истата намена;

2) средствата за основна намена 06, позиција 76 — За посебни намени, се намалуваат за 84.970 динари и се распоредуваат на позицијата 72 (06-2-2) за истата намена;

6. Средствата распоредени во разделот 15 — Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, во разделот 16 — Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство, во разделот 17 — Сојузен секретаријат за сообраќај и врски и во разделот 20 — Сојузен комитет за туризам, се намалуваат и се распоредуваат на нов раздел 43 — Сојузен секретаријат за стопанство, и тоа:

1) средствата за основната намена 02, позиција 80 — За определени дејности, се намалуваат за 196.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 213 (02-2-2) за истата намена;

2) средствата за основната намена 06, позиција 81 — За редовна дејност, се намалуваат за 1.796.513 динари и се распоредуваат на нова позиција 214 (06-2-1) за истата намена;

3) средствата за основната намена 06, позиција 90 — За редовна дејност, се намалуваат за 1.283.840 динари и се распоредуваат на нова позиција 214 (06-2-1) за истата намена;

4) средствата за основната намена 06, позиција 99 — За редовна дејност, се намалуваат за 741.220 динари и се распоредуваат на нова позиција 214 (06-2-1) за истата намена;

5) средствата за основната намена 06, позиција 118 — За редовна дејност, се намалуваат за 432.270 динари и се распоредуваат на нова позиција 214 (06-2-1) за истата намена;

6) средствата за основната намена 06, позиција 141 — За редовна дејност, се намалуваат за 247.780 динари и се распоредуваат на нова позиција 214 (06-2-1) за истата намена;

7) средствата за основната намена 06, позиција 82 — За посебни намени, се намалуваат за 790.270 динари и се распоредуваат на нова позиција 215 (06-2-2) за истата намена;

8) средствата за основната намена 06, позиција 91 — За посебни намени, се намалуваат за 99.940 динари и се распоредуваат на нова позиција 215 (06-2-2) за истата намена;

9) средствата за основната намена 06, позиција 100 — За посебни намени, се намалуваат за 68.920 динари и се распоредуваат на нова позиција 215 (06-2-2) за истата намена;

10) средствата за основната намена 06, позиција 109 — За посебни намени, се намалуваат за 4.040 динари и се распоредуваат на нова позиција 215 (06-2-2) за истата намена;

11) средствата за основната намена 06, позиција 142 — За посебни намени, се намалуваат за 46.370 динари и се распоредуваат на нова позиција 215 (06-2-2) за истата намена;

12) средствата за основната намена 06, позиција 83 — Членарини за меѓународните организации, се намалуваат за 57.500 динари и се распоредуваат на нова позиција 216 (06-2-2) за истата намена;

13) средствата за основната намена 06, позиција 92 — Членарини за меѓународните организации, се намалуваат за 1.539.930 динари и се распоредуваат на нова позиција 216 (06-2-2) за истата намена;

14) средствата за основната намена 06, позиција 101 — Членарини за меѓународните организации, се намалуваат за 757.470 динари и се распоредуваат на нова позиција 216 (06-2-2) за истата намена;

15) средствата за основната намена 13, позиција 102 — За инвестиции, се намалуваат за 5.268.870 динари и се распоредуваат на нова позиција 217 (13-2) за истата намена;

16) средствата за основната намена 14, позиција 84 — Регреси за претпријатијата за пренос на електрична енергија, се намалуваат за 112.300.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 218 (14-2) за истата намена;

17) средствата за основната намена 14, позиција 93 — Регреси и вештачки губриња, се намалуваат за 205,442.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 219 (14-2) за истата намена;

18) средствата за основната намена 14, позиција 94 — Премии за суров памук, се намалуваат за 3,747.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 220 (14-2) за истата намена;

19) средствата за основната намена 14, позиција 95 — Премии за кравјо млеко, се намалуваат за 102,951.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 221 (14-2) за истата намена;

20) средствата за основната намена 14, позиција 96 — За унапредување на водостопанството, се намалуваат за 2,960.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 222 (14-2) за истата намена;

21) средствата за основната намена 14, позиција 97 — За унапредување на земјоделството и шумарството, се намалуваат за 4,980.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 223 (14-2) за истата намена;

22) средствата за основната намена 14, позиција 103 — Надоместок на Железничкото транспортно претпријатие Скопје, се намалуваат за 37.608.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 224 (14-2) за истата намена;

23) средствата за основната намена 14, позиција 104 — Надоместок на Железничкото транспортно претпријатие Титograd, се намалуваат за 10,172.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 225 (14-2) за истата намена;

24) средствата за основната намена 14, позиција 105 — За покритие за обврските за повластено возење, се намалуваат за 13,560.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 226 (14-2) за истата намена;

25) средствата за основната намена 19, позиција 85 — За изработка на технички прописи во индустријата и градежништвото, се намалуваат за 699.220 динари и се распоредуваат на нова позиција 227 (19-2) за истата намена;

26) средствата за основната намена 19, позиција 106 — За безбедност на пловидбата во поморскиот и речниот сообраќај, се намалуваат за 4,772.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 228 (19-2) за истата намена;

27) средствата за основната намена 19, позиција 107 — За изработка на прописи и елаборати во областа на сообраќајот, се намалуваат за 76.400 динари и се распоредуваат на нова позиција 229 (19-2) за истата намена;

28) средствата за основната намена 19, позиција 144 — За туристичка пропаганда во земјата и во странство, се намалуваат за 1,320.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 230 (19-2) за истата намена;

29) средствата за основната намена 19, позиција 145 — За трошоците на истражување во областа на туризмот, се намалуваат за 147.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 231 (19-2) за истата намена.

7. Средствата распоредени во разделот 15 — Сојузен секретаријат за индустрија и трговија, се намалуваат и се распоредуваат, и тоа:

1) на нов раздел 43 — Сојузен секретаријат за стопанство, глава 2 — Сојузен пазарен инспекторат:

а) средствата за основната намена 06, позиција 81 — За редовна дејност, се намалуваат за 852.077 динари и се распоредуваат на нова позиција 232 (06-2-1) за истата намена;

б) средствата за основната намена 06, позиција 82 — За посебни намени, се намалуваат за 20.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 233 (06-2-2) за истата намена;

2) на нов раздел 48 — Југословенскиот завод за стандардизација:

средствата за основната намена 02, позиција 80 — За определени дејности, се намалуваат за 580.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 258 (02-2-2) за истата намена.

8) Средствата распоредени во разделот 16 — Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство, се намалуваат и се распоредуваат на нов раздел 50 — Национална комисија за УНИЦЕФ, и тоа:

средствата за основната намена 19 — позиција 98 — За обврските според Програмата за УНИЦЕФ се намалуваат за 107.000 динари и се распоредуваат на нова позиција 267 (19-2) за истата намена;

II. За износите со кои во смисла на точката 1 до 8 на ова решение се намалуваат односно се зголемуваат средствата на позициите наведени во тие точки, се намалуваат односно се зголемуваат вкупните износи на соодветните раздели.

III. Новоотворените раздели од бројот 43 до бројот 50 и позициите од бројот 213 до бројот 276 на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации се составен дел на посебниот дел на сојузниот буџет за 1967 година, кој е отпечатен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66.

IV. Расположивите а непотрошените средства на жиро-сметките за редовна дејност и на жиро-сметките за посебни намени, на акредитивни средства на фондовите, сите обврски и побарувања, како и предметите на опреми и материјали и друго, според пописот и пописните листи на укинатите сојузни органи на управата, а кои се утврдени и искажани со завршните сметки со состојбата на 18 мај 1967 година, се пренесуваат на новооснованите сојузни органи на управата, сојузни совети и сојузни организации што ги преземаат нивните работи. Вака пренесените средства се составен дел на завршната сметка на сојузниот буџет за 1967 година.

V. Посебните сметки преку кои се финансираат определени дејности односно служби според посебни прописи, а чии носители беа укинатите сојузни органи на управата, се пренесуваат врз сојузните органи на управата и сојузните совети, и тоа:

1) посебната сметка за работите на ветеринарството и посебната сметка за работите на заштитата на растенија од укинатиот Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство — врз Сојузниот секретаријат за стопанство;

2) посебната сметка за работите на санитарната инспекција од укинатиот Сојузен секретаријат за здравство и социјална политика — врз Сојузниот совет за здравство и социјална политика.

VI. Девизите што им се распоредени на укинатите сојузни органи на управата со Посебниот распоред кој е составен дел на Одлуката за распоред на девизи утврдени за потребите на федерацијата за 1967 година, а се непопрошени до 18 мај 1967 година, се пренесуваат врз сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации што ги преземаат нивните работи, и се составен дел на Извештајот за користење девизи определени за потребите на федерацијата во 1967 година.

VII. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 145  
25 декември 1967 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Мика Шпиљак, с. р.

729.

Врз основа на членот 20 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66 и 5/67) Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ КОНТИНГЕНТИ

1. Во Решението за определување на царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66 и 48/67) во точката 1 по тар. број 15.07 се додава нов тарифен број 15.11, кој гласи:

„15.11 Глицерин и глицерински пепелници“.

По тар. број 32.13 се додава нов тарифен број 36.01, кој гласи:

„36.01 Барут во прав“.

Тар. броеви 73.01 до 73.15 и тар. број 73.18 се менуваат и гласат:

„73.01 до 73.19 Железо и челик и нивни изработки“.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Р. п. бр. 124

23 декември 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

730.

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/66 и 54/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

##### Член 1

Во Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66, 24/66 и 12/67) во членот 17 во класата 1 и 2: Финансиски и пресметковни конта, се вршат следните измени и дополненија:

1) во групата на контата 10 — Средства кај банката, синтетичното конто: „105 — Средства на заедничката потрошувачка“ се менува и гласи: „105 — Парични средства на заедничката потрошувачка“;

2) во групата на контата 14 — Исплатени лични доходи, синтетичното конто: „145 — Исплатени други лични примања“ се бришат;

3) во групата на контата 15 — Лични доходи на работниците, синтетичното конто: „155 — Други лични примања“ се бришат;

4) во групата на контата 17 — Разни средства, по синтетичното конто 176 се додава ново синтетично конто, кое гласи: „177 — Трајно вложени средства“;

5) во групата на контата 18 — Кредитни односи, досегашното синтетично конто 186 станува синтетично конто: „187 — Други кредитни односи“, а досегашното синтетично конто 187 станува синтетично конто: „188 — Сомнителни и спорни побарувања од кредитните односи“. По синтетичното конто 185 се додава ново синтетично конто: „186 — Кредити на работниците за станбена изградба“;

6) во групата на контата 24 — Обврски од доходот и од средствата за фондовите, на почетокот се додаваат две нови синтетични конта: „240 — Учество на други работни организации во доходот од заедничко работење“ и „241 — Добивка на странски

лица од заедничко работење“, а синтетичните конта: „243 — Придонес за резервниот фонд на стопанската организација“ и „245 — Распоредени средства во сопствените фондови“ се бришат.

Во класата 6: Залихи на готови производи и стоки, во групата на контата 68 — Залихи на стоки во деловните единици, по синтетичното конто 684 се додава ново синтетично конто: „686 — Стоки дадени во комисиона продажба“.

Во класата 7: Реализација, се вршат следните измени:

1) во групата на контата 70 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните производи и услуги, синтетичното конто: „704 — Трошоци на работењето и лични доходи во производите и услугите без надоместок“ се менува и гласи: „704 — Трошоци на работењето и лични доходи во реализираните производи и услуги од заедничко работење“;

2) во групата на контата 75 — Реализација на готовите производи и услугите, синтетичното конто: „754 — Реализација на производите и услугите без надоместок“ се менува и гласи: „754 — Реализација на производите и услугите од заедничко работење“.

Во класата 9: Извори на постојаните средства, се вршат следните измени и дополненија:

1) во групата на контата 91 — Кредити за основни и обртни средства и за средства на заедничката потрошувачка, синтетичното конто: „914 — Кредити за добавувачите со акцепт“ се брише;

2) по групата на контата 94 се додава нова група на конта: „95 — Извори на средства за заедничко работење“ со две нови синтетични конта: „950 — Вложувачи на средства за заедничко работење — домашни“ и „951 — Вложувачи на средства за заедничко работење — странски правни и физички лица“.

##### Член 2

Во членот 23 став 8 на крајот се става записка и се додава текстот: „како и други средства што стопанската организација ги издвоила во врска со финансирањето на инвестиции (гарантен износ, учество и сл.). Ова конто задолжително се расчленува на аналитични конта — по видовите на издвоените средства“.

Ставот 10 се менува и гласи:

„На контото 105 — Парични средства на заедничката потрошувачка, се води состојбата на паричните средства на заедничката потрошувачка што се наоѓаат кај банката.“

##### Член 3

Во членот 30 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) на контото 177 — Трајно вложени средства, се водат средства што стопанската организација трајно ги обединува со средствата на други стопански и работни организации заради остварување на заеднички деловни цели со заеднички ризик, како и средства што стопанската организација ги внесла во кредитниот фонд на банката. Ова конто стопанската организација задолжително го расчленува на аналитични конта по корисниците и изворите на средства“.

Во досегашната точка 5 која станува точка 6, реченицата: „Во рамките на ова конто се водат на посебно аналитично конто и средствата што стопанската организација ги внесла во кредитниот фонд на банката.“ се брише.

##### Член 4

Во членот 31 став 2 бројот: „186“ се заменува со бројот: „187“.

По ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи:

„На контото 186 — Кредити на работниците за станбена изградба, се искажуваат кредитните односи со работниците врз основа на кредитите што стопанската организација им ги дала на своите работници за купување станови од производителите на станови, за изградба на нови или за довршување и доградба на постојните станбени згради и



станови во смисла на членот 165а од Законот за банките и кредитните работи.

Во досегашниот став 9, кој станува став 10, бројот: „187“ се заменува со бројот: „188“.

#### Член 5

Во членот 36 став 1 во третиот и четвртиот ред по зборот: „доходот“ се става точка а понатамошните зборови до крајот се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„На контото 240 — Учество на други работни организации во доходот од заедничко работење, се водат обврските од доходот спрема другите содоговарачи од заедничкото работење ако со договорот е предвидено учество на содоговарачите во доходот остварен од заедничкото работење и извршувањето на овие обврски, во согласност со одредбите од Законот за средствата на стопанските организации.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„На контото 241 — Добивка на странски лица од заедничко работење, се водат обврските спрема странски правни и физички лица врз основа на договор за трајно вложување на средства во домашната стопанска организација, како врз основа на учеството во доходот од заедничкото работење така и врз основа на другите неискжани приходи што непосредно произлегуваат од заедничкото работење а со кои им се зголемува добивката на странските лица во смисла на членот 3 став 2 од Законот за данокот на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашна стопанска организација за заедничко работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/67).“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Досегашниот став 4 се брише.

#### Член 6

Во членот 39 став 7 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: „5) данок на добивка на странски лица.“

Досегашната точка 5 станува точка 6.

#### Член 7

Во членот 47 на крајот се става запирка и се додаваат зборовите: „освен услугите што се плаќаат од средствата за лични доходи во смисла на членот 140 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/66 и 52/66).“

#### Член 8

Во членот 70 став 7 по зборот: „земјиште“ се става запирка и се додаваат зборовите: „придонес од надоместок за изнајмување на увезени филмови, износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патиштата“.

#### Член 9

Во членот 76 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Стопанска организација во која се вложени средства од други содоговарачи (домашни и странски) заради заедничко работење, ако со договорот е предвидено учество на содоговарачите во доходот од заедничкото работење, врши задолжително расчланување на ова konto на аналитични conta: доход од самостојно работење, доход од заедничко работење со домашни содоговарачи и доход од заедничко работење со странски содоговарачи.“

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст. 4 до 7.

Во досегашниот став 7, кој станува став 8, по тачката 1 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„2) контото 240 — Учество на други работни организации во доходот од заедничко работење, за износот на делот од доходот што им припаѓа на другите содоговарачи врз основа на договор за заедничко работење;

3) контото 241 — Добивка на странски лица од заедничко работење, за износот на делот од доходот што претставува учество на странски правни и физички лица во доходот врз основа на вложување на средства во домашна стопанска организација.“

Во досегашната точка 2, која станува точка 4, уводната реченица се менува и гласи: „контото 930 — Резервен фонд, и тоа:“, досегашниот текст под (б) се брише, а досегашниот текст под (в) станува текст под (б).

Досегашните точ. 3 до 5 стануваат точ. 5 до 7.

Досегашната точка 6 која станува точка 8, се менува и гласи: „контото 939 — Други фондови, односно контото 940 — Фонд за заедничка потрошувачка, за делот од доходот што стопанската организација го издвојува за другите фондови односно во средствата на заедничката потрошувачка и уплатува на контото 105 — Средства на заедничката потрошувачка односно на посебно аналитично konto во рамките на контото 108 — Други издвоени средства.“

#### Член 10

Во членот 80 ставот 3 се менува и гласи:

„Во рамките на контата од оваа група се води задолжителна аналитична евиденција според категориите на давателите на кредити (банки, стопански и други работни организации и сл.), а во рамките на овие — за секој користен кредит.“

#### Член 11

Во членот 82 ставот 2 се менува и гласи:

„Формирањето на резервните фондови и на другите фондови што се формираат според важечките сојузни прописи, се врши со завршната сметка на стопанската организација при распределбата на доходот, во согласност со одредбите на членот 76 од овој правилник. При уплатувањето на соодветните парични средства на посебните сметки кај Службата за износот на уплатените средства се задолжува контото 104 — Средства на резервниот фонд, односно на посебно аналитично konto во рамките на контото 108 — Други издвоени средства, со одобрение на контото 100, со што се постигнува рамнотежа со изворите на овие средства.“

#### Член 12

По членот 83 се додава нов член 83а, кој гласи:

„На контата од групата 95 — Извори на средства за заедничко работење, се води состојбата и промените на трајно обединетите средства заради остварување на заеднички деловни цели според изворите.“

На контото 950 — Вложувачи на средства за заедничко работење — домашни, се водат средствата на домашните содоговарачи што трајно ги обединиле средствата заради остварување на заеднички деловни цели. Ова konto задолжително се расчленува на аналитични conta за секој содоговарач во заедничкото работење.

На контото 951 — Вложувачи на средства за заедничко работење — странски правни и физички лица, се водат средствата што странските правни и физички лица според договор за вложување на средствата ги вложиле во домашна стопанска или друга работна организација. Стопанската организација е должна да води аналитична евиденција по одделни вложувачи, како и според видовите на странски средства за плаќање.“

#### Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/3-11149/1  
22 декември 1967 година  
Белград

Сојузен секретар за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.



731.

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство прописува

### П Р А В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЧИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЈЕТИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДТИВИТЕ**

#### Член 1

Во Правилникот за измени и дополненција на Правилникот за квалитетот на кафе и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, дијететските производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/67) во членот 13 став 2 зборовите: „од 1 јануари 1968 година“ се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари 1969 година“.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7037

28 декември 1967 година

Белград

Сојузен секретар  
за стопанство.

др Боривоје Јелиќ, с. р

732.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67) и членот 32 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67), сојузниот секретар за финансии издава

### НАРЕДБА

**ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ**

1. Обврзниците на придонеси, даноци, такси и други приходи на буџетите на општествено-политичките заедници и општествените фондови, како и приватните правни лица и организациите што пресметуваат и уплатуваат одделни приходи, се должни да ги уплатуваат приходите на сметките кај Службата на општественото книговодство што се определуваат со оваа наредба.

#### I. Приходи на буџетите и на заедниците на образованието

2. Придонесите од личниот доход и придонесот за образование од личниот доход од работен однос се уплатуваат, и тоа:

а) придонесите од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос:

1) на сметката бр. 840-11100 — Придонес од личниот доход од работен однос и придонес за образование од личниот доход од работен однос остварени кај стопански организации;

2) на сметката бр. 840-11101 — Придонес од личниот доход од работен однос и придонес за образо-

вание од личниот доход од работен однос остварени кај државни органи, установи и општествени организации.

На сметките од одредбите под 1 и 2 на оваа точка се уплатуваат и придонесите од личниот доход остварени од работен однос кај југословенски претставништва или организации во странство (член 45 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, 52/66, 15/67, 31/67 и 54/67), како и придонесот за образование од личниот доход од работен однос зависно од тоа дали пресметаните придонеси се остварени кај стопански организации или државни органи, установи или општествени организации;

3) на сметката бр. 840-11102 — Придонес од личниот доход од работен однос и придонес за образование од личниот доход од работен однос остварени кај граѓани и приватни правни лица.

На сметката бр. 840-11102 се уплатуваат и придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај дипломатски и конзуларни претставништва и кај странски организации (работодавци) од наши и странски државјани, за работа извршена во Југославија (чл. 46 и 48 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните).

Исплатителите на личните доходи ќе го уплатуваат придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос на соодветните сметки наведени во одредбите под 1, 2 и 3 на оваа точка, ако живеалиштето на сите запослени работници се наоѓа на територијата на една општина.

Ако кај исплатители на лични доходи се запослени работници со живеалиште на територија на две или повеќе општини, придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос се уплатуваат во корист на проодните сметки, и тоа:

4) на сметката бр. 840-990 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај стопански организации;

5) на сметката бр. 840-991 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај државни органи, установи и општествени организации;

6) на сметката бр. 840-992 — Проодна сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај граѓани и приватни правни лица.

Исплатителите на личниот доход што го уплатуваат придонесот на сметките наведени во одредбите под 4, 5 и 6 од оваа точка, ќе го искажат на грбот на налогот за уплата или во посебен прилог распоредот на исплатените придонеси по општините на чии територии се наоѓаат живеалиштата на работниците.

По исклучок од одредбите на претходните ставови, пресметаниот придонес од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос на работниците чие живеалиште е на територијата на општината што е во состав на град, се уплатува на заедничка сметка — ако собранието на градот, во согласност со сите општини и со заедниците на образованието во состав на градот донесе одлука за тоа. Уплатата на тие придонеси од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос се врши во корист на заедничките сметки, и тоа:

7) на сметката бр. 840-11103 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај стопански организации на територијата на градот;

8) на сметката бр. 840-11104 — Заедничка сметка на придонесот од личниот доход од работен од-

нос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос остварени кај државни органи, установи и општествени организации на територијата на градот.

Распределбата (празнењето) на придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос уплатени на заедничките сметки од одредбите под 7 и 8 на оваа точка ќе врши Службата на општественото книговодство во корист на федерацијата, републиката и републичките заедници на образованието според пропишаните стопи, а преостанатиот дел на начинот определен со одлука на градот;

9) на сметката бр. 840-11105 — Придонес од личниот доход од работен однос и придонес за образование од личниот доход од работен однос, што се плаќаат во паушален износ;

б) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност се уплатува:

10) на сметката бр. 840-12100 — Придонес од личниот доход од земјоделска дејност на приходи од шуми кој се пресметува според друга основница а не според катастарскиот приход;

в) придонесите од личниот приход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности и од самостојно вршење интелектуални услуги се уплатуваат, и тоа:

11) на сметката бр. 840-13300 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски дејности, што се плаќа во паушален износ;

12) на сметката бр. 840-13301 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности, што се плаќа во паушален износ;

13) на сметката бр. 840-13302 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности, што се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход наплатен со запирање;

14) на сметката бр. 840-14100 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги, што се плаќа во паушален износ;

15) на сметката бр. 840-14101 — Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги што се пресметува во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, наплатен со запирање.

На сметката бр. 840-14101 се уплатува и придонесот што го плаќаат странски стручњаци според членот 82а став 3 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните.

На сметките наведени во одредбите под 11, 12 и 14 на оваа точка се уплатуваат придонесите од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности и од самостојно вршење интелектуални услуги, што не се плаќаат тримесечно туку во други рокови;

16) на сметката бр. 840-17100 — Придонес од личниот доход од странски превозници на патници и стоки;

г) придонесот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања се уплатува:

17) на сметката бр. 840-15100 — Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања.

Во сите други случаи придонесите од личниот доход со кои се задолжуваат во годишен износ граѓаните и приватните правни лица се уплатуваат на збирната-проодната сметка на придонесите и даноците на граѓаните од точката 11 на оваа наредба;

д) придонесот од вкупниот приход на граѓаните се уплатува:

18) на сметката бр. 840-16100 — Придонес од вкупниот приход на граѓаните.

3. Придонесот за користење градско земјиште се уплатува:

19) на сметката бр. 840-51100 — Придонес за користење градско земјиште.

4. Даноците се уплатуваат, и тоа:

а) сојузниот данок на промет на стоки на мало: 20) на сметката бр. 840-21100 — Сојузен данок на промет на лекови (тар. бр. 8 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67 и 31/67);

21) на сметката бр. 840-21101 — Сојузен данок на промет на преработки од тугун (тар. бр. 5);

22) на сметката бр. 840-21102 — Сојузен данок на промет на течни горива и мазива (тар. бр. 10).

На сметката бр. 840-21102 се уплатува и сојузниот данок на промет на други нафтини деривати;

23) на сметката бр. 840-21103 — Сојузен данок на промет на патнички автомобили (тар. бр. 6);

24) на сметката бр. 840-21104 — Друг сојузен данок на промет на стоки на мало (тар. бр. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16), освен сојузниот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоредот.

На сметката бр. 840-21104 сојузен данок на промет на стоки на мало уплатуваат и даночните обврзници што не се занимаваат редовно со промет на производи или со вршење услуги (член 48 од Основниот закон за данокот на промет — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66 и 31/67);

25) на сметката бр. 840-21105 — Сојузен данок на промет на стоки на мало, што се плаќа при увозот и на промет на производи за потребите на Југословенската народна армија.

На сметката бр. 840-21105 се уплатува сојузниот данок на промет на стоки на мало наплатен при увозот, како и на прометот на производи што Југословенската народна армија ги набавува за свои потреби според членот 13 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет;

26) на сметката бр. 840-21106 — Сојузен данок на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот на природно вино и ракија (тар. бр. 3);

б) републичкиот данок на промет на стоки на мало се уплатува, и тоа:

27) на сметката бр. 840-21110 — Републички данок на промет на стоки на мало, освен републичкиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоредот;

28) на сметката бр. 840-21400 — Републички додатен данок на промет на стоки на мало, освен републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало што го плаќаат тримесечно граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоредот;

в) општинскиот данок на промет на стоки на мало се уплатува, и тоа:

29) на сметката бр. 840-21120 — Општински данок на промет на стоки на мало во трговијата, освен на прометот на алкохолни пијачки;

30) на сметката бр. 840-21121 — Општински данок на промет на алкохолни пијачки во трговијата на мало, освен за прометот на природно вино;

31) на сметката бр. 840-21122 — Општински данок на промет на природно вино во трговијата на мало;

32) на сметката бр. 840-21123 — Општински данок на промет на пиво во трговијата на мало;

33) на сметката бр. 840-21124 — Општински данок на промет на алкохолни пијачки во угостителството, освен на прометот на природно вино;

34) на сметката бр. 840-21125 — Општински данок на промет на природно вино во угостителството;

35) на сметката бр. 840-21126 — Општински данок на промет на пиво во угостителството;

36) на сметката бр. 840-21127 — Општински данок на промет на стоки на мало во стопански и други работни организации, освен во трговијата и угостителството;

37) на сметката бр. 840-21128 — Општински данок на промет на природно вино и ракија прода-

дени непосредно на потрошувачите од страна на индивидуални производители;

38) на сметката бр. 840-21129 — Друг општински данок на промет на стоки на мало, освен општинскиот данок на промет на стоки на мало што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоредот.

Ако обврзниците на општинскиот данок на промет на стоки на мало со еден германски налог го уплатуваат истиот пресметан општински данок на промет на стоки на мало за територијата на една општина (член 20 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на аконтажите на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/67 и 51/67), ќе вршат уплата во корист на проодната сметка;

39) на сметката бр. 840-1000 — Проодна сметка на општинскиот данок на промет на стоки на мало.

Обврзниците на општинскиот данок на промет на стоки на мало што вршат уплата на данокот преку проодна сметка, го искажуваат на грбот од налогот за уплата распоредот на уплатените износи на данокот според сметките наведени во одредбите под 29 до 38 на оваа точка.

Во сите други случаи данокот на промет на стоки на мало (сојузен, републички и општински) се уплатува на збирната-проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните од точката 11 на оваа наредба.

Обврзниците на сојузниот и републичкиот данок на промет на стоки на мало ќе вршат уплата на данокот на промет на стоки на мало на соодветните сметки наведени во одредбите под 20 до 28 на оваа точка, ако тие даноци се однесуваат на прометот извршен на територијата на една општина.

Ако сојузниот и републичкиот данок на промет на стоки на мало е пресметан на прометот извршен на територијата на две или повеќе општини, републики односно покраини, обврзниците на овој данок го уплатуваат вкупниот износ на сојузниот и републичкиот данок во корист на проодните сметки, и тоа:

40) на сметката бр. 840-993 — Проодна сметка на сојузниот данок на промет на стоки на мало;

41) на сметката бр. 840-994 — Проодна сметка на републичкиот данок на промет на стоки на мало.

Обврзниците на данокот на промет на стоки на мало што вршат уплата на данокот на сметките наведени во одредбите под 40 и 41 од оваа точка, го искажуваат во прилогот на налогот за уплата на данокот распоредот на вкупно уплатениот износ по републичките односно покраините и на соодветните основни сметки, што се наведени во одредбите под 20 до 28, на начинот што ќе го определи Службата на општественото книговодство.

На сметките наведени во одредбите под 40 и 41 на оваа точка сојузниот и републичкиот данок на промет на стоки на мало го уплатуваат трговските и други работни организации што вршат промет на стоки на мало преку посебни единици (продавници) на територијата од две или повеќе општини, републики односно покраини, како и работните организации што вршат промет на стоки на мало во смисла на членот 57 ст. 3 и 4 од Основниот закон за данокот на промет и чл. 6, 20, 22 и 23 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на аконтажите на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања.

На сметката бр. 840-994 се уплатува и републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало. Ако на оваа сметка се плаќа републичкиот данок на промет на стоки на мало и републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало, обврзниците на грбот на налогот ќе ги назначат износите на данокот по двата основа;

г) сојузниот данок на надоместоците за вршење услуги се уплатува, и тоа:

42) на сметката бр. 840-21200 — Сојузен данок на надоместоците од вршење промет на стоки и услуги со странство (тар. бр. 17);

43) на сметката бр. 840-21201 — Сојузен данок на надоместоците од вршење промет на стоки на големо и услуги во тој промет во Југославија (тар. бр. 18);

44) на сметката бр. 840-21202 — Сојузен данок на надоместоците за вршење банкарски услуги (тар. бр. 19);

45) на сметката бр. 840-21203 — Сојузен данок на месечни заеми (тар. бр. 20);

д) републичкиот данок на надоместоците за вршење услуги, се уплатува:

46) на сметката бр. 840-21210 — Републички данок на надоместоците за вршење услуги, освен републичкиот данок на надоместоците за услуги што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоредот;

ј) општинскиот данок на промет на надоместоци за вршење услуги се уплатува:

47) на сметката бр. 840-21220 — Општински данок на надоместоците за вршење услуги, освен општинскиот данок на надоместоците за услуги што тримесечно го плаќаат граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат според распоредот;

е) друг данок се уплатува, и тоа:

48) на сметката бр. 840-26100 — Данок на наследство и подароци;

49) на сметката бр. 840-21300 — Општински данок на промет на недвижности и права;

50) на сметката бр. 840-22100 — Данок на приход од зграда кој се плаќа во паушален износ.

На сметката бр. 840-22100 се уплатува и данокот на приходот од зграда што се користат повремено (сезонски), кој се плаќа во паушален износ;

51) на сметката бр. 840-23100 — Данок на приход од имот и имотни права.

На сметката бр. 840-23100 се уплатува и данокот на приход од издавање во закуп на недвижни или подвижни предмети и од потстанарски закупници, кој се плаќа во паушален износ, како и данокот на приходи од продажба на предмети кој се плаќа од случај до случај (чл. 99 и 100 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓани);

52) на сметката бр. 840-23101 — Данок на добивки од игри на среќа;

53) на сметката бр. 840-27100 — Данок на добивка на странски изведувачи на инвестициони работи;

54) на сметката бр. 840-28100 — Данок на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашна стопанска организација за заедничко работење.

Во сите други случаи данокот на надоместоците за вршење услуги (републички и општински) и другите даноци се уплатуваат на збирната-проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните од точката 11 на оваа наредба.

5. Таксите се уплатуваат, и тоа:

а) сојузните такси:

55) на сметката бр. 840-33100 — Сојузен судски такси во готови пари.

На сметката бр. 840-33100 се уплатува приход од судски такси во готови пари што го остваруваат судовите на федерацијата (член 76 од Основниот закон за судските такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65);

56) на сметката бр. 840-34100 — Конзуларни такси;

57) на сметката бр. 840-35100 — Царински такси што се плаќаат во готови пари;

б) републички такси:

58) на сметката бр. 840-31100 — Републички административни такси;

59) на сметката бр. 840-33101 — Републички судски такси.

На сметката бр. 840-33101 се уплатува приходот од републички судски такси.

Ако републиката приходите од судски такси во готови пари наплатени од определен суд им ги отстапи на општините на чии територии се наоѓа подрачјето на тој суд, приходите на републичките судски такси во готови пари се уплатуваат:

60) на сметката бр. 840-996 — Проодна сметка на републичките судски такси во готови пари;

61) на сметката бр. 840-919 — Републички такси на промет на чапункари и копитари.

На сметката бр. 840-919 се уплатуваат и таксите во готови пари што се наплатуваат при прометот на чапункари и копитари (член 52 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66);

в) општински такси:

62) на сметката бр. 840-31101 — Општински административни такси;

63) на сметката бр. 840-32100 — Комунални такси за престој во туристички места;

64) на сметката бр. 840-32101 — Други комунални такси;

65) на сметката бр. 840-33102 — Општински судски такси.

На сметката бр. 840-33102 се уплатуваат приходите од општински судски такси од продадените таксени вредносници и судски такси во готови пари.

Ако општинските судски такси во готови пари се распоредуваат на две или повеќе општини и ако е со републички пропис предвидено приходот да се распоредува на сите општини од подрачјето на тој суд (член 7ж став 3 од Основниот закон за судските такси) овој приход се уплатува:

66) на сметката бр. 840-997 — Проодна сметка на општинските судски такси во готови пари.

6. Царината се уплатува, и тоа:

67) на сметката бр. 840-41100 — Царина од стопански организации;

68) на сметката бр. 840-41101 — Царина од државни органи, установи, општествени организации и општествени правни лица;

69) на сметката бр. 840-41102 — Царина од граѓани и приватни правни лица.

7. Паричните казни се уплатуваат, и тоа:

70) на сметката бр. 840-52100 — Парични казни што ѝ припаѓаат на федерацијата.

На сметката бр. 840-52100 се уплатуваат приходите од парични казни што се наплатуваат според членот 122 став 1 од Законот за стопанските престапи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/65) и членот 9 став 2 од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/65);

71) на сметката бр. 840-52110 — Парични казни од стопански престапи и прекршоци што ѝ припаѓаат на републиката.

На сметката бр. 840-52110 се уплатуваат приходите од парични казни што се наплатуваат според членот 122 став 1 од Законот за стопанските престапи и членот 9 став 1 од Основниот закон за прекршоците, освен приходите од паричните казни според Основниот закон за безбедност на сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65);

72) на сметката бр. 840-52111 — Парични казни од сообраќајни прекршоци што ѝ припаѓаат на републиката.

На сметката бр. 840-52111 се уплатуваат приходите од парични казни што се наплатуваат според Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65);

73) на сметката бр. 840-52112 — Парични казни од кривични санкции што ѝ припаѓаат на републиката.

На сметката бр. 840-52112 се уплатуваат приходите од парични казни што се наплатуваат според Законот за извршување на кривичните санкции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/64);

74) на сметката бр. 840-52120 — Парични казни што ѝ припаѓаат на покраината;

75) на сметката бр. 840-52140 — Парични казни што им припаѓаат на општините.

8. Приходите на органите на управата се уплатуваат, и тоа:

76) на сметката бр. 840-61100 — Приходи на сојузните органи на управата;

77) на сметката бр. 840-61110 — Приходи на републичките органи на управата;

78) на сметката бр. 840-61120 — Приходи на покраинските органи на управата;

79) на сметката бр. 840-61140 — Приходи на општинските органи на управата.

На сметките од одредбите под 76 до 79 на оваа точка се уплатуваат приходите на органите што им припаѓаат на буџетите на соодветните општествено-политички заедници.

Ако општествено-политичка заедница приходи на органите на управата им ги отстапува на органите на управата во смисла на членот 22 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, тие приходи се уплатуваат:

80) на сметката бр. 845 — Евидентна сметка на приходите на органите на управата.

9. Другите приходи се уплатуваат, и тоа:

81) на сметката бр. 840-62100 — Други сојузни приходи;

82) на сметката бр. 840-62110 — Други републички приходи;

83) на сметката бр. 840-62120 — Други покраински приходи;

84) на сметката бр. 840-62140 — Други општински приходи.

На сметките од одредбите под 81 до 84 на оваа точка се уплатуваат разни непредвидени и вонредни приходи;

85) на сметката бр. 840-62111 — Разлика во цената одземена според членот 20 од Основниот закон за пазарната инспекција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65);

86) на сметката бр. 840-62141 — Надоместок за искористување земјоделско земјиште;

87) на сметката бр. 840-62142 — Дел од премијата за осигурување од пожар.

10. Придонесот на средствата за заедничка потрошувачка се уплатува, и тоа:

88) на сметката бр. 840-62200 — Придонес на средствата за заедничка потрошувачка.

11. Приходите од поранешните години се уплатуваат, и тоа:

89) на сметката бр. 840-92100 — Приходи од поранешните години што ѝ припаѓаат на федерацијата;

90) на сметката бр. 840-92110 — Приходи од поранешните години што ѝ припаѓаат на републиката;

91) на сметката бр. 840-92120 — Приходи од поранешните години што ѝ припаѓаат на покраината;

92) на сметката бр. 840-92140 — Приходи од поранешните години што ѝ припаѓаат на општината.

На сметките од одредбите под 89 до 92 на оваа точка се уплатуваат приходите од поранешните години што во целина му припаѓаат на буџетот на определена општествено-политичка заедница, а за кои не е отворена уплатна сметка во оваа наредба.

12. Придонесите и даноците што се плаќаат тримесечно а со кои граѓаните и приватните правни

лица се задолжуваат во годишен износ се уплатуваат:

93) на сметката бр. 846 — Збирна проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните.

На сметката бр. 846 се уплатува, и тоа:

(1) придонесот од личниот доход од земјоделска дејност што се пресметува според катастарскиот приход;

(2) придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(3) придонесот од личниот доход од самостојно вршење други стопански дејности;

(4) придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги;

(5) данокот на приход од згради на индивидуални земјоделски производители;

(6) данокот на приход од згради на други обврзници;

(7) данокот на приход од имот и имотни права;

(8) данокот на орудија за производство во земјоделството;

(9) данокот на хибридна лоза;

(10) данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од земјоделска дејност;

(11) данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(12) данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење други стопански дејности;

(13) данокот на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица од самостојно вршење интелектуални услуги;

(14) сојузниот данок на промет на стоки на мало на промет остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(15) сојузниот данок на промет на стоки на мало на промет остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(16) републичкиот данок на промет на стоки на мало на промет остварен од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(17) републичкиот данок на промет на стоки на мало на промет остварен од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(18) републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало остварен на прометот од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(19) републичкиот додатен данок на промет на стоки на мало остварен на прометот од самостојно вршење на други стопански дејности, освен занаетчиските;

(20) републичкиот данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(21) републичкиот данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(22) општинскиот данок на промет на стоки на мало остварен на прометот од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(23) општинскиот данок на промет на стоки на мало остварен на прометот од самостојно вршење други стопански дејности, освен занаетчиските;

(24) општинскиот данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење занаетчиски дејности;

(25) општинскиот данок на надоместоци за услуги од самостојно вршење на други стопански дејности, освен занаетчиските;

(26) придонесот за основно здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители;

(27) придонесот за проширено здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители;

(28) водниот придонес што му припаѓа на републичкиот фонд на водите;

(29) надоместокот за искористување мелиорациони и водостопански објекти и постројки;

(30) месниот самопридонес во пари од индивидуални земјоделски производители;

(31) месниот самопридонес во пари од други обврзници;

(32) каматаѓа;

(33) трошоците за присилна наплата;

(34) укинатите приходи;

(35) другите приходи.

За придонесите и даноците на граѓаните и приватните правни лица наведени во одредбите под 93 на оваа точка, Службата на општественото книговодство во рамките на збирната-проодната сметка ќе отвори посебни сметки. Ознаката на посебните сметки ќе ја определи Службата на општественото книговодство што општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите ќе ја внесува во спецификацијата односно во налозите за прекнижување на посебните сметки.

Заради обезбедување евиденција за уплатените износи на месниот самопридонес по месните заедници, обврзниците на овој придонес ќе го назначат врз уплатницата називот или бројот на месната заедница во чија корист се уплатува месниот самопридонес.

Покрај наведените придонеси и даноци, на оваа збирна-проодна сметка се уплатуваат и другите давања на граѓаните и приватните правни лица со кои се задолжуваат тие во годишен износ, а ги плаќаат тримесечно. За таквите приходи Службата на општественото книговодство, на барање од општинскиот орган на управата, надлежен за работите на финансиите, ќе отвори посебни сметки во рамките на збирната-проодна сметка.

Прекнижувањето на придонесите, даноците и другите давања на граѓаните и приватните правни лица од збирната-проодната сметка на одделни сметки отворени во рамките на збирната-проодната сметка, Службата на општественото книговодство ќе го врши според видовите на придонесите и даноците, а врз основа на спецификацијата и вирманските налози издадени од страна на општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

За отворените сметки за прекнижување на придонесите и даноците и другите давања на граѓаните и приватните правни лица, Службата на општественото книговодство ќе го извести општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

Ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, во спогодба со корисниците на придонесот за здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители на водниот придонес и надоместокот за искористување мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки, одлучи уплатата на тие придонеси односно надоместоци да не се врши на збирната-проодната сметка бр. 846 туку на посебни уплатни сметки односно жиро-сметки, уплатата на тие придонеси ќе се врши на сметките од точ. 25 и 27 на оваа наредба, освен надоместокот за искористување мелиорациони и посебни водостопански објекти и постројки што се уплатува непосредно на жиро-сметката на онаа организација што ги извршила услугите.

Ако општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите одлучи месниот самопридонес во пари да не се уплатува на збирната-проодната сметка бр. 846 туку на посебни сметки, уплатата ќе се врши на сметките од точката 13 на оваа наредба.

13. Ако месниот самопридонес во пари не се уплатува на збирната-проодната сметка од точката 12 на оваа наредба, тој се уплатува, и тоа:

94) на сметката бр. 840-920 — Местен самопридонес во пари од индивидуални земјоделски производители;

95) на сметката бр. 840-921 — Местен самопридонес во пари од други обврзници.

Уплатителите на месниот самопридонес се должни врз грбот од уплатницата да го назначат називот или бројот на месната заедница на начинот определен во точката 12 на оваа наредба.

14. Трошоците за присилна наплата се уплатуваат:

96) на сметката бр. 840-922 — Трошоци за присилна наплата.

15. Укинатите буџетски приходи се уплатуваат:

97) на сметката бр. 840-923 — Укинати буџетски приходи.

На сметката бр. 840-923 се уплатуваат укинатите буџетски приходи ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во поранешните години, и ако тие приходи се распоредуваат на повеќе корисници. Уплатените износи на приходите се распоредуваат на корисниците според порано важечките прописи.

Ако укинатите буџетски приходи во целина ѝ припаѓаат на определена општествено-политичка заедница, се уплатуваат на сметките од точката 11 на оваа наредба.

## II. Приходи на општествените фондови

16. Каматите на фондовите во стопанството се уплатуваат, и тоа:

98) на сметката бр. 842-930 — Камата на деловниот фонд на работните организации и банките;

99) на сметката бр. 842-931 — Камата на кредитниот фонд на банките;

100) на сметката бр. 842-932 — Камата на деловниот фонд за вршење угостителска дејност, дејност на туристичко посредување и дејност на услужно занаетчиство;

101) на сметката бр. 842-933 — Камата на деловниот фонд на комуналните стопански организации;

102) на сметката бр. 842-934 — Камата на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството.

17. Придонесот за заеднички резерви на стопанските организации се уплатува:

103) на сметката бр. 842-940 — Придонес за заеднички резерви на стопанските организации.

18. Придонесот од прометот на филмови и придонесот од надоместоци за изнајмени увезени филмови се уплатуваат, и тоа:

104) на сметката бр. 842-942 — Придонес од прометот на филмови;

105) на сметката бр. 842-943 — Придонес од надоместоците за изнајмени увезени филмови.

19. Надоместоците што му припаѓаат на фондот за патишта се уплатуваат, и тоа:

106) на сметката бр. 842-950 — Надоместок за јавни патишта на друмски моторни возила;

107) на сметката бр. 842-951 — Надоместок за јавни патишта на друмски запрежни возила.

20. Надоместокот од сопствениците на моторни и запрежни возила се уплатува:

108) на сметката бр. 842-952 — Надоместок од сопствениците на моторни и запрежни возила за одржување чистота на градот.

21. Таксата на странски друмски возила се уплатува:

109) на сметката бр. 842-953 — Такса на странски друмски возила.

22. Придонесите за обнова и изградба на Скопје се уплатуваат, и тоа:

110) на сметката бр. 842-970 — Придонес на Скопје од средствата наменети за инвестиции;

111) на сметката бр. 842-971 — Придонес на Скопје од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка;

112) на сметката бр. 842-972 — Придонес на Скопје од личниот доход од работен однос;

113) на сметката бр. 842-973 — Придонес на Скопје од износите на платените придонеси од други лични доходи, освен од личниот доход од работен однос.

23. Средства за покривање на разликата во станарината се уплатуваат:

114) на сметката бр. 842-980 — Средства за покривање на разликата во станарината.

На сметката бр. 842-980 се уплатува делот на средствата определен од страна на општинското собрание односно од републиката за покривање на разликата во станарината (субвенционирање);

115) на сметката бр. 842-995 — Проодна сметка на средствата за покривање на разликата во станарината.

Ако кај исплатителите на лични доходи се заповслени работници од територија на две или повеќе општини, односно ако комуналниот завод за социјално осигурување им ја исплатува пензијата и инвалиднината на осигуреници чие живеалиште е на територијата на друга општина — надвор од територијата на општината на која е седиштето на комуналниот завод за социјално осигурување, тие исплатители се должни средствата за покривање на разликата во станарината да ги уплатат во корист на проодната сметка и врз грбот од налогот за уплата или во посебен прилог да извршат распоред на средствата по општините на чии територии се живеалиштата на запослените односно на осигурениците (пензионери и инвалиди) во смисла на точката 4 од Наредбата за пресметувањето и начинот на извојување средства за станбена изградба и исплатувањето на средствата за покривање на разликата во станарината („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/65 и 25/66);

116) на сметката бр. 842-998 — Заедничка сметка на средствата за покривање на разликата во станарината.

Ако кај исплатителот на лични доходи се запослени работници односно ако комуналниот завод за социјално осигурување им ги исплатува пензиите и инвалиднините на осигуреници чие живеалиште е на територијата на општина што е во состав на град, средствата за покривање на разликата во станарината се уплатуваат на заедничка сметка — ако собранието на градот, во согласност со сите општини во состав на градот, донесе за тоа одлука во смисла на точката 5 став 2 од Наредбата за пресметувањето и начинот на извојување средства за станбена изградба и исплатувањето на средствата за покривање на разликата во станарината.

24. Придонесот за социјално осигурување се уплатува:

117) на сметката бр. 847 — Придонес за социјално осигурување.

На сметката бр. 847 се уплатуваат придонесот за инвалидско и пензиско осигурување и придонесот за здравствено осигурување. Уплатените износи на овие придонеси ќе им се распределуваат на корисниците — фондовите на начинот и по стопите на придонесите што ги определил надлежниот орган.



25. Придонесот за запослување се уплатува:

118) на сметката бр. 842-981 — Придонес за запослување.

26. Придонесот за здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители, ако не се плаќа на збирната-проодна сметка од точката 12 на оваа наредба, се уплатува, и тоа:

119 на сметката бр. 842-982 — Придонес за основно здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители;

120 на сметката бр. 842-983 — Придонес за проширено здравствено осигурување на индивидуалните земјоделски производители.

27. Придонесот за непосредна детска заштита и додатокот на деца, се уплатува:

121 на сметката бр. 842-990 — Придонес за непосредна детска заштита и додатокот на деца.

На сметката бр. 842-990 уплатените износи на придонесот за непосредна детска заштита и додатокот на деца ќе им се распределат на корисниците — фондовите со стопите на придонесите што се определени со закон на републиката односно со одлука на општинското собрание.

Исплатителите на личните доходи ќе вршат уплата на придонесот за непосредна детска заштита и додатокот на деца на сметката наведена во одредбата под 121 на оваа точка, ако живеалиштето на сите запослени работници се наоѓа на територијата на една општина.

Ако кај исплатителот на личните доходи се запослени работници со живеалиште на територија на две или повеќе општини, придонесот за непосредна детска заштита и додатокот на деца се уплатува во корист на проодната сметка;

122) на сметката 842-1001 — Проодна сметка на придонесот за непосредна датска заштита и додатокот на деца.

Исплатителите на личните доходи што вршат уплата на придонесот наведен во одредбата под 122 на оваа точка, го искажуваат на грбот на налогот за уплата или во посебен прилог распоредот на исплатените придонеси по републиките односно општините на чии територии се наоѓа живеалиштето на запослените работници.

28. Водниот придонес, ако не се уплатува на збирната-проодна сметка на придонесите и даноците на граѓаните од точката 11 на оваа наредба, се уплатува:

123) на сметката бр. 842-984 — Воден придонес што му припаѓа на републичкиот фонд на водите.

29. Укинатите приходи на фондовите се уплатуваат:

124) на сметката бр. 842-986 — Укинати приходи на фондовите.

На сметката бр. 842-986 се уплатуваат укинатите приходи на фондовите, ако прописите врз основа на кои се воведени тие приходи престанале да важат во поранешните години. Уплатените износи на приходите се распоредуваат на корисниците според порано важечките прописи.

30. Работните и други организации, државните органи, граѓаните и приватните правни лица го уплатуваат данокот на промет и другите приходи за прени при исплатата на сметките на граѓаните, на соодветните сметки предвидени со оваа наредба.

31. Обврзниците на придонеси, даноци и другите уплатители, што ги уплатуваат приходите на сметките определени со оваа наредба, при уплатувањето на приходите на односните сметки ќе го испишат врз уплатницата (образец на платниот промет) односно врз вирманскиот налог (образец на платниот промет), покрај оперативниот број на филијалата на Службата на општественото книговодство, бројот

и називот на сметката и статистичката ознака на општината предвидена од страна на Службата на општественото книговодство.

Службата на општественото книговодство кај која се врши уплатувањето на приходите ќе им ја соопшти на уплатителите статистичка ознака на општината.

32. Уплатените приходи на буџетите и општествените фондови се распоредуваат според определените инструменти (стопи) и според тоа на која општествено-политичка заедница или општествен фонд му припаѓаат приходите. Распоредувањето на уплатените приходи го вршат и тоа:

а) Службата на општественото книговодство, во смисла на членот 32 став 1 од Законот за Службата на општественото книговодство;

1) приходите на буџетите на општествено-политичките заедници предвидени во рамките на основната сметка бр. 840 — на секој 8 и 25 ден во месецот, како и на 31 декември.

Покрај наведените рокови, распоредувањето на приходите од придонесот од личниот доход од работен однос и придонесот за образование од личниот доход од работен однос наведени во точката 2, даноците наведени во тачката 4, царините наведени во тачката 6 и придонесите и даноците на граѓани наведени во точката 12 на оваа наредба, се врши и секој 18 во месецот;

2) приходите на општествените фондови предвидени во рамките на основната сметка 842 — секој 10 и 27 ден во месецот, како и на 31 декември, освен приходите што се уплатуваат на сметките бр. 842-980 и 842-998 а се распоредуваат тримесечно.

Уплатените приходи на сметката бр. 847 — Придонес за социјално осигурување се распоредуваат на соодветните фондови според пропишаните стопи на придонесот во роковите што ги определил надлежниот орган;

3) приходите уплатени на проодните сметки бр. 840-990, 840-991, 840-992, 840-993, 840-994, 840-996, 840-997, 840-1000 и 842-1001 — секој 5, 15 и 22 ден во месецот, а приходите уплатени на проодната сметка бр. 842-995 — секој 22 ден во месецот;

б) општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите со издавање налози и спецификации за приходите уплатени на сметката бр. 846 — Збирна-проодна сметка на придонесите и даноците на граѓани — секој 5, 15 и 22 ден во месецот, како и на 31 декември.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите односно надлежниот орган на градот ги распоредува (издава налози) приходите уплатени на сметките бр. 842-980 и 842-998 во корист на организациите за стопанисување со станбените згради — на крајот на секое тримесечје;

в) органот на управата со издавање налози за сопствените уплатени приходи на евидентната сметка бр. 845 — секој 5 и 22 ден во месецот, како и на 31 декември, а царинарниците — секој 10, 20 и последниот ден во месецот.

Ако општествено-политичката заедница или општествениот фонд тоа го бара, распоредувањето на уплатените приходи може, освен во роковите определени во одредбите под а) на оваа точка, да се врши и во други рокови.

33. Приходите на сојузниот буџет остварени до 31 декември 1967 година, а уплатени во сојузниот буџет до 31 јануари 1968 година, во смисла на членот 1646 од Основниот закон за финансирањето на општествено-политичките заедници, се уплатуваат на соодветните сметки од Наредбата за уплатување на

приходите на општествено-политичките заедници  
Службен лист на СФРЈ“ бр. 50/66 и 5/67).

Ако другите општествено-политички заедници во смисла на членот 164б став 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници одлучат приходите остварени до 31 декември 1967 година а уплатени до 31 јануари 1968 година да му припаѓаат на буџетот за 1967 година, тие приходи ќе се уплатуваат на соодветните сметки од наредбата наведена во ставот 1 на оваа точка.

Уплатителите на приходите од ст. 1 и 2 на оваа точка на налогот за уплата на приходите во десниот агол ќе назначат „за 1967 година“.

34. Содржината на статистичките извештаи за остварените и распоредените приходи на буџетите и општествените фондови ќе се утврди во согласност со прописот за донесување план на статистичките истражувања.

35. Со денот на владувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66 и 5/67).

36. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1968 година.

Бр. 4-10494

12 декември 1967 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Јанко Смоле, с. р.

733

Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за ограничување на испораката на електрична енергија во случај на општ недостиг на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65), сојузниот секретар за стопанство издава

### НАРЕДБА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Наредбата за ограничување испораката на електрична енергија на потрошувачите на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/67) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7008/1

28 декември 1967 година  
Белград

Сојузен секретар  
за стопанство,  
др Боровое Јелиќ, с. р.

734.

Врз основа на членот 4 став 1, и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЦИ ЗА ОБРАБОТКА НА АВТОМАТИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Челици за обработка на автомати.

Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS С.В.50.505

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавено во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 04-9282/1

6 декември 1967 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

735.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАГЛЕН**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Јаглен:

Општи услови — — — — — JUS В.Н.0.001

Методи на испитување — — — — — JUS В.Н.9.002

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 април 1968 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Јаглен. Општи услови Привр. — JUS В.Н.0.001

Јаглен. Методи на испитување.

Привр. — — — — — JUS В.Н.9.002  
донесени со Решението за донесување нови привремени југословенски стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/52) и изменети со Решението за измена на привремените југословенски стандарди за јаглен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 април 1968 година.

Бр. 03-9000/1

23 ноември 1967 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.



736.

Врз основа на членот 4, став 1, членот 25 став 4, и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 32/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЦИ ЗА АВТОМАТИ

1. Решението за југословенскиот стандард за челици за автомати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/62) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 04-9282/1

6 декември 1967 година

Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за условите за признавање на земјоделски саден материјал, на македонски јазик, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/67, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Во членот 2 точка 4 наместо зборот: „обрежан“ треба да стои: „ожиле“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 29 декември 1967 година.

### ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во текстот на Законот за дополнење на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, објавен во српскохрватското издание на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67, се поткраднаа долу наведените грешки:

1. Во членот 1 на законот во ставот 2 на новиот член 1466 наместо втората реченица која гласи: „Ти приходи могу се распоређивати за плаќање обавеза које су носиоци и корисници реализовали до 31. децембра текуће године, а највише до износа који су им утврђени у посебном делу савезног буџета за односну годину.“ треба да стои реченицата: „Ти приходи могу се распоређивати носиоцима и корисницима средстава савезног буџета, за извршење обавеза буџета створених до 31. децембра текуће године, а највише до износа који су им утврђени у посебном делу савезног буџета за односну годину — до 31 јануара наредне године.“

2. Во членот 2 наместо зборовите: „осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“ треба да стојат зборовите: „1. јануара 1968. године“.

Исправката на овие грешки ќе се објави во наредниот број на српскохрватското издание на „Службен лист на СФРЈ“.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 11 од 17 март 1967 година објавува:

**Правилник** за организацијата и работата на училиштата и паралелките за основно образование на возрасните;

**Решение** за утврдување список на работни организации кои ги исполнуваат условите за вршење анализа на сточна храна;

**Решение** за распишување на гласање за отпик на пратеник во Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

**Исправка** на Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите поротници во Вишиот стопански суд во Скопје и во окружните стопански судови;

**Исправка** на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување на земјоделците.

Во бројот 12 од 24 март 1967 година објавува:

**Одлука** за образување на Комисија за културни врски со странство;

**Решение** за престанување на мандатот и именување членови на совети на одделни високошколски установи во СРМ;

**Решение** за престанување на мандатот и именување членови на совети на одделни високошколски установи;

**Решение** за престанување на мандатот и именување членови на совети на одделни високошколски установи;

**Решение** за престанување на мандатот и именување на членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води;

**Решение** за именување на еден член на Советот на Високата музичка школа во Скопје;

**Програма** за имунизација на населението против заразните болести во 1967 година;

**Решение** за распишување избори за една половина одборници на Градското собрание на Скопје.

Во бројот 13 од 31 март 1967 година објавува:

**Одлука** за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 1,500.000 динари;

**Одлука** за отстапување на средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија во полза на Републичката заедница за образование;

**Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување бројот на судиите и судиите поротници во окружните судови;

**Одлука** за избор на судии на окружните судови во Битола и Штип;

**Одлука** за образување комисија за изготвување предлог за измена на Уставот на Социјалистичка Република Македонија;

**Одлука** за усогласување на пензиите со движењето на просечните трошоци на животот во 1966 година;

**Одлука** за дополнење на Одлуката за утврдување на валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во 1962, 1963, 1964 и 1965 година на ниво на личните доходи од 1966 година;

**Одлука** за основање стационарна здравствена установа за лекување на деца заболени од реуматични и други заболувања во Охрид;

**Одлука** за измена на Одлуката за определување на највисокиот износ на пензискиот основ односно личниот доход од кој може да се определи пензија;

**Одлука** за измена на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примање за износот на заштитниот додаток и другите услови за обезбедување, користење и губење право на тој додаток;

**Одлука** за измена и дополнење на Одлуката за делот на основниот и додатниот придонес на фондот на инвалидското и пензиското осигурување кој во 1967 година им припаѓа на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците на име надоместок на фондовите за здравствено осигурување за трошоците на професионалната рехабилитација и запослување на инвалиди на трудот;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за износот на придонесот за додаток на деца на уживателите на пензија за 1967 година;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за извршување работите околу организирањето на службата за утврдување пензиски стаж кај заводите за социјално осигурување;

**Одлука** за поблиските услови за давање кредити за учество за изготвувањето програми за техничка помош во стопанството;

**Тарифа** за наплата за вршење на услуги во сточарското производство во СР Македонија.

Во бројот 14 од 12 април 1967 година објавува:

**Закон** за здравствено осигурување на земјоделците;

**Правилник** за поблиско определување елементите на структурата на цената на здравствените услуги;

**Правилник** за поблиско определување на основните видови на здравствена заштита, на минималниот обем на одделни видови на здравствени услуги и на основите на договарањето помеѓу организациите на социјалното осигурување и здравствените установи;

**Објава** на Републиката изборна комисија.

## СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службен гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 12 од 25 март 1967 година објавува:

**Закон** за измени на Законот за ловството;

**Закон** за архивската граѓа и архивската служба;

**Одлука** за именување член на Одборот за Наградата на Антифашистичкиот собор на Народното ослободување на Југославија;

**Одлука** за именување претседател и членови на Комисијата за приготвување текстот на предлогот за измена на некои одредби на Уставот на Социјалистичка Република Србија;

**Одлука** за именување членови на филмскиот совет односно на советот за избор филмови во претпријатијата за производство и промет на филмови;

**Одлука** за потврда статутите на факултетите и вишите школи;

**Одлука** за утврдување подрачјата и седиштата одделите за службата на државната безбедност;

**Решение** за давање согласност на Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Заводот за економика на домаќинството на СР Србија за проширување на дејноста на Заводот;

**Решение** за основање Општинското јавно обвинителство во Србобран;

**Решение** за разрешување и именување членови на општинските изборни комисии за избор на одборници на општинските собранија.

Во бројот 13 од 31 март 1967 година објавува:

**Закон** за буџет на Социјалистичка Република Србија за 1967 година;

**Одлука** за измени на Одлуката за надоместок на патните и други трошоци на републичките пратеници и функционери избрани или именувани од Републичкото собрание;

**Правилник** за составот и работата на испитните комисии за полагање стручни испити за вршење работи на работни места во работни организации што имаат електроенергетски, котловски и други енергетски постројки и садови под притисок.

Во бројот 14 од 8 април 1967 година објавува:

**Закон** за материјалното обезбедување на учесниците на Народноослободителна војна;

**Одлука** за донесување план на статистичките истражувања од посебен интерес за Републиката за 1967 година;

**Одлука** за одобрување Програмата на работата на Републичкиот фонд за развој на стопански неразвиените подрачја во 1967 година;

**Одлука** за измена и дополнење на Одлуката за основање Специјален завод за деца и младинци;

**Препорака** за мерките за подобрување стандардот на студентите;

**Решение** за основање Комисија на Републичкиот извршен совет за следење на појавите и проблемите во врска со изградбата на ХЕ „Гердап“ и за именување на нејзините членови;

**Решение** за запирање од извршување на Одлуката на Собранието на општина Тутин за престанок на запишувањето ученици во прво одделение и за постепено укинување на Економското училиште во Тутин;

**Решение** за разрешување директорот на Државниот архив на Социјалистичка Република Србија;

**Решение** за назначување директор на Државниот архив на Социјалистичка Република Србија;

**Решение** за назначување советник на републичкиот секретар за култура;

**Правилник** за програмата на стручниот испит за работниците во органите на управата кои работат на правни, економски и административни работи и на општиот дел на стручниот испит за работниците кои работат на други работи;

**Правилник** за програмата на посебниот дел на стручните испити на работниците со висока, виша и средна школска подготовка во органите на управата за народна одбрана;

**Правилник** за програмата на посебниот дел на стручниот испит за работниците во органите на управата кои работат на статистички работи;

**Правилник** за програмата на посебниот дел на стручниот испит за работниците во органите на управата кои работат на геодетски работи и на работи на катастарот на земјиштето;

Додаток: Закон за буџетот и за Посебниот дел на буџетот на СРС за 1967 година.

## НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 13 од 30 март 1967 година објавуваат:

**Закон** за спроведување на Уставниот закон за измена на Уставот на Социјалистичка Република Хрватска;

**Закон** за помош на жртвите на фашистичкиот терор (пречистен текст);

**Одлука** за одобрување на Програмата за работите и за потврда на Финансискиот план на Републичкиот фонд на водите за 1967 година;

**Решение** за дополние на Решението за назначување постојани судски вештаци кај стопанските судови во СР Хрватска за 1964 година;

**Шеста објава** за запишување во Регистарот посебно заштитени објекти на природата;

**Исправка** на Законот за заштита на спомениците на културата (пречистен текст).

Во бројот 14 од 10 април 1967 година објавуваат:

**Закон** за повластиците во патничкиот сообраќај за младинци и деца;

**Закон** за определување премија за кравјо млеко во 1967 година;

**Одлука** за измени и дополненија на Одлуката за надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Саборот на Социјалистичка Република Хрватска;

**Упатство** за примена на чл. 15 и 23 од Законот за спроведување на Уставниот закон за измена на Уставот на Социјалистичка Република Хрватска;

**Решение** за измени во Решението за именување општински изборни комисији за спроведување избори за членови на општинските и околските собранија;

**Одлука** за финансискиот план на фондот на инвалидското и пензиското осигурување и на фондот за додаток на деца за 1967 година;

**Одлука** за финансискиот план на фондот за задолжителното здравствено реосигурување за 1967 година;

**Одлука** за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување и за определување тарифа на премиите за 1967 година;

**Одлука** за определување на делот на основниот придонес и на додатниот придонес остварени за фондот на инвалидското и пензиското осигурување што им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок на фондовите на здравственото осигурување за трошоците на професионална рехабилитација и за запослување инвалиди на трудот за 1967 година;

**Одлука** за пресметување и плаќање придонес за здравствена заштита на пензионерите за 1967 година

**Одлука** за височината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на потесното семејство на југословенските државјани кои во странство стапиле на работата односно и здравствено се осигурени во странство;

**Одлука** за граничниот износ на најниското пензиско примање;

**Одлука** за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во 1961, 1962, 1963, 1964 и 1965 година на нивото на личните доходи од 1966 година.

## СОДРЖИНА:

|  | Страна |
|--|--------|
| 677. Резолуција за основите на економската политика за 1968 година — — — —   | 1297   |
| 678. Закон за сојузниот буџет за 1968 година   | 1301   |
| 679. Закон за измени на Законот за сојузниот буџет за 1967 година — — — —  | 1305   |
| 680. Закон за пренесување средства од стопанските резерви во сојузниот буџет —   | 1306   |
| 681. Закон за измени и дополненија на Законот за воените судови — — — —  | 1306   |
| 682. Закон за дополние на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници — — — —   | 1308   |
| 683. Закон за насочување користењето на определени средства во 1968 година — —   | 1308   |
| 684. Закон за измени на Законот за вкупниот износ на средствата со кои општествената заедница учествува во обновата и изградбата на Скопје — — — — | 1309   |
| 685. Закон за дополненија на Законот за банките и кредитните работи — — — —  | 1310   |
| 686. Закон за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции — — — —  | 1310   |
| 687. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за придонесите и даноките на граѓаните — — — —   | 1311   |
| 688. Закон за дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство —  | 1312   |
| 689. Закон за измена на Основниот закон за данокот на промет — — — —   | 1313   |
| 690. Закон за измени на Основниот закон за административните такси — — — —   | 1313   |
| 691. Закон за измени и дополненија на Законот за Царинската тарифа — — — —   | 1313   |
| 692. Закон за дополненија на Законот за девизното работење — — — —   | 1315   |
| 693. Закон за дополние на Законот за Службата на општественото книговодство —  | 1315   |
| 694. Закон за привремено запирање порастот на личните доходи во работните организации од определени дејности — — —                                 | 1316   |
| 695. Закон за дополние на Законот за овластување на републиките за воведување додатен данок на промет на стоки на мало — — — —                     | 1316   |

|   | Страна |   | Страна |
|---|--------|---|--------|
| 696. Основен закон за утврдување на границата до која може да се определува височината на придонесот од личниот доход од работен однос за 1968 година —   | 1317   | 717. Одлука за зголемување на царинските стопи за увоз на некои производи — —   | 1334   |
| 697. Закон за измена на Законот за сојузните придонеси од личниот доход на граѓаните  | 1317   | 718. Одлука за примена на ослободување од плаќање царина за стоки што се увезуваат поради отстранување на последиците од земјотресот што го снајде градот и подрачјето на Дебар — — — — —   | 1334   |
| 698. Основен закон за придонесот на средствата за заедничка потрошувачка — — —  | 1318   | 719. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —   | 1335   |
| 699. Закон за измени и дополненија на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации — — — — —   | 1318   | 720. Одлука за измена и дополненија на Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен — — — — —   | 1348   |
| 700. Закон за измена на Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации — — — — —  | 1319   | 721. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на делот на девизите што работните организации можат да ги користат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девизното работење — — — — —   | 1348   |
| 701. Основен закон за задолжително примање на приправници во работните организации  | 1319   | 722. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за усогласување на стоконата размена со земјите со кои се склучени спогодби за плаќање по пат на клиринг  | 1349   |
| 702. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување — —  | 1320   | 723. Одлука за обезбедување девизи за плаќањата во 1968 година од работните организации од нестопански дејности — — —   | 1349   |
| 703. Закон за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување   | 1322   | 724. Одлука за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња за потребите на земјоделството и шумарството во 1968 година — — — — —   | 1350   |
| 704. Закон за измени и дополненија на Законот за воените инвалиди од војните —  | 1323   | 725. Одлука за продавните цени на вештачките ѓубриња за кои се остварува регрес   | 1351   |
| 705. Закон за давање кредит на Социјалистичка Република Црна Гора за потребите на инвалидското и пензиското осигурување — — — — —   | 1324   | 726. Одлука за определување премии за кравјо и овчо млеко во 1968 година — — — —  | 1351   |
| 706. Закон за измена и дополненија на Општиот закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата — — — — —   | 1325   | 727. Одлука за определување премија за суров памук во 1968 година — — — — —   | 1352   |
| 707. Закон за додатокот на деца на војните лица во активна служба на Југословенската народна армија — — — — —   | 1325   | 728. Решение за пренос на средствата од укинатите сојузни органи на управата и сојузните органи што вршат работи од интерес за федерацијата врз новооснованите сојузни органи на управата, сојузни совети и сојузни организации — — — — —                                   | 1352   |
| 708. Закон за измени и дополненија на Законот за издавање нови банкноти и ковани пари   | 1329   | 729. Решение за дополненија на Решението за определување на царинските континенти   | 1355   |
| 709. Закон за укинување визи за странци во 1968 година — — — — —  | 1330   | 730. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации — —  | 1355   |
| 710. Одлука за утврдување за 1968 година на вкупниот износ на девизи за потребите на општествено-политичките заедници и определени организации — — — — —  | 1330   | 731. Правилник за измена на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за печиво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите — — — — — | 1357   |
| 711. Одлука за распоредот на девизите утврдени за потребите на федерацијата за 1968 година — — — — —  | 1330   | 732. Наредба за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови — — — — —   | 1357   |
| 712. Одлука за утврдување дел од сојузниот придонес од личниот доход од работен однос кој им се отстапува на републиките заради обезбедување средства за финансирање определени форми на инвалидска заштита — — — — — | 1331   | 733. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за ограничување испораката на електрична енергија на потрошувачите на територијата на Југославија — — —  | 1364   |
| 713. Одлука за давање согласност Сојузниот завод за статистика да може да преземе седумгодишна обврска што се извршува во девизи — — — — —  | 1331   | 734. Решение за југословенскиот стандард за челици за обработка на автомати — — —   | 1364   |
| 714. Одлука за највисоките износи на надоместите за работите и услугите на Службата на општественото книговодство —   | 1331   | 735. Решение за југословенските стандарди за јаглен — — — — —   | 1364   |
| 715. Одлука за отворање Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кливленд — Соединети Американски Држави — — — — —   | 1334   | 736. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за челици за автомати — — — — —  | 1365   |
| 716. Одлука за отворање Дипломатско-конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во ранг на пратеништво во Кувајт — — — —  | 1334   | Исправка на Правилникот за условите за признавање на земјоделски саден материјал — — — — —  | 1365   |